



СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Службен гласник на Општина Прилеп – Излегува по потреба	31 Октомври 2014 година Службен гласник број 13 Овој примерок чини 50 ден. Годишна претплата 2.000 ден.	Жиро с-ка при Комерцијална банка – Филијала Прилеп 300020000208779 ЕДБ 4021996117695
Адреса: Питу Гули бр.2, тел.416-454, www.prilep.gov.mk, email :prilep@prilep.gov.mk		

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

ЗАКЛУЧОК ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА КОНСТАТИРАЊЕ ПРЕСТАНОКНА МАНДАТ НА ЧЛЕН НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

1. Решението за констатирање престанок на мандат на член на Советот на Општина Прилеп, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 2408/1
31.10.2014 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 46 став 1 алинеа 1 и став 2 алинеа 1 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/2002) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина Прилеп, на седницата одржана на 31.10.2014 година, донесе:

РЕШЕНИЕ

за констатирање престанок на мандат
на член на Советот на Општина Прилеп

1. На Анастасија Илиеска, член на Советот на Општина Прилеп, и се констатира престанок на мандатот на член на Советот на Општина Прилеп од листата на кандидати на коалицијата ВМРО - ДПМНЕ +, поради поднесена оставка, согласно член 46 став 1 алинеа 1 и став 2 алинеа 1 од Законот за локалната самоуправа, од денот на одржувањето на седницата.

2. Решението да се достави до именованата, Општинската изборна комисија, Градоначалникот и архивата на Општина Прилеп.

3. Решението ќе се објави во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 07 - 2406/2
31.10.2014 година
П р и л е п

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

ЗАКЛУЧОК ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ВЕРИФИКАЦИЈА НА МАНДАТ НА ЧЛЕН НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

1. Одлуката за верификација на мандат на член на Советот на Општина Прилеп, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 2408/2
31.10.2014 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 7 став 1 и член 14 став 1 од Деловникот на Советот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.11/2004), Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 31.10.2014 година, донесе:

ОДЛУКА за верификација на мандат на член на Советот на Општина Прилеп

член 1

На Цветанка Јочкоска и се верифицира мандатот на член на Советот на Општина Прилеп од листата на кандидати на коалицијата ВМРО - ДПМНЕ +, за остатокот на мандатот.

Свечената изјава, членот на Советот, ја потпишува пред претседателот на Советот.

член 2

Одлуката да се достави до именованата, Градоначалникот и архивата на Општина Прилеп.

член 3

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 07 - 2406/3
31.10.2014 година
П р и л е п

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА КВАРТАЛНИОТ ИЗВЕШТАЈ
ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА
ПРИЛЕП ЗА ТРЕТ КВАРТАЛ, ПЕРИОД ОД 01.07.2014
ДО 30.09.2014 ГОДИНА

1.Кварталниот Извештај за извршување на Буџетот на Општина Прилеп за трет квартал, период од 01.07.2014 до 30.09.2014 година, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 2408/3
31.10.2014 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Образец К1

Квартален извештај за извршување на буџетот за општина ОПШТИНА ПРИЛЕП за извештајниот период(кумулативно) за квартал од 01.01.2014 година до 30.09.2014 година

Општина: ОПШТИНА ПРИЛЕП
 Извештаен период од 01.01.2014 година до 30.09.2014 година
 Датум на поднесување на извештајот: 22.10.2014

	Приходи - квартал 3	Буџет за 2014 година		Наменска дотација за 2014 година		Самофинансирани активности за 2014 година		Донации за 2014 година		Кредити за 2014 година		Вкупно за 2014 година		
		План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	Останато за реализација до крај на 2014 година %
ТЕКОВНО ОПЕРАТИВЕН БИЛАНС:														
	ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ	331.000.000	181.824.926	562.338.000	393.575.174	78.591.000	28.641.587	5.723.000	1.860.831	48.536.000	29.991.891	1.026.188.000	635.894.409	390.293.591 61,97
	ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ	263.524.000	163.804.975	562.338.000	371.299.868	76.501.000	28.709.155	1.253.000	148.438	0	0	903.616.000	503.902.436	339.653.564 62,41
КАПИТАЛЕН БИЛАНС:														
	ВКУПНИ КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	71.000.000	28.837.387	0	0	200.000	0	0	0	0	0	71.200.000	28.837.387	42.362.613 40,50
	ВКУПНИ КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	138.476.000	59.002.836	0	0	2.290.000	614.806	4.470.000	1.680.000	48.536.000	29.991.891	193.772.000	91.289.533	102.482.467 47,11
71	ДАНОЧНИ ПРИХОДИ	245.433.000	121.948.732	0	0	0	0	0	0	0	0	245.433.000	121.948.732	123.484.268 49,69
711	ДАНОК ОД ДОХОД ОД ДООБЛИКА И ОД КАПИТАЛНИ ДООБЛИКИ	8.120.000	6.055.398	0	0	0	0	0	0	0	0	8.120.000	6.055.398	2.064.602 74,57
713	ДАНОЦИ НА ИМОТ	86.454.000	45.284.345	0	0	0	0	0	0	0	0	86.454.000	45.284.345	41.169.655 52,38
717	ДАНОЦИ НА СПЕЦИФИЧНИ УСЛУГИ	138.409.000	67.961.336	0	0	0	0	0	0	0	0	138.409.000	67.961.336	70.447.664 49,10
718	ТАКСИ ЗА КОРИСТЕЊЕ ИЛИ ДОЗВОЛИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТ	12.450.000	2.647.653	0	0	0	0	0	0	0	0	12.450.000	2.647.653	9.802.347 21,27
72	НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	8.710.000	6.071.505	0	0	78.591.000	28.641.587	0	0	0	0	87.301.000	34.713.092	52.587.908 39,76
722	ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	4.650.000	3.123.341	0	0	0	0	0	0	0	0	4.650.000	3.123.341	1.526.659 67,17
723	АДМИНИСТРАТИВНИ ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	700.000	455.177	0	0	74.351.000	28.481.462	0	0	0	0	75.051.000	28.936.639	46.114.361 38,56
724	ДРУГИ ВЛАДИНИ УСЛУГИ	360.000	405.156	0	0	100.000	0	0	0	0	0	460.000	405.156	54.844 88,08
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	3.000.000	2.087.831	0	0	4.140.000	160.125	0	0	0	0	7.140.000	2.247.956	4.892.044 31,48

74	ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	76.857.000	53.804.689	562.338.000	393.575.174	0	0	5.723.000	1.860.831	0	0	644.918.000	449.240.694	195.677.306	69.66
741	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИ НИВОА НА ВЛАСТ	76.857.000	53.798.033	562.338.000	393.575.174	0	0	0	0	0	0	639.195.000	447.363.207	191.831.793	69.99
742	ДОНАЦИИ ОД СТРАНСТВО	0	16.656	0	0	0	0	5.723.000	1.860.831	0	0	5.723.000	1.877.487	3.845.513	32.81
75	ДОМАШНО ЗАДОЛЖУВАЊЕ	0	0	0	0	0	0	0	0	48.536.000	29.991.891	48.536.000	29.991.891	18.544.109	61.79
754	ДРУГО ДОМАШНО ЗАДОЛЖУВАЊЕ	0	0	0	0	0	0	0	0	48.536.000	29.991.891	48.536.000	29.991.891	18.544.109	61.79

73	ПРОДАЖБА НА ЗЕМЈИШТЕ И НЕМАТЕРИЈАЛНИ ВЛОЖУВАЊА	71.000.000	28.837.387	0	0	200.000	0	0	0	0	0	71.200.000	28.837.387	42.362.613	40.50
731	ПРОДАЖБА НА КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА	7.000.000	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0	7.200.000	0	7.200.000	0.00
733	ПРОДАЖБА НА ЗЕМЈИШТЕ И НЕМАТЕРИЈАЛНИ ВЛОЖУВАЊА	64.000.000	28.837.387	0	0	0	0	0	0	0	0	64.000.000	28.837.387	35.162.613	40.50

Образложение

**ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОВЕТ
М-р Никола Динески**

**БР-07-2406/4
31.10.2014 год.
ПРИЛЕП**

Расходи - квартал 3	Буџет за 2014 година		Наменска додатоција за 2014 година		Самофинансирачки активности за 2014 година		Донации за 2014 година		Кредити за 2014 година		Вкупно за 2014 година		
	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	Останато за реализација до крај на 2014 година

40	ПЛАТИ НАЕМНИ И НАДОМЕСТОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ	48.785.000	34.972.757	430.164.000	316.587.354	5.900.000	3.992.308	0	0	0	484.849.000	355.552.419	129.296.581	73.33
401	ОСНОВНИ ПЛАТИ И И НАДОМЕСТОЦИ	31.599.000	22.537.506	313.188.000	230.652.478	4.250.000	2.870.815	0	0	0	349.037.000	256.060.799	92.976.201	73.36
402	ПРИДОНОСИ ЗА СОЛОСИТУРУВАЊЕ ОД РАБОТОДАВАЧИТЕ	10.986.000	8.003.235	116.976.000	85.934.876	1.650.000	1.121.493	0	0	0	129.612.000	95.059.604	34.552.396	73.34
404	ДРУГИ НАДОМЕСТОЦИ	6.200.000	4.432.016	0	0	0	0	0	0	0	6.200.000	4.432.016	1.767.984	71.48
41	РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	2.700.000	375.000	0	0	0	0	0	0	0	2.700.000	375.000	2.325.000	13.89
412	РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	1.200.000	180.000	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000	180.000	1.020.000	15.00
413	ТЕКОВНИ РЕЗЕРВИ(РАЗНОВАНДНИ РАСХОДИ)	1.500.000	195.000	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	195.000	1.305.000	13.00
42	СТОКИ И УСЛУГИ	142.539.000	80.136.869	130.164.000	53.881.657	70.559.000	24.710.721	1.253.000	148.438	0	344.515.000	158.877.685	185.637.315	46.12

420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	1.040.000	427.120	0	0	0	1.249.000	244.686	356.000	0	0	0	2.645.000	671.806	1.973.194	25.40
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	44.290.000	29.768.928	56.924.000	22.232.130	10.708.000	3.418.849	60.000	0	0	0	0	111.982.000	55.419.907	56.562.093	49.49
423	СИТЕН ИНВЕНТАРАЛАТ И ДРУГИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА ПОПРАВКА	19.513.000	9.487.706	15.225.000	8.801.588	34.124.000	11.736.564	662.000	148.438	0	0	0	69.524.000	30.174.296	39.349.704	43.40
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	47.780.000	25.021.616	18.841.000	4.346.199	7.282.000	1.974.063	0	0	0	0	0	73.903.000	31.341.878	42.561.122	42.41
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	14.366.000	6.934.445	37.577.000	17.787.977	14.828.000	6.556.805	84.000	0	0	0	0	66.855.000	31.279.227	35.575.773	46.79
426	ДРУГИ ТЕКОВНИ РАСХОДИ	11.380.000	5.887.151	1.597.000	713.763	2.368.000	779.754	91.000	0	0	0	0	15.436.000	7.380.668	8.055.332	47.81
427	ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ ТРОШОЦИ	4.170.000	2.609.903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.170.000	2.609.903	1.560.097	62.59
43	ТЕКОВНИ ТРАНСФЕРИ ДО ВОЊУЏЕВСКИТЕ ФОНДОВИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
432	Трансфери до Агенцијата за вработување	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
45	КАМАТИ	500.000	169.277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	169.277	330.723	33.86
452	КАМАТИ ПО СТРАНСКИ КРЕДИТИ	500.000	169.277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	169.277	330.723	33.86
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	66.900.000	47.417.072	2.010.000	830.857	42.000	6.126	0	0	0	0	0	68.952.000	48.254.055	20.697.945	69.98
461	СУБВЕНЦИИ ЗА ЈАВНИ ПРЕТПРИМАТИЈА	48.600.000	34.524.559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48.600.000	34.524.559	14.075.441	71.04
463	ТРАНСФЕРИ ДО НЕВЛАДИНИ ОРГАНИЗАЦИИ	4.400.000	3.022.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.400.000	3.022.000	1.378.000	68.68
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	13.900.000	9.870.513	2.010.000	830.857	42.000	6.126	0	0	0	0	0	15.952.000	10.707.496	5.244.504	67.12
47	СОЦИЈАЛНИ БЕНИФИЦИИ	2.100.000	734.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.100.000	734.000	1.366.000	34.95
471	СОЦИЈАЛНИ НАДОМЕСТОЦИ	2.100.000	734.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.100.000	734.000	1.366.000	34.95

48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	138.476.000	59.002.836	0	0	2.290.000	614.806	4.470.000	1.680.000	48.536.000	29.991.891	193.772.000	91.289.533	102.482.467	47.11
480	Резерви за капитални расходи	2.530.000	1.358.736	0	0	1.145.000	482.290	390.000	0	0	0	4.065.000	1.841.026	2.223.974	45.29
481	ЗАЕМИ НА ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ ОД ИСТИ НИВОА НА ВЛАСТ	3.596.000	0	0	0	0	0	4.080.000	1.680.000	0	0	7.676.000	1.680.000	5.996.000	21.89
482	ДРУГИ ГРАДЕЖНИ ОБЕКТИ	124.750.000	53.844.924	0	0	500.000	128.154	0	0	48.536.000	29.991.891	173.786.000	83.964.969	89.821.031	48.32
483	КУПУВАЊЕ НА МЕБЕЛ, ОПРЕМА, ВОЗИЛА И МАШИНИ	0	0	0	0	335.000	0	0	0	0	0	335.000	0	335.000	0,00
485	ДРУГИ НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	6.400.000	3.008.418	0	0	210.000	4.362	0	0	0	0	6.610.000	3.012.780	3.597.220	45.58
486	УЧЕСТВО СО ДЕЛ ВО ПРИВАТНИТЕ ПРЕТПРИМАТИЈА	1.200.000	790.758	0	0	100.000	0	0	0	0	0	1.300.000	790.758	509.242	60.83

ПРОГРАМА		Буџет за 2014 година		Наменска дотација за 2014 година		Самофинансиранки активности за 2014 година		Донации за 2014 година		Кредити за 2014 година		Вкупно за 2014 година			
		План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	Останото за реализација до крај на 2014 година	%
ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА															
АО - АО.Совет на општина															
40	ПЛАТИ, НАЕМНИ И НАДОМЕСТОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ	6.900.000	4.924.468	0	0	0	0	0	0	0	0	6.900.000	4.924.468	1.975.532	71,37
401	ОСНОВНИ ПЛАТИ И И НАДОМЕСТОЦИ	700.000	492.452	0	0	0	0	0	0	0	0	700.000	492.452	207.548	70,35
404	ДРУГИ НАДОМЕСТОЦИ	6.200.000	4.432.016	0	0	0	0	0	0	0	0	6.200.000	4.432.016	1.767.984	71,48
41	РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	2.700.000	375.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.700.000	375.000	2.325.000	13,89
412	РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	1.200.000	180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000	180.000	1.020.000	15,00
413	ТЕКОВНИ РЕЗЕРВИ(РАЗНОВИДНИ РАСХОДИ)	1.500.000	195.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	195.000	1.305.000	13,00
42	СТОКИ И УСЛУГИ	1.650.000	641.387	0	0	0	0	0	0	0	0	1.650.000	641.387	1.008.613	38,87
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	200.000	10.540	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	10.540	189.460	5,27
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	1.100.000	607.779	0	0	0	0	0	0	0	0	1.100.000	607.779	492.221	55,25
423	СИТЕН ИНВЕНТАР,АЛАТ И ДРУГИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА ПОПРАВКА	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
426	ДРУГИ ТЕКОВНИ РАСХОДИ	350.000	23.068	0	0	0	0	0	0	0	0	350.000	23.068	326.932	6,59
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	53.100.000	38.368.093	0	0	0	0	0	0	0	0	53.100.000	38.368.093	14.731.907	72,26
461	СУБВЕНЦИИ ЗА ЈАВНИ ПРЕДПРИЈАТИЈА	48.600.000	34.524.559	0	0	0	0	0	0	0	0	48.600.000	34.524.559	14.075.441	71,04
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	4.500.000	3.843.534	0	0	0	0	0	0	0	0	4.500.000	3.843.534	656.466	85,41
КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА															
АО - АО.Совет на општина															
	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00

	Бюџет за 2014 година	Наменска дотација за 2014 година		Самофинансирачки активности за 2014 година		Донации за 2014 година		Кредити за 2014 година		Вкупно за 2014 година			
	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	План	Реализација за 3 квартал	Останато за реализација до крај на 2014 година	%
ПРОГРАМА A0 - A0.Совет на општина													
480 Резерви за капитални расходи	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00

Образложение

ПРОГРАМА		Буџет за 2014 година		Наменска дотација за 2014 година		Самофинансирачки активности за 2014 година		Донации за 2014 година		Кредити за 2014 година		Вкупно за 2014 година				
		План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	Останато за реализација до крај на 2014 година	%	
ПРОГРАМА В1 - В1.Детски градинки																
ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА В1 - В1.Детски градинки																
40		ПЛАТИ, НАЕМНИ И НАДОМЕСТОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ	0	0	26.750.000	19.801.540	0	0	0	0	0	0	26.750.000	19.801.540	6.948.460	74,02
			401	ОСНОВНИ ПЛАТИ И И НАДОМЕСТОЦИ	0	0	19.404.000	14.394.179	0	0	0	0	0	0	19.404.000	14.394.179
402		ПРИДОЕСИ ЗА СОПОСТИГУВАЊЕ ОД РАБОТОДАВАЧИТЕ	0	0	7.346.000	5.407.361	0	0	0	0	0	0	7.346.000	5.407.361	1.938.639	73,61
42		СТОКИ И УСЛУГИ	0	0	5.780.000	580.636	21.071.000	8.988.888	498.000	148.438	0	0	27.349.000	9.717.962	17.631.038	35,53
420		ПЛАТИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
421		КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	0	0	5.780.000	580.636	3.707.000	1.487.512	0	0	0	0	9.487.000	2.068.148	7.418.852	21,80
423		СИТ ЕН ИНВЕНТАР, АЛАТ И ДРУГИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА ПОПРАВКА	0	0	0	0	12.410.000	5.053.073	498.000	148.438	0	0	12.908.000	5.201.511	7.706.489	40,30
424		ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	0	0	0	0	2.964.000	1.389.795	0	0	0	0	2.964.000	1.389.795	1.574.205	46,89
425		ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	0	0	0	0	1.790.000	951.599	0	0	0	0	1.790.000	951.599	838.401	53,16
426		ДРУГИ ТЕКОВНИ РАСХОДИ	0	0	0	0	200.000	106.909	0	0	0	0	200.000	106.909	93.091	53,45
46		СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	0	0	136.000	0	0	0	0	0	0	0	136.000	0	136.000	0,00
464		РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	0	0	136.000	0	0	0	0	0	0	0	136.000	0	136.000	0,00

Образложение

ПРОГРАМА		Буџет за 2014 година		Наменска дотација за 2014 година		Самофинансирачки активности за 2014 година		Донации за 2014 година		Кредити за 2014 година		Вкупно за 2014 година				
		План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	Останато за реализација до крај на 2014 година		
ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА																
40			0	0	5.900.000	3.893.823	5.900.000	3.992.308	0	0	0	0	11.800.000	7.886.131	3.913.869	
	ПЛАТИ, НАЕМНИ И НАДОМЕСТОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ															
	401	ОСНОВНИ ПЛАТИ И И НАДОМЕСТОЦИ	0	0	4.250.000	2.840.048	4.250.000	2.870.815	0	0	0	0	8.500.000	5.710.863	2.789.137	
402	ПРИДОЕСИ ЗА СОЦИЈАЛИЗАЦИЈА И РАБОТОДАВАЧИТЕ		0	0	1.650.000	1.053.775	1.650.000	1.121.493	0	0	0	0	3.300.000	2.175.268	1.124.732	
42	СТОКИ И УСЛУГИ		0	0	7.121.000	5.138.000	22.320.000	6.789.000	0	0	0	0	29.441.000	11.927.000	17.514.000	
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ		0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000	0	0,00	
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ПРЕПЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ		0	0	2.131.000	968.000	6.350.000	1.784.588	0	0	0	0	8.481.000	2.752.588	5.728.412	
423	СИТЕН ИНВЕНТАР, АЛАТ И ДРУГИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА ПОПРАВКА		0	0	4.990.000	4.170.000	13.100.000	4.620.830	0	0	0	0	18.090.000	8.790.830	9.299.170	
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ		0	0	0	0	1.400.000	179.388	0	0	0	0	1.400.000	179.388	1.220.612	
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ		0	0	0	0	770.000	116.092	0	0	0	0	770.000	116.092	653.908	
426	ДРУГИ ТЕКОВНИ РАСХОДИ		0	0	0	0	600.000	88.102	0	0	0	0	600.000	88.102	511.898	
КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА																
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ		0	0	0	0	800.000	239.154	0	0	0	0	800.000	239.154	560.846	
480	Резерви за капитални расходи		0	0	0	0	300.000	111.000	0	0	0	0	300.000	111.000	189.000	
482	ДРУГИ ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ		0	0	0	0	500.000	128.154	0	0	0	0	500.000	128.154	371.846	

ПРОГРАМА	Г1 - Г1. ПОДДРШКА НА ЛОКАЛНИОТ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	Буџет за 2014 година		Наменска дотација за 2014 година		Самофинансирачки активности за 2014 година		Донации за 2014 година		Кредити за 2014 година		Вкупно за 2014 година					
		План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	Останато за реализација до крај на 2014 година	%		
ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА Г1 - Г1. ПОДДРШКА НА ЛОКАЛНИОТ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ																	
42			3.546.000	2.499.826	0	0	0	0	0	0	0	3.546.000	2.499.826	1.046.174	70,50		
	421	СТОКИ И УСЛУГИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
	423	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
	425	СИСТЕМ ИНВЕНТАР, АЛАТ И ДРУГИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА ПОПРАВКА	2.696.000	2.400.297	0	0	0	0	0	0	0	2.696.000	2.400.297	295.703	89,03		
	426	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	850.000	99.529	0	0	0	0	0	0	0	850.000	99.529	750.471	11,71		
	46	ДРУГИ ТЕКОВНИ РАСХОДИ	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	800.000	0	800.000	0,00		
	464	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	800.000	0	800.000	0,00		
		РАЗНИ ТРАНСФЕРИ															

О бразложение

ПРОГРАМА		До - до, Градоначелник		Буџет за 2014 година		Наменска дотација за 2014 година		Самофинансирачки активности за 2014 година		Донации за 2014 година		Кредити за 2014 година		Вкупно за 2014 година			
		План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	Останато за реализација до крај на 2014 година	%
ПРОГРАМА																	
ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА																	
До - до, Градоначелник																	
40	ПЛАТИ, НАЕМНИ И НАДОМЕСТОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ	1.175.000	847.135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.175.000	847.135	327.865	72,10
401	ОСНОВНИ ПЛАТИ И И НАДОМЕСТОЦИ	855.000	618.414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	855.000	618.414	236.596	72,33
402	ПРИДОЕСИ ЗА СОЦИЈАЛИЗИРАЊЕ ОД РАБОТОДАВАЧИТЕ	320.000	228.721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320.000	228.721	91.279	71,48
42	СТОКИ И УСЛУГИ	3.160.000	1.588.103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.160.000	1.588.103	1.571.897	50,26
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	460.000	138.040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	460.000	138.040	321.960	30,01
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	1.250.000	991.158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.250.000	991.158	258.842	79,29
423	СИСТЕМИ ЗА ИНВЕНТАР, АЛАТ И ДРУГИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА ПОПРАВКА	300.000	184.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	184.000	116.000	61,33
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	0	300.000	0,00
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0	150.000	0,00
426	ДРУГИ ТЕКОВНИ РАСХОДИ	700.000	274.905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700.000	274.905	425.095	39,27
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	2.300.000	639.324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.300.000	639.324	1.660.676	27,80
463	ТРАНСФЕРИ ДО НЕВЛАДИНИ ОРГАНИЗАЦИИ	1.000.000	427.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	427.000	573.000	42,70
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	1.300.000	212.324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.300.000	212.324	1.087.676	16,33
47	СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ	2.100.000	734.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.100.000	734.000	1.366.000	34,95
471	СОЦИЈАЛНИ НАДОМЕСТОЦИ	2.100.000	734.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.100.000	734.000	1.366.000	34,95

Образложение

ПРОГРАМА		Буџет за 2014 година		Наменска дотација за 2014 година		Самофинансирачки активности за 2014 година		Донации за 2014 година		Кредити за 2014 година		Вкупно за 2014 година				
		План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	Останато за реализација до крај на 2014 година	%	
ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА																
ЕО - ЕО Општинска администрација																
40			40.710.000		0		0		0		0		40.710.000	11.508.846	71,73	
	401		30.044.000		0		0		0		0		30.044.000	21.426.640	8.617.360	71,32
	402		10.666.000		0		0		0		0		10.666.000	7.774.514	2.891.486	72,89
42			52.330.000		0		0		0		0		52.330.000	27.567.339	24.762.661	52,68
	420		380.000		0		0		0		0		380.000	278.540	101.460	73,30
	421		19.940.000		0		0		0		0		19.940.000	12.098.221	7.841.779	60,67
	423		8.650.000		0		0		0		0		8.650.000	4.172.879	4.477.121	48,24
	424		6.300.000		0		0		0		0		6.300.000	2.189.268	4.110.732	34,75
	425		5.550.000		0		0		0		0		5.550.000	1.932.442	3.617.558	34,82
	426		8.210.000		0		0		0		0		8.210.000	4.481.269	3.728.731	54,58
	427		3.300.000		0		0		0		0		3.300.000	2.414.720	885.280	73,17
45			500.000		0		0		0		0		500.000	169.277	330.723	33,86
	452		500.000		0		0		0		0		500.000	169.277	330.723	33,86
КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА																
ЕО - ЕО Општинска администрација																
48			3.000.000		0		0		0		0		3.000.000	1.909.469	1.909.531	36,35
	480		900.000		0		0		0		0		900.000	220.961	679.039	24,55
	482		500.000		0		0		0		0		500.000	0	500.000	0,00
	485		400.000		0		0		0		0		400.000	78.750	321.250	19,69

ПРОГРАМА	ЕО - ЕО Општинска администрација	Буџет за 2014 година		Наменска дотација за 2014 година		Самофинансирачки активности за 2014 година		Донации за 2014 година		Кредити за 2014 година		Вкупно за 2014 година			
		План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	Останато за реализација до крај на 2014 година	%
486	УЧЕСТВО СО ДЕЛ ВО ПРИВАТНИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА	1.200.000	790.758	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000	790.758	409.242	65,90

О образложение

ПРОГРАМА	43 - 33. Јавно осветлување	43 - 33. Јавно осветлување													
		Буџет за 2014 година		Наменска дотација за 2014 година		Самофинансирачки активности за 2014 година		Донации за 2014 година		Кредити за 2014 година		Вкупно за 2014 година			
		План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	Останато за реализација до крај на 2014 година	%
ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА															
42		30.000.000	20.018.265	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000.000	20.018.265	9.981.735	66,73
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ПРЕВЕНТИВНО И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	19.600.000	14.966.813	0	0	0	0	0	0	0	0	19.600.000	14.966.813	4.633.187	76,36
423	СИСТЕМ ИНВЕНТАР, АЛАТ И ДРУГИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА ПОПРАВКА	6.200.000	3.113.525	0	0	0	0	0	0	0	0	6.200.000	3.113.525	3.086.475	50,22
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	4.200.000	1.937.927	0	0	0	0	0	0	0	0	4.200.000	1.937.927	2.262.073	46,14

Образложение

ПРОГРАМА 14 - ЈА.Јавна чистота	Буџет за 2014 година		Наменска дотација за 2014 година		Самофинансирачки активности за 2014 година		Донации за 2014 година		Кредити за 2014 година		Вкупно за 2014 година		
	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	Останато за реализација до крај на 2014 година %
ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА 14 - ЈА.Јавна чистота													
42													
	СТОКИ И УСЛУГИ	8,063,412	0	0	0	0	0	0	0	0	11,600,000	8,063,412	3,536,588
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	11,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	11,600,000	8,063,412	3,536,588
													69,51

О бразложение

ПРОГРАМА	42	ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА	26 - 36.Одржување и заштита на локални патници и улици и регулирање на дејинот на сообраќајот	Буџет за 2014 година		Наменска дотација за 2014 година		Самофинансирачки активности за 2014 година		Донации за 2014 година		Кредити за 2014 година		Вкупно за 2014 година			
				План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	Останато за реализација до крај на 2014 година	%
				19.600.000	11.447.613	0	0	0	0	0	0	0	0	19.600.000	11.447.613	8.152.387	58.41
	424		ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	19.600.000	11.447.613	0	0	0	0	0	0	0	0	19.600.000	11.447.613	8.152.387	58.41

О бразложение

ПРОГРАМА	48 - 38. Други комунални услуги	Буџет за 2014 година		Наменска дотација за 2014 година		Самофинансирачки активности за 2014 година		Донации за 2014 година		Кредити за 2014 година		Вкупно за 2014 година					
		План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	Останато за реализација до крај на 2014 година	%		
ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА																	
42	СТОКИ И УСЛУГИ	4.000.000		0		0		0		0		4.000.000		1.158.642		2.841.358	
		3.000.000		0		0		0		0		3.000.000		999.696		2.000.304	
		1.000.000		0		0		0		0		1.000.000		158.946		841.054	
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ																
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ																

Образложение

ПРОГРАМА	42	424	99 - 39. Одржување на простори за паркирање	99 - 39. Одржување на простори за паркирање													
				Буџет за 2014 година		Наменска дотација за 2014 година		Самофинансирачки активности за 2014 година		Донации за 2014 година		Кредити за 2014 година		Вкупно за 2014 година			
				План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	Останато за реализација до крај на 2014 година	
				1.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000	0	1.200.000	0,00
ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА				1.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000	0	1.200.000	0,00

ПРОГРАМА	ЈА - ЈА.Изградба на јавно осветлување	ЈА - ЈА.Изградба на јавно осветлување													
		Буџет за 2014 година		Наменска дотација за 2014 година		Самофинансирачки активности за 2014 година		Донации за 2014 година		Кредити за 2014 година		Вкупно за 2014 година			
		План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	Останато за реализација до крај на 2014 година	%
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	6.700.000	6.383.844	0	0	0	0	0	0	0	0	6.700.000	6.383.844	316.156	95,28
482	ДРУГИ ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	6.700.000	6.383.844	0	0	0	0	0	0	0	0	6.700.000	6.383.844	316.156	95,28

ПРОГРАМА	ЈГ - ЈГ Изградба на системи за водоснабдување	Буџет за 2014 година		Наменска дотација за 2014 година		Самофинансирачки активности за 2014 година		Донации за 2014 година		Кредити за 2014 година		Вкупно за 2014 година			
		План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	Останато за реализација до крај на 2014 година	%
КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА															
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	9.000.000	2.127.634	0	0	0	0	0	0	0	0	9.000.000	2.127.634	6.872.366	23,64
		9.000.000	2.127.634	0	0	0	0	0	0	0	0	9.000.000	2.127.634	6.872.366	23,64
482	ДРУГИ ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ														

ПРОГРАМА	ЈД - ЈД.Изградба и реконструкција на локални патници	Буџет за 2014 година		Наменска дотација за 2014 година		Самофинансирачки активности за 2014 година		Донации за 2014 година		Кредити за 2014 година		Вкупно за 2014 година			
		План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	Останато за реализација до крај на 2014 година %	
КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА															
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	68.000.000	23.045.822	0	0	0	0	0	0	48.536.000	29.991.891	116.536.000	53.037.713	63.498.287	45,51
482	ДРУГИ ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	62.000.000	20.116.154	0	0	0	0	0	0	48.536.000	29.991.891	110.536.000	50.108.045	60.427.955	45,33
485	ДРУГИ НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	6.000.000	2.929.668	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000.000	2.929.668	3.070.332	48,83

ПРОГРАМА	ЖИ - ЈИ.Изградба на системи за одведување и пречистување на отпадни води	Буџет за 2014 година		Наменска дотација за 2014 година		Самофинансирачки активности за 2014 година		Донации за 2014 година		Кредити за 2014 година		Вкупно за 2014 година			
		План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	Останато за реализација до крај на 2014 година	%
ЖИ - ЈИ.Изградба на системи за одведување и пречистување на отпадни води															
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	23.700.000	10.339.010	0	0	0	0	0	0	0	0	23.700.000	10.339.010	13.360.990	43,62
		23.700.000	10.339.010	0	0	0	0	0	0	0	0	23.700.000	10.339.010	13.360.990	43,62
482	ДРУГИ ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	23.700.000	10.339.010	0	0	0	0	0	0	0	0	23.700.000	10.339.010	13.360.990	43,62

ПРОГРАМА	48	482	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА	ДРУГИ КОМУНАЛНИ УСЛУГИ (КАПИТАЛНИ РАСХОДИ)													
				Буџет за 2014 година		Наменска дотација за 2014 година		Самофинансирачки активности за 2014 година		Донации за 2014 година		Кредити за 2014 година		Вкупно за 2014 година			
				План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	Останато за реализација до крај на 2014 година	%
ДРУГИ КОМУНАЛНИ УСЛУГИ (КАПИТАЛНИ РАСХОДИ)																	
ДРУГИ КОМУНАЛНИ УСЛУГИ (КАПИТАЛНИ РАСХОДИ)																	
				7.950.000	6.672.994	0	0	0	0	0	0	0	0	7.950.000	6.672.994	1.277.006	83,94
482				7.950.000	6.672.994	0	0	0	0	0	0	0	0	7.950.000	6.672.994	1.277.006	83,94

ПРОГРАМА	ДН - ДН. Урбана опрема (капитални расходи)	Буџет за 2014 година		Наменска дотација за 2014 година		Самофинансирачки активности за 2014 година		Донации за 2014 година		Кредити за 2014 година		Вкупно за 2014 година				
		План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	Останато за реализација до крај на 2014 година	%	
КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА																
ДН - ДН. Урбана опрема (капитални расходи)																
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	3.650.000	2.037.775	0	0	0	0	0	0	0	0	3.650.000	2.037.775	1.612.225	55,83	
480	Резерви за капитални расходи	1.250.000	1.137.775	0	0	0	0	0	0	0	0	1.250.000	1.137.775	112.225	91,02	
482	ДРУГИ ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	2.400.000	900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.400.000	900.000	1.500.000	37,50	

О бразложение

ПРОГРАМА	К1 - К1.Библиотекарство	Буџет за 2014 година		Наменска дотација за 2014 година		Самфинансирачки активности за 2014 година		Донации за 2014 година		Кредити за 2014 година		Вкупно за 2014 година					
		План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	Останато за реализација до крај на 2014 година	%		
ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА																	
К1 - К1.Библиотекарство																	
40				0	0	5.969.000	4.190.658	0	0	0	0	0	0	5.969.000	4.190.658	1.778.342	70.21
	401			0	0	4.353.000	3.059.169	0	0	0	0	0	0	4.353.000	3.059.169	1.293.831	70.28
	402			0	0	1.616.000	1.131.489	0	0	0	0	0	0	1.616.000	1.131.489	484.511	70.02
42				0	0	3.119.000	1.783.894	600.000	359.977	0	0	0	0	3.719.000	2.143.871	1.575.129	57.65
	420			0	0	0	0	45.000	28.280	0	0	0	0	45.000	28.280	16.720	82.84
	421			0	0	1.435.000	623.269	140.000	56.269	0	0	0	0	1.575.000	679.538	895.462	43.15
	423			0	0	700.000	611.560	100.000	54.120	0	0	0	0	800.000	665.680	134.320	83.21
	424			0	0	417.000	199.165	100.000	72.295	0	0	0	0	517.000	271.460	245.540	52.51
	425			0	0	450.000	263.235	165.000	130.707	0	0	0	0	615.000	393.942	221.058	64.06
	426			0	0	117.000	86.665	50.000	18.306	0	0	0	0	167.000	104.971	62.029	82.86

О образложение

ПРОГРАМА	К4 - К4. Културни манифестации и творештво	Буџет за 2014 година		Наменска дотација за 2014 година		Самофинансирачки активности за 2014 година		Донации за 2014 година		Кредити за 2014 година		Вкупно за 2014 година				
		План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	Останато за реализација до крај на 2014 година		
ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА																
К4 - К4. Културни манифестации и творештво																
42			7.070.000	3.344.734	0	0	0	0	0	0	0	7.070.000	3.344.734	3.725.266	47,31	
	421	СТОКИ И УСЛУГИ														
		КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	550.000	327.015	0	0	0	0	0	0	0	550.000	327.015	222.985	59,46	
	423	СИТЕН ИНВЕНТАР, АЛАТ И ДРУГИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА ПОПРАВКА	3.450.000	1.295.320	0	0	0	0	0	0	0	3.450.000	1.295.320	2.154.680	37,55	
	425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	1.850.000	714.019	0	0	0	0	0	0	0	1.850.000	714.019	1.135.981	38,60	
	426	ДРУГИ ТЕКОВНИ РАСХОДИ	1.220.000	1.008.380	0	0	0	0	0	0	0	1.220.000	1.008.380	211.620	82,65	
		СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	6.000.000	5.814.655	0	0	0	0	0	0	0	6.000.000	5.814.655	185.345	96,91	
46		РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	6.000.000	5.814.655	0	0	0	0	0	0	0	6.000.000	5.814.655	185.345	96,91	

ПРОГРАМА	КА - КА. Културни манифестации и творештво	Буџет за 2014 година		Наменска дотација за 2014 година		Самофинансирачки активности за 2014 година		Донации за 2014 година		Кредити за 2014 година		Вкупно за 2014 година				
		План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	Останато за реализација до крај на 2014 година	%	
КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА																
КА - КА. Културни манифестации и творештво																
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	5.500.000	4.233.863	0	0	0	0	0	0	0	0	5.500.000	4.233.863	1.266.137	76,98	
482	ДРУГИ ГРАДЕЖНИ ОБЕКТИ	5.500.000	4.233.863	0	0	0	0	0	0	0	0	5.500.000	4.233.863	1.266.137	76,98	

Образложение

ПРОГРАМА	Д0 - Д0. Спорт и рекреација	Буџет за 2014 година		Наменска дотација за 2014 година		Самофинансирачки активности за 2014 година		Донации за 2014 година		Кредити за 2014 година		Вкупно за 2014 година			
		План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	Останато за реализација до крај на 2014 година	%
ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА															
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	4.700.000	2.595.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.700.000	2.595.000	2.105.000	55,21
463	ТРАНСФЕРИ ДО НЕВЛАДИНИ ОРГАНИЗАЦИИ	3.400.000	2.595.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.400.000	2.595.000	805.000	76,32
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	1.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.300.000	0	1.300.000	0,00

ПРОГРАМА	ДА - ДА. Спорт и рекреација (капитални расходи)	Буџет за 2014 година		Наменска дотација за 2014 година		Самофинансирачки активности за 2014 година		Донации за 2014 година		Кредити за 2014 година		Вкупно за 2014 година				
		План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	Останато за реализација до крај на 2014 година	%	
КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА																
ДА - ДА. Спорт и рекреација (капитални расходи)																
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	7.000.000	3.071.425	0	0	0	0	0	0	0	0	7.000.000	3.071.425	3.928.575	43,88	
482	ДРУГИ ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	7.000.000	3.071.425	0	0	0	0	0	0	0	0	7.000.000	3.071.425	3.928.575	43,88	

О образложение

ПРОГРАМА		Буџет за 2014 година		Наменска дотација за 2014 година		Самофинансирачки активности за 2014 година		Донации за 2014 година		Кредити за 2014 година		Вкупно за 2014 година				
		План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	Останато за реализација до крај на 2014 година	%	
Н1 - Н1.Основно образование																
ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА																
Н1 - Н1.Основно образование																
40	ПЛАТИ, НАЕМНИ И НАДОМЕСТОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ	0	0	235.083.000	173.918.567	0	0	0	0	0	0	235.083.000	173.918.567	61.164.433	73,98	
401	ОСНОВНИ ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	0	0	171.537.000	126.944.098	0	0	0	0	0	0	171.537.000	126.944.098	44.592.902	74,00	
402	ПРИДОЕСИ ЗА СОЦИЈАЛИЗАЦИЈА И СОЦИЈАЛИЗАЦИЈА ОД РАБОТОДАВАЧИТЕ	0	0	63.546.000	46.974.469	0	0	0	0	0	0	63.546.000	46.974.469	16.571.531	73,92	
42	СТОКИ И УСЛУГИ	0	0	67.588.000	24.602.878	15.906.000	5.720.501	132.000	0	0	0	83.626.000	30.323.379	53.302.621	36,26	
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	0	0	0	0	551.000	85.040	126.000	0	0	0	677.000	85.040	591.960	12,56	
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ПРЕВЕЗ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	0	0	32.856.000	12.613.061	147.000	42.661	0	0	0	0	33.003.000	12.655.722	20.347.278	38,35	
423	СИСТЕМИ И ИНВЕНТАР ЗА ДРУГИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА ПОПРАВКА	0	0	8.009.000	3.197.114	5.120.000	1.375.963	2.000	0	0	0	13.131.000	4.573.077	8.557.923	34,83	
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	0	0	16.169.000	3.629.688	833.000	172.001	0	0	0	0	17.002.000	3.801.689	13.200.311	22,36	
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	0	0	9.384.000	4.686.983	8.530.000	3.809.203	4.000	0	0	0	17.918.000	8.486.186	9.421.814	47,42	
426	ДРУГИ ТЕКОВНИ РАСХОДИ	0	0	1.170.000	476.032	725.000	235.633	0	0	0	0	1.895.000	711.665	1.183.335	37,55	
43	ТЕКОВНИ ТРАНСФЕРИ ДО ВОЊУЦЕТСКИТЕ ФОНДОВИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
432	Трансфери до Агенцијата за вработување	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	0	0	1.694.000	783.507	0	0	0	0	0	0	1.694.000	783.507	910.493	46,25	
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	0	0	1.694.000	783.507	0	0	0	0	0	0	1.694.000	783.507	910.493	46,25	
КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА																
Н1 - Н1.Основно образование																
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	0	0	0	0	828.000	350.340	60.000	0	0	0	888.000	350.340	537.660	39,45	
480	Резерви за капитални расходи	0	0	0	0	443.000	348.690	60.000	0	0	0	503.000	348.690	154.310	69,32	

	ПРОГРАМА	Н1 - Н1.Основно образование	Буџет за 2014 година		Наменска дотација за 2014 година		Самофинансирачки активности за 2014 година		Донации за 2014 година		Кредити за 2014 година		Вкупно за 2014 година			
			План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	Останато за реализација до крај на 2014 година	%
483		КУПУВАЊЕ НА МЕБЕЛ,ОПРЕМА, ВОЗИЛА И МАШИНИ	0	0	0	0	335.000	0	0	0	0	0	335.000	0	335.000	0,00
485		ДРУГИ НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	0	0	0	0	50.000	1.650	0	0	0	0	50.000	1.650	48.350	3,30

О бразложение

ПРОГРАМА	Н2 - Н2.Средно образование	Буџет за 2014 година		Наменска дотација за 2014 година		Самофинансирачки активности за 2014 година		Донации за 2014 година		Кредити за 2014 година		Вкупно за 2014 година				
		План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	Останато за реализација до крај на 2014 година		
ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА																
Н2 - Н2.Средно образование																
40	ПЛАТИ, НАЕМНИ И НАДОМЕСТОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ	0	0	139.927.000	103.063.490	0	0	0	0	0	0	139.927.000	103.063.490	36.863.510	73,66	
401	ОСНОВНИ ПЛАТИ И И НАДОМЕСТОЦИ	0	0	102.144.000	75.228.700	0	0	0	0	0	0	102.144.000	75.228.700	26.915.300	73,65	
402	ПРИДОЕСИ ЗА СОЦИЈАЛИЗУВАЊЕ ОД РАБОТОДАВАЧИТЕ	0	0	37.783.000	27.834.790	0	0	0	0	0	0	37.783.000	27.834.790	9.948.210	73,67	
42	СТОКИ И УСЛУГИ	0	0	46.556.000	21.776.249	10.662.000	2.852.355	623.000	0	0	0	57.841.000	24.628.604	33.212.396	42,58	
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	0	0	0	0	553.000	131.366	230.000	0	0	0	783.000	131.366	651.634	16,78	
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ПРЕЕНЕ КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	0	0	14.722.000	7.447.164	364.000	47.819	60.000	0	0	0	15.146.000	7.494.983	7.851.017	49,48	
423	СИТЕН ИНВЕНТАР, АЛАТ И ДРУГИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА ПОПРАВКА	0	0	1.526.000	822.914	3.394.000	632.578	162.000	0	0	0	5.082.000	1.455.492	3.626.508	28,64	
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	0	0	2.255.000	517.346	1.985.000	160.584	0	0	0	0	4.240.000	677.930	3.562.070	15,99	
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	0	0	27.743.000	12.837.759	3.573.000	1.549.204	80.000	0	0	0	31.396.000	14.386.963	17.009.037	45,82	
426	ДРУГИ ТЕКОВНИ РАСХОДИ	0	0	310.000	151.066	793.000	330.804	91.000	0	0	0	1.194.000	481.870	712.130	40,36	
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	0	0	180.000	47.350	42.000	6.126	0	0	0	0	222.000	53.476	168.524	24,09	
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	0	0	180.000	47.350	42.000	6.126	0	0	0	0	222.000	53.476	168.524	24,09	
КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА																
Н2 - Н2.Средно образование																
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	0	0	0	0	662.000	25.312	0	0	0	0	662.000	25.312	636.688	3,82	
480	Резерви за капитални расходи	0	0	0	0	402.000	22.600	0	0	0	0	402.000	22.600	379.400	5,62	
485	ДРУГИ НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	0	0	0	0	160.000	2.712	0	0	0	0	160.000	2.712	157.288	1,70	
486	УЧЕСТВО СО ДЕЛ ВО ПРИВАТНИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000	0,00	

ПРОГРАМА	НА - НА ОБРАЗОВАНИЕ-КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	Буџет за 2014 година		Наменска дотација за 2014 година		Самофинансирачки активности за 2014 година		Донации за 2014 година		Кредити за 2014 година		Вкупно за 2014 година		
		План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	Останато за реализација до крај на 2014 година
НА - НА ОБРАЗОВАНИЕ-КАПИТАЛНИ РАСХОДИ														
КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА		НА - НА ОБРАЗОВАНИЕ-КАПИТАЛНИ РАСХОДИ												
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	1.030.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.030.000	0	1.030.000
481	ЗАЕМИ НА ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ ОД ИСТИ НИВОА НА ВЛАСТ	1.030.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.030.000	0	1.030.000

О бразложение

ПРОГРАМА		НФО - НФО. Противпожарна заштита		Буџет за 2014 година		Наменска дотација за 2014 година		Самофинансирачки активности за 2014 година		Донации за 2014 година		Кредити за 2014 година		Вкупно за 2014 година		
		План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Останато за реализација до крај на 2014 година	
ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА																
40	ПЛАТИ, НАЕМНИ И НАДОМЕСТОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ	0	0	16.535.000	11.719.276	0	0	0	0	0	0	0	0	16.535.000	11.719.276	4.815.724
	401 ОСНОВНИ ПЛАТИ И И НАДОМЕСТОЦИ	0	0	11.500.000	8.186.284	0	0	0	0	0	0	0	0	11.500.000	8.186.284	3.313.716
402	ПРИДОЕСИ ЗА СОПОСТОЈУВАЊЕ ОД РАБОТОДАВАЧИТЕ	0	0	5.035.000	3.532.992	0	0	0	0	0	0	0	0	5.035.000	3.532.992	1.502.008
42	СТОКИ И УСЛУГИ	5.383.000	2.121.850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.383.000	2.121.850	39.42
	421 КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	1.850.000	777.942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.850.000	777.942	1.072.058
423	СИТЕН ИНВЕНТАР, АЛАТ И ДРУГИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА ПОПРАВКА	913.000	721.982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	913.000	721.982	191.018
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	1.580.000	383.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.580.000	383.700	1.196.300
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	120.000	43.043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	43.043	76.957
426	ДРУГИ ТЕКОВНИ РАСХОДИ	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	50.000
427	ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ ТРОШОЦИ	870.000	195.183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	870.000	195.183	674.817
КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА																
НФО - НФО. Противпожарна заштита																
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	380.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	710.000	0	710.000
	480 Резерви за капитални расходи	380.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	710.000	0	710.000

О бразложение

ПРОГРАМА	Ф1 - Ф1.Урбанистичко планирање	Буџет за 2014 година		Наменска дотација за 2014 година		Самофинансирачки активности за 2014 година		Донации за 2014 година		Кредити за 2014 година		Вкупно за 2014 година				
		План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	Останато за реализација до крај на 2014 година	%	
ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА																
42	СТОКИ И УСЛУГИ	3.000.000	1.685.698	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	1.685.698	1.314.302	56,19	
		3.000.000	1.685.698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	1.685.698	1.314.302	56,19
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ															

Лице за контакт

Овластено лице(печат и потпис):

Име и презиме и тел.број:

Драге Звездакоски 048 401 731

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕНИ
НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА БУЏЕТОТ НА
ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА 2014 ГОДИНА

1. Одлуката за измени на Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Прилеп за 2014 година, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 2408/4
31.10.2014 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на Република Македонија" бр.5/2002) и член 26 точка 4 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 31.10.2014 година, донесе:

О Д Л У К А

за измени на Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Прилеп за 2014 година

член 1

Со оваа Одлука се вршат измени на Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Прилеп за 2014 година, "Службен гласник на Општина Прилеп" бр.18/2013.

член 2

Во Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Прилеп за 2014 година, се вршат измени во членот 6, став 1, алинеите: 1, 4 и 5 се менуваат и гласат:

- Вредноста на коефициентот за исплата на плата на Градоначалникот се утврдува на ниво од 3,40.Појдовна основа за 1 (единица) коефициент изнесува 26.755,00 денари.

- За државните службеници вредноста на бодот се утврдува на ниво од 76.8 денари.

- Вредноста на коефициентот за исплата на плати за вработените согласно со одредбите од Законот за работни односи се утврдува во висина од 8.406,00 денари.

член 3

Примената на коригираните коефициенти за исплата на плати ќе се применуваат со исплата на платата за месец октомври 2014 година.

член 4

Оваа Одлука ќе се објави во "Службен гласник на Општина Прилеп", а стапува во сила со денот на објавувањето.

Број 07 - 2406/5
31.10.2014 година
П р и л е п

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА
ФИНАНСИСКИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКОТО
РАБОТЕЊЕ НА ЈП ЗА ПУП ПРИЛЕП ЗА ПЕРИОДОТ ОД
01.07.2014 ДО 30.09.2014 ГОДИНА

1. Одлуката за усвојување на Финансискиот Извештај за финансиското работење на ЈП за ПУП Прилеп за периодот од 01.07.2014 до 30.09.2014 година, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 2408/5
31.10.2014 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на Република Македонија" бр. 5/2002), член 11 став 1 точка 7 од Законот за јавни претпријатија ("Службен весник на Република Македонија" бр.38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/10, 6/2012, 119/2013, 41/2014 и 138/14) и член 26 став 1 точка 32 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 31.10.2014 година, донесе:

О Д Л У К А

за усвојување на Финансискиот Извештај за финансиското работење на ЈП за ПУП Прилеп за периодот од 01.07.2014 до 30.09.2014 година

член 1

Се усвојува Финансискиот Извештај за финансиското работење на ЈП за ПУП Прилеп за периодот од 01.07.2014 до 30.09.2014 година.

член 2

Одлуката да се достави до ЈП за ПУП Прилеп, Градоначалникот и архивата на Општина Прилеп.

член 3

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 07 - 2406/6
31.10.2014 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

**ЗАКЛУЧОК
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА
ФИНАНСИСКИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИКОТО
РАБОТЕЊЕ НА ЈКП „ПАЗАРИ“ ПРИЛЕП ЗА ПЕРИОДОТ
ОД 01.07.2014 ДО 30.09.2014 ГОДИНА**

1. Одлуката за усвојување на Финансискиот Извештај за финансиското работење на ЈКП „Пазари“ Прилеп за периодот од 01.07.2014 до 30.09.2014 година, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 2408/6
31.10.2014 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на Република Македонија" бр. 5/2002), член 11 став 1 точка 7 од Законот за јавни претпријатија ("Службен весник на Република Македонија" бр.38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/10, 6/2012, 119/2013, 41/2014 и 138/14) и член 26 став 1 точка 32 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 31.10.2014 година, донесе:

ОДЛУКА

за усвојување на Финансискиот Извештај за финансиското работење на ЈКП „Пазари“ Прилеп за периодот од 01.07.2014 до 30.09.2014 година

член 1

Се усвојува Финансискиот Извештај за финансиското работење на ЈКП „Пазари“ Прилеп за периодот од 01.07.2014 до 30.09.2014 година.

член 2

Одлуката да се достави до ЈКП „Пазари“ Прилеп, Градоначалникот и архивата на Општина Прилеп.

член 3

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 07 - 2406/7
31.10.2014 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

**ЗАКЛУЧОК
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА
ФИНАНСИСКИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИКОТО
РАБОТЕЊЕ НА ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“
ПРИЛЕП ЗА ПЕРИОДОТ ОД 01.07.2014 ДО 30.09.2014
ГОДИНА**

1. Одлуката за усвојување на Финансискиот Извештај за финансиското работење на ЈКП „Водовод и канализација“ Прилеп за периодот од 01.07.2014 до 30.09.2014 година, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 2408/7
31.10.2014 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на Република Македонија" бр. 5/2002), член 11 став 1 точка 7 од Законот за јавни претпријатија ("Службен весник на Република Македонија" бр.38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/10, 6/2012, 119/2013, 41/2014 и 138/14) и член 26 став 1 точка 32 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 31.10.2014 година, донесе:

ОДЛУКА

за усвојување на Финансискиот Извештај за финансиското работење на ЈКП „Водовод и канализација“ Прилеп за периодот од

член 1

Се усвојува Финансискиот Извештај за финансиското работење на ЈКП „Водовод и канализација“ Прилеп за периодот од 01.07.2014 до 30.09.2014 година.

член 2

Одлуката да се достави до ЈКП „Водовод и канализација“ Прилеп, Градоначалникот и архивата на Општина Прилеп.

член 3

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 07 - 2406/8
31.10.2014 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

ЗАКЛУЧОК

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈКП „КОМУНАЛЕЦ“ - ПРИЛЕП ЗА ПЕРИОДОТ ОД 01.07.2014 ДО 30.09.2014 ГОДИНА

1. Одлуката за усвојување на Финансискиот Извештај за финансиското работење на ЈКП „Комуналец“ Прилеп за периодот од 01.07.2014 до 30.09.2014 година, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 2408/8
31.10.2014 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на Република Македонија" бр. 5/2002), член 11 став 1 точка 7 од Законот за јавни претпријатија ("Службен весник на РМ" бр.38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/10, 6/2012, 119/2013, 41/2014 и 138/14) и член 26 став 1 точка 32 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 31.10.2014 година, донесе:

ОДЛУКА

за усвојување на Финансискиот Извештај за финансиското работење на ЈКП „Комуналец“ Прилеп за периодот од 01.07.2014 до 30.09.2014 година

член 1

Се усвојува Финансискиот Извештај за финансиското работење на ЈКП „Комуналец“ Прилеп за периодот од 01.07.2014 до 30.09.2014 година.

член 2

Одлуката да се достави до ЈКП „Комуналец“ Прилеп, Градоначалникот и архивата на Општина Прилеп.

член 3

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 07 - 2406/9
31.10.2014 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

ЗАКЛУЧОК

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ПОМОШ - СРЕДСТВА ЗА ИЗГРАДБАТА НА ЦРКВА "СВ. ПАНТЕЛЕЈМОН" ВО ПРИЛЕП

1. Одлуката за доделување на помош - средства за изградбата на Црква "Св. Пантелејмон" во Прилеп, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 2408/9
31.10.2014 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 36 став 1 точка 10 и член 62 став 1 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на Република Македонија" бр.5/2002), член 26 став 1 точка 33 како и член 62 став 3 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 31.10.2014 година, донесе:

ОДЛУКА

за доделување на помош-средства за изградбата на Црква "Св. Пантелејмон" во Прилеп

Член 1

Со оваа Одлука се доделуваат средства за изградбата на Црква "Св. Пантелејмон" во Прилеп. Помошта се состои од парични средства во висина од 300.000,00 денари.

Член 2

Средствата од член 1 став 2 на оваа Одлука се обезбедуваат од средствата во Потпрограма А00-Совет на Општината, ставка 464-Разни трансфери, од Подставка 464990-Други трансфери, предвидени во Буџетот на Општина Прилеп за 2014 година.

Член 3

Уплатата на средствата од член 1 на оваа Одлука да се изврши на жиро сметка на соодветната Црквата.

Член 4

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 07 - 2406/10
31.10.2014 година
П р и л е п

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ЗАКЛУЧОКОТ ЗА УСВОЈУВАЊЕ
НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА НА ПС - ОПШТА
НАДЛЕЖНОСТ ПРИЛЕП ВО ПРВОТО ПОЛУГОДИЕ
2014 ГОДИНА

1. Заклучокот за усвојување на Извештајот за работата на ПС - Општа надлежност Прилеп во првото полугодие 2014 година, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 2408/10
31.10.2014 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 36 став 1, точка 13 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на Република Македонија" бр. 5/2002), и член 26 став 1 точка 36 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на ден 31.10.2014 година, донесе:

З А К Л У Ч О К

за усвојување на Извештајот за работата на ПС-Општа надлежност Прилеп во првото полугодие 2014 година

1. Се усвојува Извештајот за работата на ПС - Општа надлежност Прилеп во првото полугодие од 2014 година.

2. Заклучокот ќе се објави во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 07 - 2406/11
31.10.2014 година
П р и л е п

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ
СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНАТА ОДЛУКА ЗА
ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА ЈКП „ВОДОВОД
И КАНАЛИЗАЦИЈА”ПРИЛЕП, БР.02-395/1-2
ОД 13.10.2014 ГОДИНА

1. Одлуката за давање согласност на Статутарната одлука за дополнување на Статутот на ЈКП „Водовод и канализација”Прилеп, бр.02-395/1-2 од 13.10.2014 година, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 2408/11
31.10.2014 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на Република Македонија" бр. 5/2002), член 11 став 1 точка 1 од Законот за јавни претпријатија ("Службен весник на РМ" бр.38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009,97/10, 6/2012, 119/2013, 41/2014 и 138/14) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 31.10.2014 година, донесе:

О Д Л У К А

за давање согласност на Статутарната одлука за измена и дополнување на Статутот на ЈКП „Водовод и канализација” Прилеп, бр.02-395/1-2 од 13.10.2014 година

член 1

Се дава согласност на Статутарната одлука за измена и дополнување на Статутот на ЈКП „Водовод и канализација”Прилеп, бр.02-395/1-2 од 13.10.2014 година.

член 2

Одлуката да се достави до ЈКП „Водовод и канализација”Прилеп, Градоначалникот и архивата на Општина Прилеп.

член 3

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 07 - 2406/12
31.10.2014 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

ЗАКЛУЧОК

**ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ
СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА НА ЈП ЗА ПУП-ПРИЛЕП,
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЦЕНОВНИКОТ НА УСЛУГИ ЗА
ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКА И ДРУГА ТЕХНИЧКА
ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ЛС ОПШТИНА
ПРИЛЕП, БР.03-535/3 ОД 21.10.2014 ГОДИНА**

1. Одлуката за давање согласност на Одлуката на ЈП за ПУП-Прилеп, за дополнување на Ценовникот на услуги за изработка на урбанистичка и друга техничка документација за потребите на ЛС Општина Прилеп, бр.03-535/3 од 21.10.2014 година, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 2408/12
31.10.2014 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на Република Македонија" бр. 5/2002), член 11 став 1 точка 5 од Законот за јавни претпријатија ("Службен весник на РМ" бр.38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009,97/10, 6/2012, 119/2013, 41/2014 и 138/14) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 31.10.2014 година, донесе:

ОДЛУКА

за давање согласност на Одлуката на ЈП за ПУП Прилеп, за дополнување на Ценовникот на услуги за изработка на урбанистичка и друга техничка документација за потребите на ЛС Општина Прилеп, бр.03-535/3 од 21.10.2014 година

член 1

Се дава согласност на Одлуката на ЈП за ПУП Прилеп, за дополнување на Ценовникот на услуги за изработка на урбанистичка и друга техничка документација за потребите на ЛС Општина Прилеп, бр.03-535/3 од 21.10.2014 година.

член 2

Одлуката да се достави до ЈП за ПУП Прилеп, Градоначалникот и архивата на Општина Прилеп.

член 3

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 07 - 2406/13
31.10.2014 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

ЗАКЛУЧОК

**ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ
СОГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМАТА НА ЈКП,, КОМУНАЛЕЦ"-
ПРИЛЕП ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ЈАВНА ЧИСТОТА НА
ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА 2015 ГОДИНА**

1. Одлуката за давање согласност на Програмата на ЈКП,, Комуналец"- Прилеп за одржување на јавна чистота на Општина Прилеп за 2015 година, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 2408/13
31.10.2014 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на Република Македонија" бр. 5/2002), член 11 став 1 точка 8 од Законот за јавните претпријатија ("Службен весник на Република Македонија" бр.38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/10, 6/2012, 119/2013, 41/2014 и 138/14) и член 26 став 1 точка 15 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 31.10.2014 година, донесе:

ОДЛУКА

за давање согласност на Програмата на ЈКП,, Комуналец"- Прилеп за одржување на јавна чистота на Општина Прилеп за 2015 година

член 1

Се дава согласност на Програмата на ЈКП,, Комуналец"- Прилеп за одржување на јавна чистота на Општина Прилеп за 2015 година.

член 2

Одлуката да се достави до ЈКП,, Комуналец"- Прилеп, Градоначалникот и архивата на Општина Прилеп.

член 3

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 07 - 2406/14
31.10.2014 година
П р и л е п

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К

**ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ
СОГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМАТА НА ЈКП,, КОМУНАЛЕЦ"-
ПРИЛЕП ЗА РАБОТА НА ГРАДСКИ ГРОБИШТА И КАПЕЛА
ЗА 2015 ГОДИНА**

1. Одлуката за давање согласност на Програмата на ЈКП,, Комуналец"- Прилеп за работа на градски гробишта и капела за 2015 година, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 2408/14
31.10.2014 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на Република Македонија" бр. 5/2002), член 11 став 1 точка 8 од Законот за јавните претпријатија ("Службен весник на Република Македонија" бр.38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/10, 6/2012, 119/2013, 41/2014 и 138/14) и член 26 став 1 точка 17 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 31.10.2014 година, донесе:

О Д Л У К А

за давање согласност на Програмата на ЈКП,, Комуналец"- Прилеп за работа на градски гробишта и капела за 2015 година

член 1

Се дава согласност на Програмата на ЈКП,, Комуналец"- Прилеп за работа на градски гробишта и капела за 2015 година.

член 2

Одлуката да се достави до ЈКП,, Комуналец"- Прилеп, Градоначалникот и архивата на Општина Прилеп.

член 3

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 07 - 2406/15
31.10.2014 година
П р и л е п

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К

**ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМАТА НА
ЈКП,, КОМУНАЛЕЦ"- ПРИЛЕП ЗА ОДРЖУВАЊЕ
И КОРИСТЕЊЕ НА ПАРКОВИ, ЗЕЛЕНИЛО, ПАРК-
ШУМИ И РЕКРЕАТИВНИ ПОВРШИНА НА ОПШТИНА
ПРИЛЕП ЗА 2015 ГОДИНА**

1. Одлуката за давање согласност на Програмата на ЈКП,, Комуналец"- Прилеп за одржување и користење на паркови, зеленило, парк-шуми и рекреативни површина на Општина Прилеп за 2015 година, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 2408/15
31.10.2014 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на Република Македонија" бр. 5/2002), член 11 став 1 точка 8 од Законот за јавните претпријатија ("Службен весник на Република Македонија" бр.38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/10, 6/2012, 119/2013, 41/2014 и 138/14) и член 26 став 1 точка 16 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 31.10.2014 година, донесе:

О Д Л У К А

за давање согласност на Програмата на ЈКП,, Комуналец"- Прилеп за одржување и користење на паркови, зеленило, парк-шуми и рекреативни површина на Општина Прилеп за 2015 година

член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Програмата на ЈКП,, Комуналец"- Прилеп за одржување и користење на паркови, зеленило, парк-шуми и рекреативни површина на Општина Прилеп за 2015 година.

член 2

Одлуката да се достави до ЈКП,, Комуналец"- Прилеп, Градоначалникот и архивата на Општина Прилеп.

член 3

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 07 - 2406/16
31.10.2014 година
П р и л е п

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМАТА НА ЈКП,, КОМУНАЛЕЦ"- ПРИЛЕП ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАД НА ТЕРИТОРИЈАТА НА ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА 2015 ГОДИНА

1. Одлуката за давање согласност на Програмата на ЈКП,, Комуналец"- Прилеп за управување со отпад на територијата на Општина Прилеп за 2015 година, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 2408/16
31.10.2014 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на, член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на Република Македонија" бр. 5/2002), член 11 став 1 точка 8 од Законот за јавните претпријатија ("Службен весник на Република Македонија" бр.38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/10, 6/2012, 119/2013, 41/2014 и 138/14) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 31.10.2014 година, донесе:

О Д Л У К А

за давање согласност на Програмата на ЈКП,, Комуналец"- Прилеп за управување со отпад на територијата на Општина Прилеп за 2015 година

член 1

Се дава согласност на Програмата на ЈКП,, Комуналец"- Прилеп за управување со отпад на територијата на Општина Прилеп за 2015 година.

член 2

Одлуката да се достави до ЈКП,, Комуналец"- Прилеп, Градоначалникот и архивата на Општина Прилеп.

член 3

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 07 - 2406/17
31.10.2014 година
П р и л е п

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА ЈОУДГ „НАША ИДНИНА“- ПРИЛЕП ЗА 2014/2015 ГОДИНА

1. Одлуката за давање согласност на Годишната Програма за работа на ЈОУДГ „Наша иднина“- Прилеп за 2014/2015 година, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 2408/17
31.10.2014 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на, член 36 став 1 точка 6 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на Република Македонија" бр. 5/2002) и член 26 став 1 точка 30 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 31.10.2014 година, донесе:

О Д Л У К А

за давање согласност на Годишната Програма за работа на ЈОУДГ „Наша иднина“ Прилеп за 2014/2015 година

член 1

Се дава согласност на Годишната Програма за работа на ЈОУДГ „Наша иднина“ Прилеп за 2014/2015 година.

член 2

Одлуката да се достави до ЈОУДГ „Наша иднина“ -Прилеп, Градоначалникот и архивата на Општина Прилеп.

член 3

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Прилеп“.

Број 07 - 2406/18
31.10.2014 година
П р и л е п

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕН - ПРЕТСТАВНИК ОД СОВЕТОТ НА РОДИТЕЛИ НА ДЕЦА, ВО УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈОУДГ „НАША ИДНИНА“ - ПРИЛЕП

1. Решението за именување на член-претставник од Советот на родители на деца, во Управниот одбор на ЈОУДГ „Наша иднина“ -Прилеп, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 2408/18
31.10.2014 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 36 став 1 точка 5 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/2002), член 114 став 1 точка 6 од Законот за заштита на децата ("Службен весник на РМ" бр. 23/2013, 13/14, 44/14 и 144/14) и член 26 став 1 точка 45 и член 65 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 31.10.2014 година, донесе:

РЕШЕНИЕ

за именување на член-претставник од Советот на родители на деца, во Управниот одбор на ЈОУДГ „Наша иднина“ -Прилеп

1. За член-претставник од Советот на родители на деца во Управниот одбор на ЈОУДГ „Наша иднина“ -Прилеп, се именува Јасмина Гаралоска.

2. Мандатот на членот на Управниот одбор трае 4 години.

3. Решението да се достави до именованата, ЈОУДГ „Наша иднина“ -Прилеп, Градоначалникот и Архивата на Општина Прилеп.

4. Решението влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 07 - 2406/19
31.10.2014 година
П р и л е п

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ИМЕТО НА ОПШТИНАТА "ПРИЛЕП" ВО ИМЕТО НА РАКОМЕТЕН КЛУБ "ПРИЛЕП" ОД ПРИЛЕП

1. Одлуката за давање согласност за користење на името на Општината "Прилеп" во името на Ракометен клуб "Прилеп" од Прилеп, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 2408/19
31.10.2014 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на Република Македонија" бр. 5/2002), член 9 став 2 од Законот за здруженија и фондации ("Службен весник на Република Македонија" бр. 52/2010 и 135/2011) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на ден донесе:

ОДЛУКА

за давање согласност за користење на името на Општината "Прилеп" во името на Ракометен клуб "Прилеп" од Прилеп

член 1

Со оваа Одлука се дава согласност Ракометен клуб "Прилеп" од Прилеп, да во името на Ракометниот клуб, го користи името на Општината "Прилеп" така што името на друштвото ќе биде Ракометен клуб "Прилеп" од Прилеп.

член 2

Оваа Одлука да се достави до Ракометниот клуб, Градоначалникот и архивата на Општина Прилеп.

член 3

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп"

Број 07 - 2406/20
31.10.2014 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

ЗАКЛУЧОК
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА
ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА УЕ7, УБ7.01,
ПЛАНСКИ ОПФАТ "Б", КО ПРИЛЕП, ОПШТИНА ПРИЛЕП
ПЛАНСКИ ПЕРИОД 2012-2017

1.Одлуката за донесување на Детален урбанистички план за УЕ7, УБ7.01, планскиопфат "Б", ко Прилеп, Општина Прилеп плански период 2012-2017, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 2408/20
31.10.2014 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на чл.26 ст.4 од Законот за просторно и урбанистичко планирање, ("Сл.весник на РМ" бр.51/05, 137/2007, 91/09, 124/10, 18/11, 53/11, 144/12, 70/13, 163/13 и 42/14), чл.22 ст.1 т.1 и чл.36 од Законот за локална самоуправа ("Сл.весник на РМ"бр.5/02) и чл.14 ст.1 т.1 и чл.26 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 31.10.2014 година, донесе:

ОДЛУКА

ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ПРЕДЛОГ ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ
ПЛАН ЗА УЕ7, УБ7.01, плански опфат "Б", КО ПРИЛЕП,
Општина Прилеп ПЛАНСКИ ПЕРИОД 2012-2017

чл 1

Се донесува Детален урбанистички план за УЕ 7, УБ 7.01,"Б", КО ПРИЛЕП, Општина Прилеп, плански период 2012-2017, (во понатамошниот текст: планот).

Планскиот опфат го дефинираат следните граници:

- Од запад по осовината на ул.,Кузман Јосифоски,, почнувајќи од пресечната точка 1, во должина од 107,82м до пресечна точка 7,
- Од север по осовината на ул.,Оцка Михајлоски,, почнувајќи од пресечна точка 8 во должина од 150,40м до пресечна точка 12 ,
- Од исток по осовината на ул.,Круме Јаскоски,, почнувајќи од пресечната точка 12, во должина од 128,38м до пресечната точка 14,
- Од југ по осовината на ул.,Ленин,, почнувајќи од пресечна точка 14, во должина од 124,32м до појдовна пресечна точка 1;

Површината на планскиот опфат заУЕ7,УБ7.01,плански опфат,,Б,,, изнесува 1,369ха сметано по горе споменатите граници.

чл.2

Планот од чл.1 на оваа Одлука ги содржи следните прилози:

- Согласност од МТВ за УЕ 7, УБ 7.01, плански опфат "Б", КО ПРИЛЕП, Општина Прилеп плански период 2012 – 2017собр. 14-12277/2 од 19.09.2014 г
- Предлог Детален урбанистички план за Детален урбанистички план за УЕ 7, УБ 7.01 ,плански опфат „Б,, , КО Прилеп плански период 2012 – 2017 , сотех.бр. 10/11 од јули 2012 година изработен од „СТИЛ ПРОЕКТ,, ДООЕЛ од Прилеп
- Програма за измена и дополнување на Програмата за донесување на урбанистички планови територијата на општина Прилеп за 2011година бр.07-1568/21 од 22.08.2012 г
- Извештај за извршена стручна ревизија тех.бр.06-06/12 од 06.02.2012 г изработена од,,УРБАН ПРОЕКТ,, ДООЕЛ-Прилеп.
- Одговор на забелешките од стручната ревизија техн.бр.2-10/11 од февруари 2012 г. од изработувачот на планот
- Решение за формирање на стручна комисија бр.08-329/1 од 09.02.2012 г.
- Стручно мислење бр.03-339/2 од 24.02.2012 година од Комисијата за давање на мислење по Нацрт плановите во Општина Прилеп
- Одговор на мислење бр.3-10/ од март 2012 г
- Одлука за утврдување на Нацрт план бр.07-1045/11 од 27.04.2012 година
- Одлука за организирање на Јавна презентација и јавна анкета бр.08-1137/1 од 09.05.2012
- Соопштение бр. 03-1137/2 од 09.05.2012 година објавено во весниците „Вечер „ и „Капитал „ .
- Известување бр.09-29/7 од 07.05.2012 год.
- Список на присутни лица на јавната презентација
- Решение за формирање на стручна комисија бр.08-1803/1 од 22.09.2011г.
- Записник од јавна презентација бр.09-16/ 9 од 11.07.2012 год

-Извештај од Јавна презентација и Јавна анкета бр.09 –16/ 10 од 17.07.2012 година

-Известување за постапување по извештајот од јавната презентација и јавната анкета бр.09-16/ 11 од 17.07.2012 год.

-Одлука за неспроведување на стратегиска оцена

- Мислење од Министерство за животна средина и просторно планирање

-Извештај од комисија бр.09 – 124/2 од 22.02.2014 година

- Согласно од ЕВН – КЕЦ Прилеп бр.27-1087/2 од 18.05.2012 г.

- Мислење бр.03-275/2 од 17.05.2012 година од ЈКП „Водовод и канализација“, од Прилеп

- Согласно од Дирекција за заштита и спасување- Прилеп бр.10-144/2 од 04.04.2014 г.

СОДРЖИНА

ОПШТ ДЕЛ

1. НАСЛОВНА СТРАНА

2. СОДРЖИНА

3. ИЗВОД ОД РЕГИСТРАЦИЈАТА НА ФИРМАТА

4. ЛИЦЕНЦА ЗА РАБОТА НА ПРАВНОТО ЛИЦЕ

5. ОВЛАСТУВАЊЕ НА ПЛАНЕРОТ И СОРАБОТНИЦИТЕ

6. ПЛАНСКА ПРОГРАМА

7. ПИСМА ОД ЈАВНИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА

8. ГЕОДЕТСКИ ЕЛАБОРАТ ЗА АЖУРИРАНА ПОДЛОГА

ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА 01-13

А. ТЕКСТУАЛЕН ДЕЛ

1. ВОВЕД

2. ГЕОГРАФСКИ И ГЕОДЕТСКИ ПОДАТОЦИ ЗА ПРОСТОРОТ НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ

3. ИСТОРИЈАТ НА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ ВО ПЛАНСКИОТ ОПФАТ

4. ПОДАТОЦИ ЗА ПРИРОДНИТЕ ЧИНТЕЛИ

- природни фактори
- сеизмика на просторот
- климатски услови
- културно наследство

5. ПОДАТОЦИ ЗАСОЗДАДЕНИ ВРЕДНОСТИ И ЧИНТЕЛИ

- инвентаризација на постоен градежен фонд
- инвентаризација на постојна комунална инфраструктура

6. АНАЛИЗА НА СТЕПЕНОТ НА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПОСТОЈНИОТ ПЛАН СО МОЖНОСТИ ЗА РАЗВОЈ

- степен на реализација
- извод од постоен ГУП и ДУП
- програмска задача
- концепт за просторен развој

Б. НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЛИ НА ПОСТОЈНАТА СОСТОЈБА

В. ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ

■ Микролокација-ситуација-----м = 1: 10000

■ извод од ГУП - ПРИЛЕП ----- м = 1: 5000

■ намена и сообраќај

■ извод од ДУП -за УАЕ бр.10-дел,----- м = 1: 1000

■ ажурирана геодетска подлога-----м = 1: 500

■ инвентаризација и снимање на постоен

■ градежен фонд, инфраструктура и вкупна

■ физичка супраструктур-----м = 1: 500

■ инвентаризација и снимка на бесправно

■ изградени градби-----м = 1: 500

ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

А. ТЕКСТУАЛЕН ДЕЛ

1. ВОВЕД

2. ОПИС И ОБРАЗЛОЖЕНИЕ НА ПЛАНСКИТЕ РЕШЕНИЈА

ЗА ИЗГРАДБА И НАМЕНА НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЛИШТЕ И ОБЈЕКТТЕ

- групи на класи на намени
- парцелација и регулација
- површини за градба и висински план

3. ОПИС И ОБРАЗЛОЖЕНИЕ НА ПЛАНСКИТЕ РЕШЕНИЈА

ЗА СООБРАЌАЈНА И КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА

- примарна и секундарна сообраќајна мрежа
- нивелациско решение
- хидротехничка инфраструктура
- електроенергетика

4. ОСТАНАТО

- делумно обработени барања
- економско образложение

5. МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА

- мерки за заштита на животната средина
- мерки за заштита на природата
- мерки за заштита на културното наследство
- мерки за заштита од пожар и други природни

и технички непогоди

- мерки за заштита и спасување

6. УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДБА, РАЗВОЈ И КОРИСТЕЊЕ НА ЗЕМЛИШТЕТО И ГРАДБИТЕ ВО ПЛАНСКИОТ ОПФАТ

- општи услови
- посебни услови

Б. НУМЕРИЧКИ И БИЛАНСНИ ПОКАЗАТЕЛИ НА ПЛАНИРАНИОТ РАЗВОЈ

В. ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ

1. РЕГУЛАЦИОНЕН ПЛАН И ПЛАН НА ПОВРШНИ ЗА ГРАДЕЊЕ-----м =1: 1000

2. СООБРАЌАЕН ПЛАН И НИВЕЛАЦИСКИ ПЛАН И ПЛАН НА ЗЕЛЕНИЛО----- м =1: 1000

3. ИНФРАСТРУКТУРЕН ПЛАН-----м =1: 1000

■ водовод

■ канализација

■ електрика

■ птт

4. СИНТЕЗЕН ПЛАН НА ПЛАНСКИТЕ РЕШЕНИЈА-----

-----м =1: 1000

чл.5

Советот на општина Прилеп е должен во рокот 30 дена од донесувањето на Планот да обезбеди картирање на Планот на хамер и лиастралон. Картираните подлоги се предаваат на Државниот Завод за геодетски работи на чување и користење, како подлоги за издавање на нумерички податоци.

Чл.6

Планот ќе го спроведува надлежниот орган на Општина Прилеп.

Чл.7

Оваа Одлука со заверен примерок од Планот се доставува до Органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на уредување на просторот.

Чл.8

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен гласник на Општина Прилеп.

Број 07 - 2406/21
31.10.2014 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

**ЗАКЛУЧОК
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
ДОНЕСУВАЊЕ НА ДЕТАЛЕН
УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА УЕ7, УБ7.02,
ПЛАНСКИОПФАТ "З", КО ПРИЛЕП,
ОПШТИНА ПРИЛЕП, ПЛАНСКИ ПЕРИОД
2013-2018**

1. Одлуката за донесување на Детален урбанистички план за УЕ7, УБ7.02, планскиопфат "З", КО Прилеп, Општина Прилеп, плански период 2013-2018, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 2408/21
31.10.2014 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на чл.26 ст.4 од Законот за просторно и урбанистичко планирање ("Сл.весник на РМ"бр.51/05, 137/2007, 91/09, 124/10, 18/11, 53/11, 144/12, 70/13, 163/13 и 42/14), чл.22 ст.1, т.1 и чл.36 од Законот за локална самоуправа ("Сл.весникнаРМ"бр.5/02) ичл.14 ст.1 т.1 ичл.26 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 31.10.2014 година, донесе:

ОДЛУКА

**ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА
УЕ7, УБ7.02, планскиопфат "З", КО ПРИЛЕП, Општина
Прилеп ПЛАНСКИ ПЕРИОД 2013-2018**

Чл.1

Се донесува Детален урбанистички план за УЕ 7, УБ 7.02, "З",КО ПРИЛЕП, Општина Прилеп, плански период 2012-2017, (во понатамошниот текст: планот).

Планскиот опфат го дефинираат следните граници:

- Северо-источната страна е дефинирана со осовината на собирна улица „С1-„ Димо Нареднико", како дел од примарна улична мрежа по ГУП, во должина од 152 м';

- Од Северозападната страна е дефинирана со осовината на улица дефинирана со претходен ДУП, ул. „ Ленин", со должина од 135м',

- Југозападната страна е дефинирана со осовината на улица дефинирана со претходен ДУП , ул., Ристе Секирчанец ", во должина од 170 м';

- Југоисточната страна е дефинирана со осовината на улица дефинирана со претходен ДУП , ул., Сотка Џигиџик ", во должина од 146м';

Површината на планскиот опфат за УЕ7,УБ7.02, плански опфат,,3,,, изнесува 2.18ха сметано по гореспоменатите граници.

Чл.2

Планот од чл.1 на оваа Одлука ги содржи следните прилози:

-Согласност од МТВ за УЕ 7, УБ 7.02, плански опфат "З",КОПРИЛЕП, Општина Прилеп плански период 2013 – 2018 собр. 14-13460/2 од 01.10.2014 г

-Предлог Детален урбанистички план за УЕ7, УБ7,02, плански опфат „3,, КО Прилеп плански период 2012 - 2017, сотех.бр. 102/12 од мај 2013 година изработен од ЈП за ПУП од Прилеп,

-Извештај за извршена стручна ревизија тех.бр.29-06/12 од декември 2012 год изработена од„УРБАН ПРОЕКТ,,ДОО - Прилеп.

-Одговор на забелешките од стручната ревизија техн.бр.102-а/12 од изработувачот на планот

-Решение за формирање на стручна комисија бр. 03-1803/1 од 22.09.2011 г.

-Стручно мислење бр.03-321/3 од 24.01.2013 година од Комисијата за давање на мислење по Нацрт плановите во Општина Прилеп

-Одговор на мислење бр.102-6/13 г

-Одлука за утврдување на Нацрт план бр.07-436/66 од 31.01.2013 година

-Одлука з аорганизирање на Јавна презентација и јавна анкета бр. 08-755/1 од 11.03.2013

-Соопштение бр. 03-755/1 од 11.03.2013 година објавено во весниците

„НОВА МАКЕДОНИЈА „ и „УТРИНСКИ ВЕСНИК „ .

- Известување бр.09-97/ од 15.03.2013 год.
- Список на присутни лица на јавната презентација
- Решение за формирање на стручна комисија бр.08-1083/1 од 22.09.2011г.
- Записник од јавна презентација бр.09-388/ од 28.03.2013 год
- Извештај од Јавна презентација и Јавна анкета бр.09 – 97/ од 02.04.2013 год
- Известување за постапување по извештајот од јавната презентација и јавната анкета бр.09-97/ од 10.04.2013 год.
- Мислење од ЈКП„Водовод и Канализација,, од Прилеп
- Согласно од ЕВН – КЕЦ Прилеп бр.27-739/2 од 02.04.2013 г.
- Мислење од Министерството за култура
- Согласно од Дирекција за заштита и спасување- Прилеп
- Одлука за неспроведување на СЕА
- Мислење по Извештај за стратегиска оцена на животната средина
- Мислење од Министерство за животна средина и просторно планирање

СОДРЖИНА

ОПШТДЕЛ

1. НАСЛОВНА СТРАНА
 2. СОДРЖИНА
 3. ИЗВОД ОД РЕГИСТРАЦИЈАТА НА ФИРМАТА
 4. ЛИЦЕНЦА ЗА РАБОТА НА ПРАВНОТО ЛИЦЕ
 5. ОВЛАСТУВАЊЕ НА ПЛАНЕРОТ И СОРАБОТНИЦИТЕ
 6. ПЛАНСКА ПРОГРАМА
 7. ПИСМА ОД ЈАВНИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА
 8. ГЕОДЕТСКИ ЕЛАБОРАТ ЗА АЖУРИРАНА ПОДЛОГА ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА 01-13
- А. ТЕКСТУАЛЕН ДЕЛ
1. ВОВЕД
 2. ГЕОГРАФСКИ И ГЕОДЕТСКИ ПОДАТОЦИ ЗА ПРОСТОРОТ НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ
 3. ИСТОРИЈАТ НА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ ВО ПЛАНСКИОТ ОПФАТ
 4. ПОДАТОЦИ ЗА ПРИРОДНИТЕ ЧИНители
- природни фактори
 - сеизмика на просторот
 - климатски услови
 - културно наследство
 - 5. ПОДАТОЦИ ЗА СОЗДАДЕНИ ВРЕДНОСТИ И ЧИНители
 - инвентаризација на постоен градежен фонд
 - инвентаризација на постојна комунална инфраструктура
 - 6. АНАЛИЗА НА СТЕПЕНОТ НА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПОСТОЈНИОТ ПЛАН СО МОЖНОСТИ ЗА РАЗВОЈ
 - степен на реализација
 - извод од постоен ГУП и ДУП
 - програмска задача
 - концепт за просторен развој

Б. НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЛИ НА ПОСТОЈНАТА СОСТОЈБА

В. ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ

- Микролокација - ситуација-----м = 1: 10000
- извод од ГУП - ПРИЛЕП ----- м = 1: 5000
- намена и сообраќај
- извод од ДУП -за УАЕ бр.10-дел,----- м = 1: 1000
- ажурирана геодетска подлога----- м = 1: 1000

инвентаризација и снимање на постоен градежен фонд, инфраструктура и вкупна физичка супраструктура ----- м = 1: 1000

инвентаризација и снимка на бесправно изградени градби -----м = 1: 1000

ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

А. ТЕКСТУАЛЕН ДЕЛ

1. ВОВЕД

2. ОПИС И ОБРАЗЛОЖЕНИЕ НА ПЛАНСКИТЕ РЕШЕНИЈА ЗА ИЗГРАДБА И НАМЕНА НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЛИШТЕ И ОБЈЕКТите

- групи на класи на намени
- парцелација и регулација
- површини за градба и висински план

3. ОПИС И ОБРАЗЛОЖЕНИЕ НА ПЛАНСКИТЕ РЕШЕНИЈА ЗА СООБРАЌАЈНА И КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА

- примарна и секундарна сообраќајна мрежа
- нивелациско решение
- хидротехничка инфраструктура
- електроенергетика

4. ОСТАНАТО

- делумно обработени барања
- економско образложение

5. МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА

- мерки за заштита на животната средина
- мерки за заштита на природата
- мерки за заштита на културното наследство
- мерки за заштита од пожар и други природни и технички непогоди
- мерки за заштита и спасување

6. УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДБА, РАЗВОЈ И КОРИСТЕЊЕ НА ЗЕМЛИШТЕТО И ГРАДБИТЕ ВО ПЛАНСКИОТ ОПФАТ

- општи услови
- посебни услови

Б. НУМЕРИЧКИ И БИЛАНСНИ ПОКАЗАТЕЛИ НА ПЛАНИРАНИОТ РАЗВОЈ

В. ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ

1. РЕГУЛАЦИОНЕН ПЛАН И ПЛАН НА ПОВРШИНИ ЗА ГРАДЕЊЕ-----м =1: 1000

2. СООБРАЌАЕН ПЛАН И НИВЕЛАЦИСКИ ПЛАН И ПЛАН НА ЗЕЛЕНИЛО-----м =1: 1000

3. ИНФРАСТРУКТУРЕН ПЛАН-----м =1: 1000

- водовод
- канализација
- електрика

- птт

4. СИНТЕЗЕН ПЛАН НА ПЛАНСКИТЕ РЕШЕНИЈА-----
----- м=1: 1000

Чл.3

Планот се заверува во 7 (седум) примероци, од кои: еден се чува во архивата на Советот, еден кај органот што го спроведува, еден во надлежниот државен архив, еден примерок се доставува до Органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на уредување на просторот, еден примерок се доставува до Државниот инспекторат за градежништво и урбанизам, еден примерок се доставува до Државниот завод за геодетски работи и еден примерок се изложува кај донесувачот на Планот, заради достапностна јавноста.

Заверката со потпис и печат ќе ја изврши претседателот на Советот на Општина Прилеп.

Чл.4

Составен дел на оваа Одлука е Извештајот од јавната презентација и јавната анкета, со образложение за прифатените и неприфатените забелешки, изработен од стручна комисија формирана од градоначалникот на Општината.

Чл.5

Советот на општина Прилеп е должен во рок од 30 дена од донесувањето на Планот да обезбеди картирање на Планот на хамер или астралон. Картираните подлоги се предаваат на Државниот Завод за геодетски работи на чување и користење, како подлоги за издавање на нумерички податоци.

Чл.6

Планот ќе го спроведува надлежниот орган на општина Прилеп.

Чл.7

Оваа Одлука со заверен примерок од Планот се доставува до Органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на уредување на просторот.

Чл.8

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен гласник на Општина Прилеп.

Број 07 - 2406/22
31.10.2014 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

ЗАКЛУЧОК
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА
ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА УЕ9, УБ9.02,
ПЛАНСКИ ОПФАТ "2", КО ПРИЛЕП, ОПШТИНА ПРИЛЕП,
ПЛАНСКИ ПЕРИОД 2013-2018

1. Одлуката за донесување на Детален урбанистички план за УЕ9, УБ9.02, плански опфат "2", Ко Прилеп, Општина Прилеп, плански период 2013-2018, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 2408/22
31.10.2014 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на чл.26,ст.4 од Законот за просторно и урбанистичко планирање, ("Сл.весник на РМ"бр.51/05, 137/2007, 91/09, 124/10, 18/11, 53/11, 144/12, 70/13, 163/13 и 42/14), чл.22 ст.1, т.1 и чл.36 од Законот за локална самоуправа ("Сл.весник на РМ"бр.5/02) и чл.14 ст.1 т.1 и чл.26 од Статутот на Општина Прилеп ("Сл.гласник на општина Прилеп" бр.6/03), Советот на општина Прилеп на седницата одржана на ден 31.10.2014 година, донесе:

ОДЛУКА
ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ
ПЛАН ЗА УЕ 9, УБ 9.02, ПЛАНСКИ ОПФАТ "2", КО
ПРИЛЕП, ОПШТИНА ПРИЛЕП ПЛАНСКИ ПЕРИОД
2013-2018

Чл.1

Се донесува Детален урбанистички план за УЕ 9, УБ 9.02,"2", КО ПРИЛЕП, Општина Прилеп, плански период 2013-2018, (во понатамошниот текст: планот).

Планскиот опфат го дефинираат следните граници:

- Од север се граничи со: улица „Стеван Димески“

- Од југ се граничи со: улица „Борка Левата“

- Од исток се граничи со: интегрирана сообраќајна површина

- Од запад се граничи со: улица „Сотка Георгиоски“

Површината на планскиот опфат за УЕ 9, УБ 9.02, плански опфат „2“, изнесува 0.18 ха сметано по гореспоменатите граници.

Чл.2

Планот од чл.1 на оваа Одлука ги содржи следните прилози:

-Согласност од МТВ за УЕ 9, УБ 9.02, плански опфат "2", КО ПРИЛЕП, Општина Прилеп плански период 2013 – 2018 со бр. 14-12271/2 од 18.09.2014 г

-Предлог Детален урбанистички план за УЕ 9 , УБ 9,02 , плански опфат „2,, КО Прилеп плански период 2013 — 2018 , со тех.бр. 16/13 од август 2014 година изработен од „ПЕРКАН ПРОЕКТ, ДООЕЛ - Прилеп,

-Извештај за извршена стручна ревизија тех.бр.062/13 од август 2013 год изработена од ЈП за ПУП - Прилеп.

-Одговор на забелешките од стручната ревизија техн. бр.07-293/1 - 15.08.2013г од изработувачот на планот

-Решение за формирање на стручна комисија бр. 03-329/1 од 09.02.2012 г.

-Стручно мислење бр. 03-1521/8 од 07.10.2013 година од Комисијата за давање на мислење по Нацрт плановите во Општина Прилеп

-Одлука за утврдување на Нацрт план бр.07-2595/11 од 29.10.2013 година

-Одлука за организирање на Јавна презентација и јавна анкета бр. 08-2786/1 од 19.11.2013 г -Соопштение бр. 03-2786/1 од 19.11.2013 година објавено во весниците „ВЕСТ „ и „УТРИНСКИ ВЕСНИК „ .

-Известување бр.09-323/ од 21.11.2013 год.

- Список на присутни лица на јавната презентација

-Решение за формирање на стручна комисија бр.08-1083/1 од 22.09.2011г.

-Записник од јавна презентација бр.09-323/ од 03.12.2013 год

-Извештај од Јавна презентација и Јавна анкета бр.09 – 323/ од 16.12.2013 год

-Известување за постапување по извештајот од јавната презентација и јавната анкета бр.09-97/ од 30.12.2013 год.

-Мислење бр.03-561/2 од 04.12.2013 година од ЈКП „Водовод И Канализација,, од Прилеп

- Согласно од ЕВН – КЕЦ Прилеп бр.27-2193/2 од 04.12.2013 г.

-Одлука за неспроведување на СЕА

-Мислење од Министерство за животна средина и просторно планирање

-Геодетски елаборат

СОДРЖИНА

ОПШТ ДЕЛ

1. НАСЛОВНА СТРАНА
2. СОДРЖИНА
3. ИЗВОД ОД РЕГИСТРАЦИЈАТА НА ФИРМАТА
4. ЛИЦЕНЦА ЗА РАБОТА НА ПРАВНОТО ЛИЦЕ
5. ОВЛАСТУВАЊЕ НА ПЛАНЕРОТ И СОРАБОТНИЦИТЕ
6. ПЛАНСКА ПРОГРАМА

7. ПИСМА ОД ЈАВНИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА

8. ГЕОДЕТСКИ ЕЛАБОРАТ ЗА АЖУРИРАНА

ПОДЛОГА

ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА 01-13

А. ТЕКСТУАЛЕН ДЕЛ

1. ВОВЕД

2. ГЕОГРАФСКИ И ГЕОДЕТСКИ ПОДАТОЦИ ЗА ПРОСТОРОТ НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ

3. ИСТОРИЈАТ НА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ ВО

ПЛАНСКИОТ ОПФАТ

4. ПОДАТОЦИ ЗА ПРИРОДНИТЕ ЧИНТЕЛИ

- природни фактори
- сеизмика на просторот
- климатски услови
- културно наследство

5. ПОДАТОЦИ ЗА СОЗДАДЕНИ ВРЕДНОСТИ И ЧИНТЕЛИ

- инвентаризација на постоен градежен фонд
- инвентаризација на постојна комунална инфраструктура

6. АНАЛИЗА НА СТЕПЕНОТ НА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПОСТОЈНИОТ ПЛАН СО МОЖНОСТИ ЗА РАЗВОЈ

- степен на реализација
- извод од постоен ГУП и ДУП
- програмска задача
- концепт за просторен развој

Б. НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЛИ НА ПОСТОЈНАТА СОСТОЈБА

В. ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ

- Микролокација - ситуација-----м = 1: 10000
- извод од ГУП - ПРИЛЕП -----м = 1: 5000
- намена и сообраќај
- извод од ДУП -за УАЕ бр.10-дел,-----м = 1: 1000
- ажурирана геодетска подлога-----м = 1: 500
- инвентаризација и снимање на постоен
- градежен фонд, инфраструктура и вкупна
- физичка супраструктура -----м = 1: 500
- инвентаризација и снимка на бесправно
- изградени градб-----м = 1: 500

ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

А. ТЕКСТУАЛЕН ДЕЛ

1. ВОВЕД

2. ОПИС И ОБРАЗЛОЖЕНИЕ НА ПЛАНСКИТЕ РЕШЕНИЈА

ЗА ИЗГРАДБА И НАМЕНА НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЛИШТЕ И ОБЈЕКТИТЕ

- групи на класи на намени
- парцелација и регулација
- површини за градба и висински план

3. ОПИС И ОБРАЗЛОЖЕНИЕ НА ПЛАНСКИТЕ РЕШЕНИЈА

ЗА СООБРАЌАЈНА И КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА

- примарна и секундарна сообраќајна мрежа
- нивелациско решение
- хидротехничка инфраструктура

- електроенергетика

4. ОСТАНАТО

- делумно обработени барања
- економско образложение

5. МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА

- мерки за заштита на животната средина
- мерки за заштита на природата
- мерки за заштита на културното наследство
- мерки за заштита од пожар и други природни и технички непогоди
- мерки за заштита и спасување

6. УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДБА, РАЗВОЈ И КОРИСТЕЊЕ НА ЗЕМЈИШТЕТО И ГРАДБИТЕ ВО ПЛАНСКИОТ ОПФАТ

- општи услови
- посебни услови

Б. НУМЕРИЧКИ И БИЛАНСНИ ПОКАЗАТЕЛИ НА ПЛАНИРАНИОТ РАЗВОЈ

В. ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ

1. РЕГУЛАЦИОНЕН ПЛАН И ПЛАН НА ПОВРШНИ ЗА ГРАДЕЊЕ----- м =1: 1000
2. СООБРАЌАЕН ПЛАН И НИВЕЛАЦИСКИ ПЛАН И ПЛАН НА ЗЕЛЕНИЛО----- м =1: 1000
3. ИНФРАСТРУКТУРЕН ПЛАН-----м =1: 1000
 - водовод
 - канализација
 - електрика
 - птт
4. СИНТЕЗЕН ПЛАН НА ПЛАНСКИТЕ РЕШЕНИЈА-----
-----м =1: 1000

Чл.3

Планот се заверува во 7 (седум) примероци, од кои: еден се чува во архивата на Советот, еден кај органот што го спроведува, еден во надлежниот државен архив, еден примерок се доставува до Органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на уредување на просторот, еден примерок се доставува до Државниот инспекторат за градежништво и урбанизам, еден примерок се доставува до Државниот завод за геодетски работи и еден примерок се изложува кај донесувачот на Планот, заради достапност на јавноста.

Заверката со потпис и печат ќе ја изврши претседателот на Советот на општина Прилеп.

Чл.4

Составен дел на оваа Одлука е Извештајот од јавната презентација и јавната анкета, со образложение за прифатените и неприфатените забелешки, изработен од стручна комисија формирана од градоначалникот на Општината.

Чл.5

Советот на општина Прилеп е должен во рок од 30 дена од донесувањето на Планот да обезбеди картирање на Планот на хамер или

астралон. Картираните подлоги се предаваат на Државниот

Завод за геодетски работи на чување и користење, како подлоги за издавање на нумерички податоци.

Чл.6

Планот ќе го спроведува надлежниот орган на општина Прилеп.

Чл.7

Оваа Одлука со заверен примерок од Планот се доставува до Органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на уредување на просторот.

Чл.8

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен гласник на Општина Прилеп.

Број 07 - 2406/23
31.10.2014 година
П р и л е п

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ
НА ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА УЕ10, УБ 10.01,
ПЛАНСКИ ОПФАТ "5", КО ПРИЛЕП, ОПШТИНА ПРИЛЕП,
ПЛАНСКИ ПЕРИОД 2012-2017

1. Одлуката за донесување на Детален урбанистички план за УЕ10, УБ 10.01, плански опфат "5", КО Прилеп, Општина Прилеп, плански период 2012-2017, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 2408/23
31.10.2014 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на чл.26, ст.4 од Законот за просторно и урбанистичко планирање, ("Сл.весник на РМ" бр.51/05, 137/2007, 91/09, 124/10, 18/11, 53/11, 144/12, 70/13, 163/13 и 42/14), чл.22 ст.1, т.1 и чл.36 од Законот за локална самоуправа ("Сл.весник на РМ" бр.5/02) и чл.14 ст.1 т.1 и чл.26 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 31.10.2014 година, донесе:

ОДЛУКА

ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА УЕ10, УБ10.01, ПЛАНСКИ ОПФАТ "5", КО ПРИЛЕП, ОПШТИНА ПРИЛЕП ПЛАНСКИ ПЕРИОД 2012-2017

Чл.1

Се донесува Детален урбанистички план за УЕ 10, УБ 10.01, "5", КО ПРИЛЕП, Општина Прилеп, плански пери од 2012-2017, (во понатамошниот текст: планот).

Планскиот опфат го дефинираат следните граници:

- од запад со осовина на ул. "Борис Кидрич"
- од северната страна до пристап кон јавен паркинг
- од источната страна по осовина на новопланирана пристапна улица од постојниот ДУП
- од југоисточната страна по осовина на постоен крак од ул. "Борис Кидрич"

Површината на планскиот опфат за УЕ 10, УБ 10.01, плански опфат, "5", изнесува 0,265 ха сметано по гореспоменатите граници.

Чл.2

Планот од чл.1 на оваа Одлука ги содржи следните прилози:

-Согласност од МТВ за УЕ 10, УБ 10.01, плански опфат "5", КО ПРИЛЕП, Општина Прилеп плански период 2012 – 2017 год. со бр. 14-12275/2 од 18.09.2014 г

-Предлог Детален урбанистички план за УЕ 10 УБ 10.01, плански опфат „5“, -Измена и дополнување, КО Прилеп плански период 2012 – 2017 , со тех.бр.У-32-1/13 од септември 2013 година изработен од „ИЗОФАС“, ДОО од Прилеп.

-Програма за изработка на детални планови на територијата на Општина Прилеп за 2012

-Извештај за извршена стручна ревизија тех.бр.14/13 од јануари 2013 год изработена од „СТИЛ ПРОЕКТ“, ДООЕЛ-Прилеп.

-Одговор на забелешките од стручната ревизија од изработувачот на планот

-Решение за формирање на стручна комисија бр.08-329/1 од 09.02.2012 г.

-Стручно мислење бр.03-520/3 од 06.02.2013 година од Комисијата за давање на мислење по Нацрт плановите во Општина Прилеп.

-Одлука за утврдување на Нацрт план бр.08-1838/1 од 19.07.2013 година.

-Одлука за неспроведување на стратеги скапоцена бр. 08-1838/3 од 25.11.2013 г

-Мислење по Извештајот за стратегиска оцена на животна средина бр. 08-2743/4 од 09.04.2011 г

-Одлука за организирање на Јавна презентација и јавна анкета бр.08-1838/1 од 19.07.2013

-Соопштение бр. 03-1838/2 од 19.07.2013 година објавено во весниците:

„Вест „ и „Утрински весник „ .

-Известување бр.09-125/3 од 01.08.2013 год.

-Список на присутни лица на јавната презентација

-Решение за формирање на стручна комисија бр.08-1803/1 од 22.09.2011г.

-Записник од јавна презентација бр.09-125/5 од 12.08.2013 год

-Решение за формирање на стручна комисија бр.08-1803/1 од 22.09.2011г.

-Извештај од Јавна презентација и Јавна анкета бр.09 –125/7 од 04.09.2013 година.

-Извештај за постапување по извештајот бр.09-125/8 од 09.09.2013 г

-Одлука за неспроведување на СЕА

-Известување од Министерство з животна средина и просторно планирање

-Мислење од ЕВН – КЕЦ Прилеп бр.27-1559/2 од 19.08.2013 г.

СОДРЖИНА

ОПШТДЕЛ

1. НАСЛОВНА СТРАНА

2. СОДРЖИНА

3. ИЗВОД ОД РЕГИСТРАЦИЈАТА НА ФИРМАТА

4. ЛИЦЕНЦА ЗА РАБОТА НА ПРАВНОТО ЛИЦЕ

5. ОВЛАСТУВАЊЕ НА ПЛАНЕРОТ И СОРАБОТНИЦИТЕ

6. ПЛАНСКА ПРОГРАМА

7. ПИСМА ОД ЈАВНИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА

8. ГЕОДЕТСКИ ЕЛАБОРАТ ЗА АЖУРИРАНА ПОДЛОГА

ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА 01-13

А. ТЕКСТУАЛЕН ДЕЛ

1. ВОВЕД

2. ГЕОГРАФСКИ И ГЕОДЕТСКИ ПОДАТОЦИ ЗА

ПРОСТОРОТ НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ

3. ИСТОРИЈАТ НА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ ВО ПЛАНСКИОТ ОПФАТ

4. ПОДАТОЦИ ЗА ПРИРОДНИТЕ ЧИНТЕЛИ

- природни фактори

- сеизмика на просторот

- климатски услови

- културно наследство

5. ПОДАТОЦИ ЗА СОЗДАДЕНИ ВРЕДНОСТИ И ЧИНТЕЛИ

- инвентаризација на постоен градежен фонд

- инвентаризација на постојна комунална инфраструктура

6. АНАЛИЗА НА СТЕПЕНОТ НА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПОСТОЈНИОТ ПЛАН СО МОЖНОСТ И ЗА РАЗВОЈ

- степен на реализација

- извод од постоен ГУП и ДУП

- програмска задача

- концепт за просторен развој

Б. НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЛИ НА ПОСТОЈНАТА СОСТОЈБА

В. ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ

▪ Микролокација - ситуација-----м = 1: 10000

▪ извод од ГУП - ПРИЛЕП----- м = 1: 5000

▪ намена и сообраќај

▪ извод од ДУП -за УАЕ бр.10-дел,-----м = 1: 1000

- ажурирана геодетска подлога-----м = 1: 500
- инвентаризација и снимање на постоен
- градежен фонд, инфраструктура и вкупна
- физичка супраструктура-----м = 1: 500
- инвентаризација и снимка на бесправно
- изградени градби-----м = 1: 500

ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

A. ТЕКСТУАЛЕН ДЕЛ

1. ВОВЕД

2. ОПИС И ОБРАЗЛОЖЕНИЕ НА ПЛАНСКИТЕ РЕШЕНИЈА

ЗА ИЗГРАДБА И НАМЕНА НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЛИШТЕ И ОБЈЕКТИТЕ

- групи на класи на намени
- парцелација и регулација
- површини за градба и висински план

3. ОПИС И ОБРАЗЛОЖЕНИЕ НА ПЛАНСКИТЕ РЕШЕНИЈА

ЗА СООБРАЌАЈНА И КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА

- примарна и секундарна сообраќајна мрежа
- нивелациско решение
- хидротехничка инфраструктура
- електроенергетика

4. ОСТАНАТО

- делумно обработени барања
- економско образложение

5. МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА

- мерки за заштита на животната средина
- мерки за заштита на природата
- мерки за заштита на културното наследство
- мерки за заштита од пожар и други природни и технички непогоди
- мерки за заштита и спасување

6. УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДБА, РАЗВОЈ И КОРИСТЕЊЕ НА ЗЕМЛИШТЕТО И ГРАДБИТЕ ВО ПЛАНСКИОТ ОПФАТ

- општи услови
- посебни услови

Б. НУМЕРИЧКИ И БИЛАНСНИ ПОКАЗАТЕЛИ НА ПЛАНИРАНИОТ РАЗВОЈ

В. ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ

1. РЕГУЛАЦИОНЕН ПЛАН И ПЛАН НА ПОВРШНИ ЗА ГРАДЕЊЕ-----м = 1: 1000

2. СООБРАЌАЕН ПЛАН И НИВЕЛАЦИСКИ ПЛАН И ПЛАН НА ЗЕЛЕНИЛО-----м = 1: 1000

3. ИНФРАСТРУКТУРЕН ПЛАН-----м = 1: 1000

- водовод
- канализација
- електрика
- птт

4. СИНТЕЗЕН ПЛАН НА ПЛАНСКИТЕ РЕШЕНИЈА-----м = 1: 1000

Чл.3

Планот се заверува во 7 (седум) примероци, од кои: еден се чува во архивата на Советот, еден кај органот што го спроведува, еден во надлежниот државен архив, еден примерок се доставува до Органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на уредување на просторот,

еден примерок се доставува до Државниот инспекторат за градежништво и урбанизам, еден примерок се доставува до Државниот завод за геодетски работи и еден примерок се изложува кај донесувачот на Планот, заради достапност на јавноста.

Заверката со потпис и печат ќе ја изврши претседателот на Советот на Општина Прилеп.

Чл.4

Составен дел на оваа Одлука е Извештајот од јавната презентација и јавната анкета, со образложение за прифатените и неприфатените забелешки, изработен од стручна комисија формирана од градоначалникот на Општината.

Чл.5

Советот на Општина Прилеп е должен во рок од 30 дена од донесувањето на Планот да обезбеди картирање на Планот на хамер или астралон. Картираните подлоги се предаваат на Државниот Завод за геодетски работи на чување и користење, како подлоги за издавање на нумерички податоци.

Чл.6

Планот ќе го спроведува надлежниот орган на Општина Прилеп.

Чл.7

Оваа Одлука со заверен примерок од Планот се доставува до Органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на уредување на просторот.

Чл.8

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен гласник на Општина Прилеп.

Број 07 - 2406/24
31.10.2014 година
П р и л е п

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА УЕ 16, УБ 16.01,"З", КО ПРИЛЕП, ОПШТИНА ПРИЛЕП, ПЛАНСКИ ПЕРИОД 2013-2018

1. Одлуката за донесување на Детален урбанистички план за УЕ 16, УБ 16.01,"З", КО Прилеп, Општина Прилеп, плански период 2013-2018, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 2408/24
31.10.2014 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на чл.26,ст.4 од Законот за просторно и урбанистичко планирање, ("Сл.весник на РМ"бр.51/05, 137/2007, 91/09, 124/10, 18/11, 53/11, 144/12, 70/13, 163/13 и 42/14), чл.22 ст.1, т.1 и чл.36 од Законот за локална самоуправа ("Сл.весник на РМ"бр.5/02) и чл.14 ст.1 т.1 и чл.26 од Статутот на општина Прилеп ("Сл.гласник на општина Прилеп" бр.6/03), Советот на општина Прилеп на седницата одржана на ден, 31.10.2014 година, донесе:

О Д Л У К А

**ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН
ЗА УЕ 16, УБ 16.01, плански опфат "З", КО ПРИЛЕП,
Општина Прилеп ПЛАНСКИ ПЕРИОД 2013-2018**

Чл.1

Се донесува Детален урбанистички план за УЕ 16, УБ 16.01,"З", КО ПРИЛЕП, Општина Прилеп, плански период 2013-2018, (во понатамошниот текст: планот).

Планскиот опфат го дефинираат следните граници:

- Северо-источната страна е дефинирана со осовината на улицата „Вера Циривири“, во должина од 152 м', дефинирана со претходен ДУП.

- Од југоисточната страна е дефинирана со осовината на улица дефинирана со претходен ДУП, ул. „ В. Стојаноски“, со должина од 73м'.

- Југозападната и северозападната страна е дефинирана со осовината на улица дефинирана со претходен ДУП, ул., Борка Талески“, во должина од 149м'. (По новиот ГУП собирна улица - С1)

Површината на планскиот опфат за УЕ 16, УБ 16.01, плански опфат„З,, изнесува 0.57 ха сметано по гореспоменатите граници.

Чл.2

Планот од чл.1 на оваа Одлука ги содржи следните прилози:

- Согласност од МТВ за УЕ 16, УБ 16.01, плански опфат "З", КО ПРИЛЕП, Општина Прилеп плански период 2013 – 2018 со бр. 14-12270/2 од 19.09.2014 г

- Предлог Детален урбанистички план за УЕ 16, УБ 16.01, пл. опфат„З,, КО Прилеп плански период 2013 — 2018, со тех.бр. 17/13 од јануари 2014 година изработен од ЈП за ПУП од Прилеп

- Извештај за извршена стручна ревизија тех.бр.0307/157 од октомври 2013 год изработена од „УРБАН „ДОО - Штип.

- Одговор на забелешките од стручната ревизија техн. бр.17-а/13 од изработувачот на планот.

- Решение за формирање на стручна комисија бр. 03-1803/1 од 22.09.2011 г.

- Стручно мислење бр. 03-339/6 од 29.10.2013 година од Комисијата за давање на мислење по Нацрт плановите во Општина Прилеп

- Одлука за утврдување на Нацрт план бр.07-2711/10 од 07.11.2013 година

- Одлука за организирање на Јавна презентација и јавна анкета бр. 08-2785/1 од 19.11.2013 г

- Соопштение бр. 03-2785/1 од 19.11.2013 година објавено во весниците

- „ВЕЧЕР „ и „УТРИНСКИ ВЕСНИК „.

- Известување бр.09-72/ од 21.12.2013 год.

- Список на присутни лица на јавната презентација

- Решение за формирање на стручна комисија бр.08-1083/1 од 22.09.2011г.

- Записник од јавна презентација бр.09-72/ од 03.12.2013 год

- Извештај од Јавна презентација и Јавна анкета бр.09 – 72/ од 24.12.2013 год

- Известување за постапување по извештајот од јавната презентација и јавната анкета бр.09-45/2 од 27.01.2014 год.

- Записник од комисија

- Мислење бр.03-558/2 од 04.12.2013 година од ЈКП „Водовод И Канализација,, од Прилеп

- Согласност од ЕВН – КЕЦ Прилеп бр.27-2191/2 од 04.12.2013 г.

- Мислење од Министерството за култура бр. 17-3926/2 од 23.12.2013 г

- Согласност од Дирекција за заштита и спасување-Прилеп бр.10-452/2 од 10.12.2013 г.

- Одлука за неспроведување на СЕА

- Мислење по Извештај за стратедиска оцена на животната средина

- Мислење од Министерство за животна средина и просторно планирање

- Геодетски елаборат

СОДРЖИНА

ОПШТ ДЕЛ

1. НАСЛОВНА СТРАНА

2. СОДРЖИНА

3. ИЗВОД ОД РЕГИСТРАЦИЈАТА НА ФИРМАТА

4. ЛИЦЕНЦА ЗА РАБОТА НА ПРАВНОТО ЛИЦЕ

5. ОВЛАСТУВАЊЕ НА ПЛАНЕРОТ И СОРАБОТНИЦИТЕ

6. ПЛАНСКА ПРОГРАМА

7. ПИСМА ОД ЈАВНИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА

8. ГЕОДЕТСКИ ЕЛАБОРАТ ЗА АЖУРИРАНА ПОДЛОГА

ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА 01-13

А. ТЕКСТУАЛЕН ДЕЛ

1. ВОВЕД

2. ГЕОГРАФСКИ И ГЕОДЕТСКИ ПОДАТОЦИ ЗА ПРОСТОРОТ НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ

3. ИСТОРИЈАТ НА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ ВО ПЛАНСКИОТ ОПФАТ

4. ПОДАТОЦИ ЗА ПРИРОДНИТЕ ЧИНИТЕЛИ

- природни фактори

- сеизмика на просторот

- климатски услови

- културно наследство

5. ПОДАТОЦИ ЗА СОЗДАДЕНИ ВРЕДНОСТИ И ЧИНИТЕЛИ

- инвентаризација на постоен градежен фонд
- инвентаризација на постојна комунална инфраструктура

6. АНАЛИЗА НА СТЕПЕНОТ НА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПОСТОЈНИОТ ПЛАН СО МОЖНОСТИ ЗА РАЗВОЈ

- степен на реализација
- извод од постоен ГУП и ДУП
- програмска задача
- концепт за просторен развој

Б. НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЛИ НА ПОСТОЈНАТА СОСТОЈБА

В. ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ

- Микролокација - ситуација-----м = 1: 10000
- извод од ГУП - ПРИЛЕП -----м = 1: 5000
- намена и сообраќај
- извод од ДУП -за УАЕ бр.10-дел,-----м = 1: 1000
- ажурирана геодетска подлога-----м = 1: 500
- инвентаризација и снимање на постоен градежен фонд, инфраструктура и вкупна физичка супраструктура -----м = 1: 500
- инвентаризација и снимка на бесправно изградени градби -----м = 1: 500

ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

А. ТЕКСТУАЛЕН ДЕЛ

1. ВОВЕД

2. ОПИС И ОБРАЗЛОЖЕНИЕ НА ПЛАНСКИТЕ РЕШЕНИЈА

ЗА ИЗГРАДБА И НАМЕНА НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЛИШТЕ И ОБЈЕКТИТЕ

- групи на класи на намени
- парцелација и регулација
- површини за градба и висински план

3. ОПИС И ОБРАЗЛОЖЕНИЕ НА ПЛАНСКИТЕ РЕШЕНИЈА ЗА СООБРАЌАЈНА И КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА

- примарна и секундарна сообраќајна мрежа
- нивелациско решение
- хидротехничка инфраструктура
- електроенергетика

4. ОСТАНАТО

- делумно обработени барања
- економско образложение

5. МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА

- мерки за заштита на животната средина
- мерки за заштита на природата
- мерки за заштита на културното наследство
- мерки за заштита од пожар и други природни и технички непогоди
- мерки за заштита и спасување

6. УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДБА, РАЗВОЈ И КОРИСТЕЊЕ НА ЗЕМЛИШТЕТО И ГРАДБИТЕ ВО ПЛАНСКИОТ ОПФАТ

- општи услови
- посебни услови

Б. НУМЕРИЧКИ И БИЛАНСНИ ПОКАЗАТЕЛИ НА ПЛАНИРАНИОТ РАЗВОЈ

В. ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ

1. РЕГУЛАЦИОНЕН ПЛАН И ПЛАН НА ПОВРШНИ ЗА ГРАДЕЊЕ----- м =1: 1000

2. СООБРАЌАЕН ПЛАН И НИВЕЛАЦИСКИ ПЛАН И ПЛАН НА ЗЕЛЕНИЛО----- м =1: 1000

3. ИНФРАСТРУКТУРЕН ПЛАН-----м =1: 1000

- водовод
- канализација
- електрика
- птт

4. СИНТЕЗЕН ПЛАН НА ПЛАНСКИТЕ РЕШЕНИЈА-----м =1: 1000

Чл.3

Планот се заверува во 7 (седум) примероци, од кои: еден се чува во архивата на Советот, еден кај органот што го спроведува, еден во надлежниот државен архив, еден примерок се доставува до Органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на уредување на просторот, еден примерок се доставува до Државниот инспекторат за градежништво и урбанизам, еден примерок се доставува до Државниот завод за геодетски работи и еден примерок се изложува кај донесувачот на Планот, заради достапност на јавноста.

Заверката со потпис и печат ќе ја изврши претседателот на Советот на Општина Прилеп.

Чл.4

Составен дел на оваа Одлука е Извештајот од јавната презентација и јавната анкета, со образложение за прифатените и неприфатените забелешки, изработен од стручна комисија формирана од градоначалникот на Општината.

Чл.5

Советот на општина Прилеп е должен во рок од 30 дена од донесувањето на Планот да обезбеди картирање на Планот на хамер или астралон. Картираните подлоги се предаваат на Државниот Завод за геодетски работи на чување и користење, како подлоги за издавање на нумерички податоци.

Чл.6

Планот ќе го спроведува надлежниот орган на општина Прилеп.

Чл.7

Оваа Одлука со заверен примерок од Планот се доставува до Органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на уредување на просторот.

Чл.8

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен гласник на Општина Прилеп.

Број 07 - 2406/25
31.10.2014 година
П р и л е п

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ
НАЦРТ ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА УЕ БР.21, УБ
БР.21.01, ПЛАНСКИ ОПФАТ „4,, ,
ВО ОПШТИНА ПРИЛЕП

1. Одлуката за утврдување Нацрт Детален урбанистички план за УЕ бр.21, УБ бр.21.01, плански опфат „4,, , во Општина Прилеп, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 2408/25
31.10.2014 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на чл.24 ст.2 од Законот за просторно и урбанистичко планирање, ("Сл.весник на РМ" бр.51/05, 137/2007, 91/09, 124/10, 18/11, 53/11, 144/12, 70/13, 163/13 и 42/14), чл.22 ст.1, т.1 и чл.36 од Законот за локална самоуправа ("Сл.весник на РМ" бр.5/02) и чл.14 ст.1 т.1 и чл.26 од Статутот на општина Прилеп ("Сл.гласник на општина Прилеп" бр.6/03), Советот на општина Прилеп на седницата одржана на ден 31.10.2014 година, донесе:

О Д Л У К А
за утврдување Нацрт Детален урбанистички план
за УЕ бр.21, УБ бр.21.01, плански опфат „4,, во
Општина Прилеп

чл.1

Се утврдува Нацрт Детален урбанистички план за УЕ бр.21, УБ бр.21.01, плански опфат „4,, Општина Прилеп, како што е означено во графичките прилози кои се составен дел на оваа Одлука, (во натамошниот текст: Планот).

Планскиот опфат предмет на разработка на деталниот урбанистички план е дефиниран со следната граница:

- на исток по границата со КП 6013, 6015, 6014, 6012, 6011, 6003, 6002, 6001, 6000, 5999, 6071, 6045 и 6046 во должина од 336,42 м, односно со новопланирана сервисна улица С2.

- на север по границата со КП 3787, 3786, 3785, 3749, 3755, 3753 и 6013

во должина од 281,84 м, односно со новопланирана сервисна улица С4.

- на запад по границата со КП 6043 во должина од 347,5 м – соседен

индустриски комплекс на поранешна текстилна фабрика "Политекс", а сега комплекс на ПИ "Витаминка" – Прилеп.

- На југ со оската на постојната сообраќаница - магистрална улица М5 -

Леце Котески, во должина од 290,6 м.

Вака оформириот плански опфат за УЕ 21, УБ 21.01, плански опфат "4" има површина од околу 9,832 ха.

Чл.2

Планот од чл.1 на оваа Одлука ги содржи следните прилози:

1 Нацрт детален урбанистички план УЕ бр. 21, УБ бр. 21.01 , плански опфат „4,, КО Прилеп, општина Прилеп, фаза Нацрт план, плански период 2014-2019, изработен од „ АРКУС ПРОЕКТ,, ДОО- Прилеп, со тех. бр.10/14 од месец септември 2014 год.

С О Д Р Ж И Н А :

ОПШТ ДЕЛ

1. НАСЛОВНА СТРАНА

2. СОДРЖИНА

3. ИЗВОД ОД РЕГИСТРАЦИЈАТА НА ФИРМАТА

4. ЛИЦЕНЦА ЗА РАБОТА НА ПРАВНОТО ЛИЦЕ

5. ОВЛАСТУВАЊЕ НА ПЛАНЕРОТ И СОРАБОТНИЦИТЕ

6. ПИСМА ОД ЈАВНИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА

7. ГЕОДЕТСКИ ЕЛАБОРАТ ЗА АЖУРИРАНА ПОДЛОГА

ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА

А. ТЕКСТУАЛЕН ДЕЛ

1. ВОВЕД

2. ГЕОГРАФСКИ И ГЕОДЕТСКИ ПОДАТОЦИ ЗА ПРОСТОРОТ НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ

3. ИСТОРИЈАТ НА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ ВО ПЛАНСКИОТ ОПФАТ

4. ПОДАТОЦИ ЗА ПРИРОДНИТЕ ЧИНТЕЛИ

- природни фактори

- сеизмика на просторот

- климатски услови

- културно наследство

5. ПОДАТОЦИ ЗА СОЗДАДЕНИ ВРЕДНОСТИ И ЧИНТЕЛИ

- инвентаризација на постоен градежен фонд

- инвентаризација на постојна комунална

инфраструктура

6. АНАЛИЗА НА СТЕПЕНОТ НА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПОСТОЈНИОТ ПЛАН СО МОЖНОСТИ ЗА РАЗВОЈ

- степен на реализација

- извод од постоен ГУП

- програмска задача

- концепт за просторен развој

Б. НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЛИ НА ПОСТОЈНАТА СОСТОЈБА

В. ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ

• Микролокација- ситуација-----м = 1: 10000

• извод од ГУП - ПРИЛЕП-----м = 1: 5000
-намена и сообраќај

• ажурирана геодетска подлога-----м = 1: 1000

- инвентаризација и снимање на постоен градежен
- фонд, инфраструктура и вкупна физичка супраструктура-----м = 1: 1000
- инвентаризација и снимка на бесправно изградени градби -----м= 1: 1000

ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

A. ТЕКСТУАЛЕН ДЕЛ

1. ВОВЕД

2. ОПИС И ОБРАЗЛОЖЕНИЕ НА ПЛАНСКИТЕ РЕШЕНИЈА ЗА ИЗГРАДБА И НАМЕНА НА ГРАДЕЖНОТО

ЗЕМЛИШТЕ И ОБЈЕКТИТЕ

- систем на групи на класи на намени
- класи на намени
- парцелација и регулација
- површини за градба и висински план

3. ОПИС И ОБРАЗЛОЖЕНИЕ НА ПЛАНСКИТЕ РЕШЕНИЈА ЗА СООБРАЌАЈНА И КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА

- примарна и секундарна сообраќајна мрежа
- стациониран сообраќај-паркирање и гаражирање
- нивелациско решение
- хидротехничка инфраструктура
- електроенергетика

4. ОСТАНАТО

- делумно обработени барања
- економско образложение

5. МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА

- мерки за заштита на животната средина
- мерки за заштита на природата
- мерки за заштита на културното наследство
- мерки за заштита од пожар и други природни и технички непогоди
- мерки за заштита и спасување

6. УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДБА, РАЗВОЈ И КОРИСТЕЊЕ НА ЗЕМЛИШТЕТО И ГРАДБИТЕ ВО ПЛАНСКИОТ ОПФАТ

- општи услови
- посебни услови

Б. НУМЕРИЧКИ И БИЛАНСНИ ПОКАЗАТЕЛИ НА ПЛАНИРАНИОТ РАЗВОЈ

В. ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ

1. РЕГУЛАЦИОНЕН ПЛАН И ПЛАН НА

ПОВРШНИ ЗА ГРАДЕЊЕ-----м =1: 1000

2. СООБРАЌАЕН ПЛАН, НИВЕЛАЦИСКИ

ПЛАН И ПЛАН НА ЗЕЛЕНИЛО-----м =1: 1000

3. ИНФРАСТРУКТУРЕН ПЛАН-----м =1: 1000

- водовод
- канализација
- електрика
- птт

4. СИНТЕЗЕН ПЛАН

НА ПЛАНСКИТЕ РЕШЕНИЈА-----м =1: 1000

2.Извештај од извршена стручна ревизија на Нацрт Планот изработена од „ИЗОФАС,, ДОО - Прилеп , со тех.бр. У-53/14 од септември 2014 год

3.Мислење бр.03-325/5 од 08.10.2014 год. од Комисијата за давање на мислење на планска документација формирана од страна на Градоначалникот на општина Прилеп .

5.Програма бр. 07-101/3 од 15.01.2014 година за донесување на урбанистички планови на територијата на Општина Прилеп за 2014 год .

чл.3

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен гласник на Општина Прилеп.

Број 07 - 2406/26
31.10.2014 година
П р и л е п

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

ЗАКЛУЧОК

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОТКАЖУВАЊЕ ОД КОРИСНИЧКО ПРАВО НАД КП 5837/1 КО-ПРИЛЕП

1. Одлуката за откажување од корисничко право над КП 5837/1 КО-Прилеп, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 2408/26
31.10.2014 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на чл.36 ст. 1 т.10, како и чл.62 од Законот за локална самоуправа на РМ ("Службен весник на РМ" бр.5/2002), како и врз основа на чл.26 ст.1 точка 33 како и чл.62 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 31.10.2014 година, донесе:

ОДЛУКА

за откажување од корисничко право над
КП 5837/1 КО-Прилеп

чл.1

Општина Прилеп како корисник на градежно земјиште, утврдено во Имотниот лист бр.53567, издаден од страна на Агенција за катастар на недвижности - Одделение за катастар на недвижности Прилеп, заведен под бр.1105-5148/2014 од 17.02.2014 год, за КП 5837/1 за КО-Прилеп, со оваа Одлука СЕ ОТКАЖУВА од корисничкото право над КП 5837/1 КО-Прилеп.

чл.2

На Агенцијата за катастар на недвижности - Одделение за катастар на недвижности Прилеп, како надлежна институција, и се дава овластување да ја спроведе оваа Одлука, и истата Одлука претставува основ за бришење на корисничко право над земјиштето од чл.1 од оваа Одлука.

чл.3

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на нејзиното објавување во „Службен гласник на Општина Прилеп“.

Број 07 - 2406/27
31.10.2014 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

ЗАКЛУЧОК

**ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОТКАЖУВАЊЕ
ОД КОРИСНИЧКО ПРАВО НАД КП 19409 КО-ПРИЛЕП**

1. Одлуката за откажување од корисничко право над КП 19409 КО-Прилеп, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 2408/27
31.10.2014 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на чл.36 ст. 1 т.10, како и чл.62 од Законот за локална самоуправа на РМ ("Службен весник на РМ" бр.5/2002), како и врз основа на чл.26 ст.1 точка 33 како и чл.62 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 31.10.2014 година, донесе:

ОДЛУКА

за откажување од корисничко право над
КП 19409 КО-Прилеп

чл.1

Општина Прилеп како корисник на градежно земјиште, утврдено во Имотниот лист бр.56836, издаден од страна на Агенција за катастар на недвижности - Одделение за катастар на недвижности Прилеп, заведен под бр.1105-31542/2013 од 20.12.2013 год, за КП 19409 за КО-Прилеп, со оваа Одлука СЕ ОТКАЖУВА од корисничкото право над КП 19409 КО-Прилеп.

чл.2

На Агенцијата за катастар на недвижности - Одделение за катастар на недвижности Прилеп, како надлежна институција, и се дава овластување

да ја спроведе оваа Одлука, и истата Одлука претставува основ за бришење на корисничко право над земјиштето од чл.1 од оваа Одлука.

чл.3

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на нејзиното објавување во „Службен гласник на Општина Прилеп“.

Број 07 - 2406/28
31.10.2014 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

**ЗАКЛУЧОК
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
ОТКАЖУВАЊЕ ОД КОРИСНИЧКО
ПРАВО НАД КП 22921 КО-ПРИЛЕП**

1. Одлуката за откажување од корисничко право над КП 22921 КО-Прилеп, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 2408/28
31.10.2014 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на чл.36 ст. 1 т.10, како и чл.62 од Законот за локална самоуправа на РМ ("Службен весник на РМ" бр.5/2002), како и врз основа на чл.26 ст.1 точка 33 како и чл.62 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 31.10.2014 година, донесе:

ОДЛУКА

за откажување од корисничко право над
КП 22921 КО-Прилеп

чл.1

Општина Прилеп како корисник на градежно земјиште, утврдено во Имотниот лист бр.55532, издаден од страна на Агенција за катастар на недвижности - Одделение за катастар на недвижности Прилеп, заведен под бр.1105-5000/2014 од 14.02.2014 год, за КП 22921 за КО-Прилеп, со оваа Одлука СЕ ОТКАЖУВА од корисничкото право над КП 22921 КО-Прилеп.

чл.2

На Агенцијата за катастар на недвижности - Одделение за катастар на недвижности Прилеп, како надлежна институција, и се дава овластување да ја спроведе оваа Одлука, и истата Одлука

претставува основ за бришење на корисничко право над земјиштето од чл.1 од оваа Одлука.

чл.3

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на нејзиното објавување во „Службен гласник на Општина Прилеп“.

Број 07 - 2406/29
31.10.2014 година
П р и л е п

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОТКАЖУВАЊЕ
ОД КОРИСНИЧКО ПРАВО НАД КП 22922 КО-ПРИЛЕП

1. Одлуката за откажување од корисничко право над КП 22922 КО-Прилеп, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 2408/29
31.10.2014 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на чл.36 ст. 1 т.10, како и чл.62 од Законот за локална самоуправа на РМ ("Службен весник на РМ" бр.5/2002), како и врз основа на чл.26 ст.1 точка 33 како и чл.62 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 31.10.2014 година, донесе:

О Д Л У К А

за откажување од корисничко право над
КП 22922 КО-Прилеп

чл.1

Општина Прилеп како корисник на градежно земјиште, утврдено во Имотниот лист бр.32570, издаден од страна на Агенција за катастар на недвижности - Одделение за катастар на недвижности Прилеп, заведен под бр.1105-16676/2014 од 20.05.2014 год, за КП 22922 за КО-Прилеп, со оваа Одлука СЕ ОТКАЖУВА од корисничкото право над КП 22922 КО-Прилеп.

чл.2

На Агенцијата за катастар на недвижности - Одделение за катастар на недвижности Прилеп, како надлежна институција, и се дава овластување да ја спроведе оваа Одлука, и истата Одлука претставува основ за бришење на корисничко право над земјиштето од чл.1 од оваа Одлука.

чл.3

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на нејзиното објавување во „Службен гласник на Општина Прилеп“.

Број 07 - 2406/30
31.10.2014 година
П р и л е п

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОТКАЖУВАЊЕ
ОД КОРИСНИЧКО ПРАВО НАД КП 16842/2 КО-ПРИЛЕП

1. Одлуката за откажување од корисничко право над КП 16842/2 КО-Прилеп, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 2408/30
31.10.2014 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на чл.36 ст. 1 т.10, како и чл.62 од Законот за локална самоуправа на РМ ("Службен весник на РМ" бр.5/2002), како и врз основа на чл.26 ст.1 точка 33 како и чл.62 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 31.10.2014 година, донесе:

О Д Л У К А

за откажување од корисничко право над
КП 16842/2 КО-Прилеп

чл.1

Општина Прилеп како корисник на градежно земјиште, утврдено во Имотниот лист бр.57423, издаден од страна на Агенција за катастар на недвижности - Одделение за катастар на недвижности Прилеп, заведен под бр.1105-23747/2014 од 18.09.2014 год, за КП 16842/2 за КО-Прилеп, со оваа Одлука СЕ ОТКАЖУВА од корисничкото право над КП 16842/2 КО-Прилеп.

чл.2

На Агенцијата за катастар на недвижности - Одделение за катастар на недвижности Прилеп, како надлежна институција, и се дава овластување да ја спроведе оваа Одлука, и истата Одлука претставува основ за бришење на корисничко право над земјиштето од чл.1 од оваа Одлука.

чл.3

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на нејзиното објавување во „Службен гласник на Општина Прилеп“.

Број 07 - 2406/31
31.10.2014 година
П р и л е п

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОТКАЖУВАЊЕ
ОД КОРИСНИЧКО ПРАВО НАД КП 23057 КО-ПРИЛЕП

1. Одлуката за откажување од корисничко право над КП 23057 КО-Прилеп, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 2408/31
31.10.2014 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на чл.36 ст. 1 т.10, како и чл.62 од Законот за локална самоуправа на РМ ("Службен весник на РМ" бр.5/2002), како и врз основа на чл.26 ст.1 точка 33 како и чл.62 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 31.10.2014 година, донесе:

О Д Л У К А
за откажување од корисничко право
над КП 23057 КО-Прилеп

чл.1

Општина Прилеп како корисник на градежно земјиште, утврдено во Имотниот лист бр.41998, издаден од страна на Агенција за катастар на недвижности - Одделение за катастар на недвижности Прилеп, заведен под бр.1105-8995/2014 од 10.03.2014 год, за КП 23057 за КО-Прилеп, со оваа Одлука СЕ ОТКАЖУВА од корисничкото право над КП 23057 КО-Прилеп.

чл.2

На Агенцијата за катастар на недвижности - Одделение за катастар на недвижности Прилеп, како надлежна институција, и се дава овластување да ја спроведе оваа Одлука, и истата Одлука претставува основ за бришење на корисничко право над земјиштето од чл.1 од оваа Одлука.

чл.3

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на нејзиното објавување во „Службен гласник на Општина Прилеп“.

Број 07 - 2406/32
31.10.2014 година
П р и л е п

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОТКАЖУВАЊЕ
ОД КОРИСНИЧКО ПРАВО НАД КП 24195 КО-ПРИЛЕП

1. Одлуката за откажување од корисничко право над КП 24195 КО-Прилеп, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 2408/32
31.10.2014 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на чл.36 ст. 1 т.10, како и чл.62 од Законот за локална самоуправа на РМ ("Службен весник на РМ" бр.5/2002), како и врз основа на чл.26 ст.1 точка 33 како и чл.62 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 31.10.2014 година, донесе:

О Д Л У К А
за откажување од корисничко право
над КП 24195 КО-Прилеп

чл.1

Општина Прилеп како корисник на градежно земјиште, утврдено во Имотниот лист бр.57141, издаден од страна на Агенција за катастар на недвижности - Одделение за катастар на недвижности Прилеп, заведен под бр.1105-15897/2014 од 12.05.2014 год, за КП 24195 за КО-Прилеп, со оваа Одлука СЕ ОТКАЖУВА од корисничкото право над КП 24195 КО-Прилеп.

чл.2

На Агенцијата за катастар на недвижности - Одделение за катастар на недвижности Прилеп, како надлежна институција, и се дава овластување да ја спроведе оваа Одлука, и истата Одлука претставува основ за бришење на корисничко право над земјиштето од чл.1 од оваа Одлука.

чл.3

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на нејзиното објавување во „Службен гласник на Општина Прилеп“.

Број 07 - 2406/33
31.10.2014 година
П р и л е п

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
ОТКАЖУВАЊЕ ОД КОРИСНИЧКО
ПРАВО НАД КП 6311 КО-ПРИЛЕП

1. Одлуката за откажување од корисничко право над КП 6311 КО-Прилеп, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 2408/33
31.10.2014 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на чл.36 ст. 1 т.10, како и чл.62 од Законот за локална самоуправа на РМ ("Службен весник на РМ" бр.5/2002), како и врз основа на чл.26 ст.1 точка 33 како и чл.62 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 31.10.2014 година, донесе:

ОДЛУКА

за откажување од корисничко право над
КП 6311 КО-Прилеп

чл.1

Општина Прилеп како корисник на градежно земјиште, утврдено во Имотниот лист бр.41880, издаден од страна на Агенција за катастар на недвижности - Одделение за катастар на недвижности Прилеп, заведен под бр.1105-23780/2014 од 18.09.2014 год, за КП 6311 за КО-Прилеп, со оваа Одлука **СЕ ОТКАЖУВА** од корисничкото право над КП 6311 КО-Прилеп.

чл.2

На Агенцијата за катастар на недвижности - Одделение за катастар на недвижности Прилеп, како надлежна институција, и се дава овластување да ја спроведе оваа Одлука, и истата Одлука претставува основ за бришење на корисничко право над земјиштето од чл.1 од оваа Одлука.

чл.3

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на нејзиното објавување во „Службен гласник на Општина Прилеп“.

Број 07 - 2406/34
31.10.2014 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

ЗАКЛУЧОК

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ ИСПОЛНЕНИ УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ПРОШИРУВАЊЕ НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ И ВКЛОПУВАЊЕ НА БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НА КП БР.1/1-КО ТОПОЛЧАНИ, НА БАРАЊЕ ОД "ОНЕ" ТЕЛЕКОМУНИКАЦИСКИ УСЛУГИ ДОО

1. Одлуката за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.1/1-КО Тополчани, на барање од "ОНЕ" Телекомуникациски услуги ДОО, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 2408/34
31.10.2014 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 2, став 1, алинеја 6 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на Република Македонија,, 56/11 и 162/12) и член 26 став 1, точка 46 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 31.10.2014 година, донесе:

ОДЛУКА

за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр. 1/1-КО Тополчани, на барање од "ОНЕ" Телекомуникациски услуги ДОО

член 1

Се утврдува дека се исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр. 1/1-КО Тополчани.

член 2

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 07 - 2406/35
31.10.2014 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

ЗАКЛУЧОК

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ЗА УТВРДУВАЊЕ ИСПОЛНЕНИ УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ПРОШИРУВАЊЕ НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ И ВКЛОПУВАЊЕ НА БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НА КП БР.1720/2-КО ПЛЕТВАР, НА БАРАЊЕ ОД "ОНЕ" ТЕЛЕКОМУНИКАЦИСКИ УСЛУГИ ДОО

1. за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.1720/2-КО Плетвар, на барање од "ОНЕ" Телекомуникациски услуги ДОО, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 2408/35
31.10.2014 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 2, став 1, алинеја 6 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на РМ,, 56/11 и 162/12) и член 26 став 1, точка 46 од Статутот на Општина Прилеп (“Сл. гласник на Општина Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 31.10.2014 година, донесе:

О Д Л У К А

за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.1720/2-КО Плетвар, на барање од "ОНЕ" Телекомуникациски услуги ДОО

член 1

Се утврдува дека се исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.1720/2-КО Плетвар.

член 2

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 07 - 2406/36
31.10.2014 година
П р и л е п

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ ИСПОЛНЕНИ УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ПРОШИРУВАЊЕ НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ И ВКЛОПУВАЊЕ НА БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НА КП БР.16/1 И 16/2-КО ПРИСАД, НА БАРАЊЕ ОД "ОНЕ" ТЕЛЕКОМУНИКАЦИСКИ УСЛУГИ ДОО

1. Одлуката за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.16/1 и 16/2-КО Присад, на барање од "ОНЕ" Телекомуникациски услуги ДОО, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 2408/36
31.10.2014 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 2, став 1, алинеја 6 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на РМ,, 56/11 и 162/12) и член 26 став 1, точка 46 од Статутот на Општина Прилеп (“Сл. гласник на Општина Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 31.10.2014 година, донесе:

О Д Л У К А

за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.16/1 и 16/2-КО Присад, на барање од "ОНЕ" Телекомуникациски услуги ДОО

член 1

Се утврдува дека се исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.16/1 и 16/2-КО Присад.

член 2

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 07 - 2406/37
31.10.2014 година
П р и л е п

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ ИСПОЛНЕНИ УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ПРОШИРУВАЊЕ НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ И ВКЛОПУВАЊЕ НА БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НА КП БР.1137/1-КО КОКРЕ, НА БАРАЊЕ ОД "ОНЕ" ТЕЛЕКОМУНИКАЦИСКИ УСЛУГИ ДОО

1. Одлуката за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.1137/1-КО Кокре, на барање од "ОНЕ" Телекомуникациски услуги ДОО, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 2408/37
31.10.2014 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 2, став 1, алинеја 6 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на РМ,, 56/11 и 162/12) и член 26 став 1, точка 46 од Статутот на Општина Прилеп (“Сл. гласник на Општина Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 31.10.2014 година, донесе:

О Д Л У К А

за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.1137/1-КО Кокре, на барање од "ОНЕ" Телекомуникациски услуги ДОО

член 1

Се утврдува дека се исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.1137/1-КО Кокре.

член 2

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број 07 - 2406/38
31.10.2014 година
П р и л е п

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ ИСПОЛНЕНИ УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ПРОШИРУВАЊЕ НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ И ВКЛОПУВАЊЕ НА БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НА КП БР.2436-КО ПРИЛЕП, НА БАРАЊЕ ОД ГОЧЕВСКИ ТРАЈКО

1. Одлуката за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.2436-КО Прилеп, на барање од Гочевски Трајко, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 2408/38
31.10.2014 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 2, став 1, алинеја 6 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на РМ,, 56/11 и 162/12) и член 26 став 1, точка 46 од Статутот на Општина Прилеп (“Сл. гласник на Општина Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 31.10.2014 година, донесе:

О Д Л У К А

за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.2436-КО Прилеп, на барање од Гочевски Трајко

член 1

Се утврдува дека се исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.2436-КО Прилеп.

член 2

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број 07 - 2406/39
31.10.2014 година
П р и л е п

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ ИСПОЛНЕНИ УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ПРОШИРУВАЊЕ НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ И ВКЛОПУВАЊЕ НА БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НА КП БР.2896/2-КО ПРИСАД, НА БАРАЊЕ ОД КОЧОСКА ТАТЈАНА

1. Одлуката за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.2896/2-КО Присад, на барање од Кочоска Татјана, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 2408/39
31.10.2014 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 2 став 1 алинеја 6 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на РМ,, 56/11 и 162/12) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина Прилеп (“Сл. гласник на Општина Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 31.10.2014 година, донесе:

О Д Л У К А

за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.2896/2-КО Присад, на барање од Кочоска Татјана

член 1

Се утврдува дека се исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.2896/2-КО Присад.

член 2

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 07 - 2406/40
31.10.2014 година
П р и л е п

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ ИСПОЛНЕНИ УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ПРОШИРУВАЊЕ НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ И ВКЛОПУВАЊЕ НА БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НА КП БР.1895/2-КО ОРЕОВЕЦ, НА БАРАЊЕ ОД НАУМОСКИ БЛАГОЈА

1. Одлуката за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.1895/2-КО Ореовец, на барање од Наумоски Благоја, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 2408/40
31.10.2014 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 2 став 1 алинеја 6 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на РМ,, 56/11 и 162/12) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина Прилеп (“Сл. гласник на Општина Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 31.10.2014 година, донесе:

О Д Л У К А

за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.1895/2-КО Ореовец, на барање од Наумоски Благоја

член 1

Се утврдува дека се исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.1895/2-КО Ореовец.

член 2

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 07 - 2406/41
31.10.2014 година
П р и л е п

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ ИСПОЛНЕНИ УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ПРОШИРУВАЊЕ НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ И ВКЛОПУВАЊЕ НА БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НА КП БР.1692/1-КО ВАРОШ, НА БАРАЊЕ ОД РЕЛОВСКИ ИЛИЈА

1. Одлуката за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.1692/1-КО Варош, на барање од Реловски Илија, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 2408/41
31.10.2014 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 2 став 1 алинеја 6 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на РМ,, 56/11 и 162/12) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина Прилеп (“Сл. гласник на Општина Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 31.10.2014 година, донесе:

О Д Л У К А

за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.1692/1-КО Варош, на барање од Реловски Илија

член 1

Се утврдува дека се исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.1692/1-КО Варош.

член 2

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број 07 - 2406/42
31.10.2014 година
П р и л е п

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ ИСПОЛНЕНИ УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ПРОШИРУВАЊЕ НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ И ВКЛОПУВАЊЕ НА БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НА КП БР.285И286-КО НОВО ЛАГОВО, НА БАРАЊЕ ОД СТОЈКОВСКИ СЛОБОДАН

1. Одлуката за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.285и286-КО Ново Лагово, на барање од Стојковски Слободан, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 2408/42
31.10.2014 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 2 став 1 алинеја 6 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на РМ,, 56/11 и 162/12) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина Прилеп (“Сл. гласник на Општина Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 31.10.2014 година, донесе:

О Д Л У К А

за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот о од Стојковски Слободан

член 1

Се утврдува дека се исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.285и286-КО Ново Лагово.

член 2

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број 07 - 2406/43
31.10.2014 година
П р и л е п

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ ИСПОЛНЕНИ УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ПРОШИРУВАЊЕ НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ И ВКЛОПУВАЊЕ НА БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НА КП БР.3247-КО ОРЕОВЕЦ, НА БАРАЊЕ ОД ЦВЕТКОВСКИ ЦВЕТКО

1. Одлуката за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.3247-КО Ореовец, на барање од Цветковски Цветко, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 2408/43
31.10.2014 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 2 став 1 алинеја 6 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на РМ,, 56/11 и 162/12) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина Прилеп (“Сл. гласник на Општина Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 31.10.2014 година, донесе:

О Д Л У К А

за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.3247-КО Ореовец, на барање од Цветковски Цветко

член 1

Се утврдува дека се исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.3247-КО Ореовец.

член 2

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број 07 - 2406/44
31.10.2014 година
П р и л е п

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НЕИСПОЛНЕНИ УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ПРОМЕНА НА СООБРАЌАЈНАТА ИНФРАСТРУКТУРА, ПРЕДВИДЕНА СОГЛАСНО ДУП ЗА УАЕ БР.20,УБ 20/3 ДЕЛ, А, ОБЈЕКТ БР. 2, НА КП БР.20009-КО ПРИЛЕП, НА БАРАЊЕ ОД АТАНАСОСКИ ДИМИТРИЈА

1. Одлуката за утврдување неисполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши промена на сообраќајната инфраструктура, предвидена согласно ДУП за УАЕ бр.20,УБ 20/3 дел, А, објект бр. 2, на КП бр.20009-КО Прилеп, на барање од Атанасоски Димитрија, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 2408/44
31.10.2014 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 2 став 1 алинеја 6 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на РМ,, 56/11 и 162/12) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина Прилеп (“Сл. гласник на Општина Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 31.10.2014 година, донесе:

О Д Л У К А

за утврдување неисполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши промена на сообраќајната инфраструктура, предвидена согласно ДУП за УАЕ бр.20,УБ 20/3 дел, А, објект бр. 2, на КП бр.20009-КО Прилеп, на барање од Атанасоски Димитрија

член 1

Се утврдува дека не се исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши промена на сообраќајната инфраструктура, предвидена согласно ДУП за УАЕ бр.20,УБ 20/3 дел, А, објект бр. 2, на КП бр.20009-КО Прилеп.

член 2

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број 07 - 2406/45
31.10.2014 година
П р и л е п

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НЕИСПОЛНЕНИ УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ПРОМЕНА НА СООБРАЌАЈНАТА ИНФРАСТРУКТУРА, ПРЕДВИДЕНА СОГЛАСНО ДУП ЗА УАЕ БР.15 У.Б. 11/3,ПЛАНСКИ ОПФАТ "Б", ОБЈЕКТ БР. 2, 3 И 4, НА КП БР.8366-КО ПРИЛЕП, НА БАРАЊЕ ОД БУЧКОВСКИ БОГДАН

1. Одлуката за утврдување неисполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши промена на сообраќајната инфраструктура, предвидена согласно ДУП за УАЕ бр.15 У.Б. 11/3, плански опфат "Б", објект бр. 2, 3 и 4, на КП бр.8366-КО Прилеп, на барање од Бучковски Богдан, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 2408/45
31.10.2014 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 2 став 1 алинеја 6 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на РМ,, 56/11 и 162/12) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина Прилеп (“Сл. гласник на Општина Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 31.10.2014 година, донесе:

О Д Л У К А

за утврдување неисполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши промена на сообраќајната инфраструктура, предвидена согласно ДУП за УАЕ бр.15 У.Б. 11/3, плански опфат "Б", објект бр. 2, 3 и 4, на КП бр.8366-КО Прилеп, на барање од Бучковски Богдан

член 1

Се утврдува дека не се исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши промена на сообраќајната инфраструктура, предвидена согласно ДУП за УАЕ бр.15 У.Б. 11/3, плански опфат "Б", објект бр. 2, 3 и 4, на К.

член 2

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 07 - 2406/46
31.10.2014 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НЕИСПОЛНЕТИ УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ПРОМЕНА НА СООБРАЌАЈНАТА ИНФРАСТРУКТУРА, ПРЕДВИДЕНА СОГЛАСНО ДУП ЗА УАЕ БР.15-ДЕЛ, ОБЈЕКТ БР.3, НА КП БР.21196/1-КО ПРИЛЕП, НА БАРАЊЕ ОД ГУЛЕСКИ СТЕВАН

1. Одлуката за утврдување неисполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши промена на сообраќајната инфраструктура, предвидена согласно ДУП за УАЕ бр.15-дел, објект бр.3, на КП бр.21196/1-КО Прилеп, на барање од Гулески Стеван, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 2408/46
31.10.2014 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 2, став 1, алинеја 6 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на РМ,, 56/11 и 162/12) и член 26 став 1, точка 46 од Статутот на Општина Прилеп (“Сл. гласник на Општина Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 31.10.2014 година, донесе:

О Д Л У К А

за утврдување неисполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши промена на сообраќајната инфраструктура, предвидена согласно ДУП за УАЕ бр.15-дел, објект бр.3, на КП бр.21196/1-КО Прилеп, на барање од Гулески Стеван

член 1

Се утврдува дека не се исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши промена на сообраќајната инфраструктура, предвидена согласно ДУП за УАЕ бр.15-дел, објект бр.3, на КП бр.21196/1-КО Прилеп.

член 2

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 07 - 2406/47
31.10.2014 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

**ЗАКЛУЧОК
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ
ИСПОЛНЕНИ СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ПРОМЕНА НА
СООБРАЌАЈНАТА ИНФРАСТРУКТУРА, ПРЕДВИДЕНА
СОГЛАСНО ДУП ЗА УАЕ БР.16-ДЕЛ, ОБЈЕКТ БР.1,
НА КП БР.16910-КО ПРИЛЕП, НА БАРАЊЕ
ОД ДАНИЕЛА АЧКОВСКА**

1. Одлуката за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши промена на сообраќајната инфраструктура, предвидена согласно ДУП за УАЕ бр.16-дел, објект бр.1, на КП бр.16910-КО Прилеп, на барање од Даниела Ачковска, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 2408/47
31.10.2014 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 2 став 1 алинеја 6 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на РМ,, 56/11 и 162/12) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина Прилеп ("Сл. гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 31.10.2014 година, донесе:

О Д Л У К А

за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши промена на сообраќајната инфраструктура, предвидена согласно ДУП за УАЕ бр.16-дел, објект бр.1, на КП бр.16910-КО Прилеп, на барање од Даниела Ачковска

член 1

Се утврдува дека се исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши промена на сообраќајната инфраструктура, предвидена согласно ДУП за УАЕ бр.16-дел, објект бр.1, на КП бр.16910-КО Прилеп.

член 2

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 07 - 2406/48
31.10.2014 година
П р и л е п

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

**ЗАКЛУЧОК
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ
НЕИСПОЛНЕНИ УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА
УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА
ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ПРОМЕНА НА СООБРАЌАЈНАТА
ИНФРАСТРУКТУРА, РЕДВИДЕНА СОГЛАСНО ДУП
ЗА УЕ БР.15-ДЕЛ, ОБЈЕКТ БР. 2, НА КП БР.22861-КО
ПРИЛЕП, НА БАРАЊЕ ОД ЈОВАНОВСКИ МИТРЕ**

1. Одлуката за утврдување неисполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши промена на сообраќајната инфраструктура, предвидена согласно ДУП за УЕ бр.15-дел, објект бр. 2, на КП бр.22861-КО Прилеп, на барање од Јовановски Митре, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 2408/48
31.10.2014 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 2, став 1, алинеја 6 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на РМ,, 56/11 и 162/12) и член 26 став 1, точка 46 од Статутот на Општина Прилеп ("Сл. гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 31.10.2014 година, донесе:

О Д Л У К А

за утврдување неисполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши промена на сообраќајната инфраструктура, предвидена согласно ДУП за УЕ бр.15-дел, објект бр. 2, на КП бр.22861-КО Прилеп, на барање од Јовановски Митре

член 1

Се утврдува дека не се исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши промена на сообраќајната инфраструктура, предвидена согласно ДУП за УЕ бр.15-дел, објект бр. 2, на КП бр.22861-КО Прилеп.

член 2

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 07 - 2406/49
31.10.2014 година
П р и л е п

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

ЗАКЛУЧОК

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НЕИСПОЛНЕНИ УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ПРОМЕНА НА СООБРАЌАЈНАТА ИНФРАСТРУКТУРА, ПРЕДВИДЕНА СОГЛАСНО ДУП ЗА УЕ БР.15-ДЕЛ, ОБЈЕКТ БР. 4, НА КП БР.23092-КО ПРИЛЕП, НА БАРАЊЕ ОД МАРКОВСКИ ЗОРАНЧЕ

1. Одлуката за утврдување неисполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши промена на сообраќајната инфраструктура, предвидена согласно ДУП за УЕ бр.15-дел, објект бр. 4, на КП бр.23092-КО Прилеп, на барање од Марковски Зоранче, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 2408/4 9
31.10.2014 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 2 став 1 алинеја 6 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на РМ,, 56/11 и 162/12) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина Прилеп ("Сл. гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 31.10.2014 година, донесе:

ОДЛУКА

за утврдување неисполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши промена на сообраќајната инфраструктура, предвидена согласно ДУП за УЕ бр.15-дел, објект бр. 4, на КП бр.23092-КО Прилеп, на барање од Марковски Зоранче

член 1

Се утврдува дека не се исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши промена на сообраќајната инфраструктура, предвидена согласно ДУП за УЕ бр.15-дел, објект бр. 4, на КП бр.23092-КО Прилеп.

член 2

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 07 - 2406/50
31.10.2014 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

ЗАКЛУЧОК

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ ИСПОЛНЕНИ УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТА ПРЕДВИДЕНА СОГЛАСНО ДУП ЗА УЕ БР.9-УБ 9.2 КВАРТ 3 И 4, ОБЈЕКТ БР. 1, НА КП БР.14301/3-КО ПРИЛЕП, НА БАРАЊЕ ОД МЕЧЕВ ИВАН

1. Одлуката за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши промена на сообраќајната инфраструктура, предвидена согласно ДУП за УЕ бр.9-УБ 9.2 квартал 3 и 4, објект бр. 1, на КП бр.14301/3-КО Прилеп, на барање од Мечев Иван, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 2408/50
31.10.2014 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 2 став 1 алинеја 6 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на РМ,, 56/11 и 162/12) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина Прилеп ("Сл. гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 31.10.2014 година, донесе:

ОДЛУКА

за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши промена на сообраќајната инфраструктура, предвидена согласно ДУП за УЕ бр.9-УБ 9.2 квартал 3 и 4, објект бр. 1, на КП бр.14301/3-КО Прилеп, на барање од Мечев Иван

член 1

Се утврдува дека се исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши промена на сообраќајната инфраструктура, предвидена согласно ДУП за УЕ бр.9-УБ 9.2 квартал 3 и 4, објект бр. 1, на КП бр.14301/3-КО Прилеп.

член 2

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 07 - 2406/51
31.10.2014 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

ЗАКЛУЧОК

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ ИСПОЛНЕТИ УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ПРОМЕНА НА СООБРАЌАЈНАТА ИНФРАСТРУКТУРА, ПРЕДВИДЕНА СОГЛАСНО ДУП ЗА УАЕ БР.11-УБ 11/3 ПЛАНСКИ ОПФАТ Б, ОБЈЕКТ БР. 3, НА КП БР.8347-КО ПРИЛЕП, НА БАРАЊЕ ОД НИКОЛОСКИ ЗЛАТКО

1. Одлуката за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши промена на сообраќајната инфраструктура, предвидена согласно ДУП за УАЕ бр.11-УБ 11/3 плански опфат Б, објект бр. 3, на КП бр.8347-КО Прилеп, на барање од Николоски Златко, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 2408/5 1
31.10.2014 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 2, став 1, алинеја 6 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на РМ„ 56/11 и 162/12) и член 26 став 1, точка 46 од Статутот на Општина Прилеп ("Сл. гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 31.10.2014 година, донесе:

ОДЛУКА

за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши промена на сообраќајната инфраструктура, предвидена согласно ДУП за УАЕ бр.11-УБ 11/3 плански опфат Б, објект бр. 3, на КП бр.8347-КО Прилеп, на барање од Николоски Златко

член 1

Се утврдува дека се исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши промена на сообраќајната инфраструктура, предвидена согласно ДУП за УАЕ бр.11-УБ 11/3 плански опфат Б, објект бр. 3, на КП бр.8347-КО Прилеп.

член 2

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 07 - 2406/52
31.10.2014 година
П р и л е п

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

ЗАКЛУЧОК

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА НА ЈКП„ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ ПРИЛЕП ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВРЕДНОСТА НА БОДОТ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ПЛАТИ, БР.02-395/1-4 ОД 13.10.2014 ГОДИНА

1. Одлуката за давање согласност на Одлуката на ЈКП„Водовод и канализација“ Прилеп за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на плати, бр.02-395/1-4 од 13.10.2014 година, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 2408/52
31.10.2014 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на Република Македонија" бр. 5/2002), член 11 став 1 точка 6 од Законот за јавните претпријатија ("Службен весник на Република Македонија" бр.38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009,97/10, 6/2012, 119/2013, 41/2014 и 138/14) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 31.10.2014 година, донесе:

ОДЛУКА

за давање согласност на Одлуката на ЈКП„Водовод и канализација“ Прилеп за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на плати бр.02-395/1-4 од 13.10.2014 година

член 1

Се дава согласност на Одлуката на ЈКП „Водовод и канализација“ Прилеп за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на плати, бр.02-395/1-4 од 13.10.2014 година.

член 2

Одлуката да се достави до ЈКП „Водовод и канализација“ Прилеп, Градоначалникот и архивата на Општина Прилеп.

член 3

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Прилеп“.

Број 07 - 2406/53
31.10.2014 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп („Службен гласник на Општина Прилеп“ бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

**ЗАКЛУЧОК
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
УТВРДУВАЊЕ НАЦРТ ДЕТАЛЕН
УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА УЕ БР.18, УБ
БР.18.03, ПЛАНСКИ ОПФАТ „1,,
ВО ОПШТИНА ПРИЛЕП**

1. Одлуката за утврдување Нацрт Детален урбанистички план за УЕ бр.18, УБ бр.18.03, плански опфат „1,, , во Општина Прилеп, се објавува во „Службен гласник на Општина Прилеп“.

Број 08 - 2408/53
31.10.2014 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на чл.24 ст.2 од Законот за просторно и урбанистичко планирање, („Сл.весник на РМ“ бр.51/05, 137/2007, 91/09, 124/10, 18/11, 53/11, 144/12, 70/13, 163/13 и 42/14), чл.22 ст.1, т.1 и чл.36 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и чл.14 ст.1 т.1 и чл.26 од Статутот на општина Прилеп („Сл.гласник на општина Прилеп“ бр.6/03), Советот на општина Прилеп на седницата одржана на ден, 31.10.2014 година, донесе:

ОДЛУКА

**за утврдување Нацрт Детален урбанистички план
за УЕ бр.18, УБ бр.18.03, плански опфат „1,, во
Општина Прилеп**

чл.1

Се утврдува Нацрт Детален урбанистички план за УЕ бр.18, УБ бр.18.03, плански опфат „1,, Општина Прилеп, како што е означено во графичките прилози кои се составен дел на оваа Одлука, (во натамошниот текст: Планот) .

Планскиот опфат предмет на разработка на деталниот урбанистички план е дефиниран со следната граница:

- Од северозападната страна граничи со осовината на собирната улица С1 - „Цане Кузманоски“
- Од западната страна граничи со собирната улица С1 – „Улица 18“;
- Од североисточната страна граничи со граница на наменска зона – Б6; и
- Од јужната и југозападната страна граничи со КП 23556/2, КП 23556/1, КП 24205-дел - пешачка улица, КП 23403, КП23404, КП 23413/1, КП 23410 и КП 24178-осовина на постојна пристапна улица; Вака оформириот плански опфат за УЕ 18, УБ 18.03, плански опфат „1“ има површина од околу 4,94 ха.

Чл.2

Планот од чл.1 на оваа Одлука ги содржи следните прилози:

1 Нацрт детален урбанистички план УЕ бр. 18, УБ бр. 18.03 ,плански опфат „1,, КО Прилеп, општина Прилеп, фаза Нацрт план, плански период 2014-2019, изработен од „ ПЕРКАН ПРОЕКТ,, ДОО-Прилеп, со тех. бр.93/14 од месец октомври 2014 год.

СОДРЖИНА :

ОПШТ ДЕЛ

1. НАСЛОВНА СТРАНА
2. СОДРЖИНА
3. ИЗВОД ОД РЕГИСТРАЦИЈАТА НА ФИРМАТА
4. ЛИЦЕНЦА ЗА РАБОТА НА ПРАВНОТО ЛИЦЕ
5. ОВЛАСТУВАЊЕ НА ПЛАНЕРОТ И СОРАБОТНИЦИТЕ
6. ПИСМА ОД ЈАВНИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА
7. ГЕОДЕТСКИ ЕЛАБОРАТ ЗА АЖУРИРАНА ПОДЛОГА

ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА

А. ТЕКСТУАЛЕН ДЕЛ

1. ВОВЕД

2. ГЕОГРАФСКИ И ГЕОДЕТСКИ ПОДАТОЦИ ЗА ПРОСТОРОТ НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ

3. ИСТОРИЈАТ НА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ ВО ПЛАНСКИОТ ОПФАТ

4. ПОДАТОЦИ ЗА ПРИРОДНИТЕ ЧИНТЕЛИ

- природни фактори

- сеизмичка на просторот

- климатски услови

- културно наследство

5. ПОДАТОЦИ ЗА СОЗДАДЕНИ ВРЕДНОСТИ И ЧИНТЕЛИ

- инвентаризација на постоен градежен фонд

- инвентаризација на постојна комунална инфраструктура

6. АНАЛИЗА НА СТЕПЕНОТ НА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПОСТОЈНИОТ ПЛАН СО МОЖНОСТИ ЗА РАЗВОЈ

- степен на реализација

- извод од постоен ГУП

- програмска задача

- концепт за просторен развој

Б. НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЛИ НА ПОСТОЈНАТА СОСТОЈБА

В. ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ

- Микролокација- ситуација-----м = 1: 10000
- извод од ГУП - ПРИЛЕП -----м = 1: 5000
- намена и сообраќај
- ажурирана геодетска подлога-----м = 1: 1000
- инвентаризација и снимање на постоен градежен фонд, инфраструктура и вкупна физичка супраструктура ----- м = 1: 1000
- инвентаризација и снимка на бесправноизградени град----- м= 1: 1000

3. ОПИС И ОБРАЗЛОЖЕНИЕ НА ПЛАНСКИТЕ РЕШЕНИЈА ЗА СООБРАЌАЈНА И КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА

- примарна и секундарна сообраќајна мрежа
- стациониран сообраќај-паркирање и гаражирање
- нивелациско решение
- хидротехничка инфраструктура
- електроенергетика

4. ОСТАНАТО

- делумно обработени барања
- економско образложение
- 5. МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА**
- мерки за заштита на животната средина
- мерки за заштита на природата
- мерки за заштита на културното наследство
- мерки за заштита од пожар и други природни и технички непогоди
- мерки за заштита и спасување

6. УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДБА, РАЗВОЈ И КОРИСТЕЊЕ НА ЗЕМЛИШТЕТО И ГРАДБИТЕ ВО ПЛАНСКИОТ ОПФАТ

- општи услови
- посебни услови

Б. НУМЕРИЧКИ И БИЛАНСНИ ПОКАЗАТЕЛИ НА ПЛАНИРАНИОТ РАЗВОЈ

В. ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ

- 1. РЕГУЛАЦИОНЕН ПЛАН И ПЛАН НА ПОВРШНИ ЗА ГРАДЕЊЕ-----м =1: 1000**
- 2. СООБРАЌАЕН ПЛАН, НИВЕЛАЦИСКИ ПЛАН И ПЛАН НА ЗЕЛЕНИЛО-----м =1: 1000**
- 3. ИНФРАСТРУКТУРЕН ПЛАН-----м =1: 1000**

- водовод
- канализација
- електрика
- птт
-

4. СИНТЕЗЕН ПЛАН НА ПЛАНСКИТЕ РЕШЕНИЈА

-----м=1: 1000

2.Извештај од извршена стручна ревизија на Нацрт Планот изработена од ЈП за ПУП -Прилеп , со тех.бр. 077/14 од октомври 2014 год

3.Мислење бр.03-1227/7 од 28.10.2014 год. од Комисијата за давање на мислење на планска

документација формирана од страна на Градоначалникот на општина Прилеп .

5.Програма бр. 07-101/3 од 15.01.2014 година за донесување на урбанистички планови на територијата на Општина Прилеп за 2014 год .

Чл.3

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен гласник на Општина Прилеп.

Број 07 - 2406/54
31.10.2014 година
П р и л е п

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К

**ЗАШТИТА И КОРИСТЕЊЕ НА СПОМЕН ОБЕЛЕЖЈЕ
- СПОМЕН ПЛОЧИ ПОСТАВЕНИ НА СКВЕР (ПАТЕКА) ВО ЧЕСТ
НА СЛАВНИТЕ ЛИЧНОСТИ ОД ОБЛАСТА НА КУЛТУРАТА
ОД ПРИЛЕП**

1. Одлуката за подигање, чување, одржување, заштита и користење на спомен обележје - спомен плочи поставени на сквер (патека) во чест на славните личности од областа на културата од Прилеп, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 2408/54
31.10.2014 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 18 став 1 од Законот за меморијалните споменици и спомен обележјата ("Службен весник на Република Македонија" бр. 66/2004 89/2008), член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 31.10.2014 година, донесе:

О Д Л У К А

за подигање, чување, одржување, заштита и користење на спомен обележје - спомен плочи поставени на сквер (патека) во чест на славните личности од областа на културата од Прилеп

Член 1

Со оваа Одлука во чест на славните-значајните личности од Прилеп, се подига спомен обележје-спомен плочи, како партерно уредување на просторот.

Член 2

Локацијата на Спомен плочите заедно со целото партерно решение се наоѓа на плоштадот пред Центарот за култура "Марко Цепенков" во Прилеп, на кое место според Техничката документација има предвидено 65 спомен плочи.

Член 3

Спомен плочите ќе бидат изработени од локални материјали - гранит и мермер, на кои ќе бидат впишани имињата на славните личности од Прилеп од областа на културата.

Член 4

Спомен плочи ќе им бидат поставени на Славни личности од Прилеп од областа на културата и тоа:

- од областа на литературно-издавачката дејност на:

Димитар Талев, Македонски драмски писател.

- од областа на ликовната уметност:

Јордан Грабулоски-скулптор, еден од основоположниците на современиот скулпторски израз во Македонија во 50-те и 60 -те години од 20 век;

Член 5

За реализација на иницијативата за подигање на Спомен обележјето е задолжено Јавното претпријатие за просторни и урбанистички планови. Одговорно лице - координатор на активностите е Бранко Нешкоски, дипломиран инженер архитект, директор на ЈП за ПУП.

Член 6

Советот на Општината ќе управува и ќе се грижи за чување, одржување, заштита и користење на спомен обележјето.

Член 7

Потребните средства за подигањето на спомен обележјето се обезбедени од Буџетот на Општина Прилеп.

Член 8

Потребните средства за чување на обележјето ќе се обезбедуваат од Буџетот на Општина Прилеп.

Член 9

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 07 - 2406/55
31.10.2014 година
П р и л е п

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

АКТ ОД КОМИСИЈА ЗА СТАТУТ И ПРОПИСИ

КОМИСИЈА ЗА СТАТУТ И ПРОПИСИ

По извршениот увид на изворниот текст е утврдено дека во текстот на "Службен гласник на Општина Прилеп" број 10 од 26 Август 2014 година, е направена грешка поради што се дава:

ИСПРАВКА

на "Службен гласник на Општина Прилеп" број 10 од 26 август 2014 година

Во текстот на "Службен гласник на Општина Прилеп" број 10 од 26 Август 2014 година во Одлука бр. 07/1820-20 , во член 1, ред 4 наместо зборот „, КП 142 за КО-Прилеп,“ треба да стои „, КП 142 за КО Дрен“.

Број 07 - 1820/20
03.11.2014 година
П р и л е п

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Комисија за статут и прописи
Жижица Петрески

**АКТ ОД КОМИСИЈА ЗА
ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ НА ЗНАЧАЈНИ
НАСТАНИ, ДАТУМИ И ЛИЧНОСТИ**

Врз основа на член 43 од Статутот на Општина Прилеп ("Сл. гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) и член 4 од Одлуката за востановување на општински награди и признанија бр.08 - 1281/5 од 03.10.1997 година, Комисијата за одбележување празници и манифестации и делување награди и признанија, на седницата одржана на ден 20.10.2014 година, донесе:

О Д Л У К А

**за доделување на награди и признанија по повод
3-ти Ноември - Денот на ослободувањето на
Прилеп**

член 1

Наградата за животно дело - по повод 3-ти Ноември - Денот на ослободувањето на Прилеп, му се доделува на:

-**Кирил Самарџиоски**, заради успешно раководење со Прилепската Пиварница, која од мала фабрика со мануелно производство прерасна во капацитет кој што е еден од најсовремените во својата бранша во Македонија, препознатлив бренд на градот Прилеп.

-**Симом Наумоски**, како општествено одговорна личност и креатор на брендот на прехранбената индустрија Витаминка, препознатлив како на домашниот, така и на светскиот пазар.

-**Перо Иваноски-Тиквар**, учесник во македонското револуционерно движење во текот на Втората светска војна и во создавањето на новата македонска држава на Првото заседание на АСНОМ.

-**проф.д-р Љубен Попоски**, заради неговата научно-истражувачка работа и творештво во областа на стопанството.

член 2

Наградите - плакети по повод 3-ти Ноември - Денот на ослободувањето на Прилеп се доделуваат на:

-**Фестивал на народни инструменти и песни "Пеце Атанасовски"**, како најмасовна манифестација која го етаблира Прилеп како културно средиште во земјава и надвор од неа.

-**Сервис за спорт при општина Лозана од Швајцарија**, заради огромната заложба за развој на спортот преку донирање на материјали за потребите на спортските објекти во Општина Прилеп.

-**СОУ „Ристе Ристески-Ричко"**, заради достигнувањата и прикажаните резултати од инфраструктурен, организациски и воспитно-образовен аспект.

-**Конфекција „Хатра" ДООЕЛ-Прилеп**, за унапредување на економскиот живот во Општина Прилеп.

-**Планински спортски клуб "Златоврв"-Прилеп**, како најстаро планинарско друштво во Република Македонија со постигнати исклучителни резултати во голем број на планинарски спортови.

-**Религиозна Група „Ехли Суннет Вел Џемат"-Прилеп**, заради унапредување на верскиот живот во Општина Прилеп.

-**Организација на жени „Орхидеја"-Прилеп**, како најстара женска невладина организација во нашиот град и единствена членка на Националниот совет за родова рамноправност.

-**Здружение на пензионери-Прилеп**, како најмасовна асоцијација која ги обединува пензионерите во остварувањето на економската, социјалната и културната свера на живеење.

-**ООУ „Климент Охридски"**, заради достигнувањата и прикажаните резултати од инфраструктурен, организациски и воспитно-образовен аспект.

член 3

Наградите - дипломи по повод 3-ти Ноември - Денот на ослободувањето на Прилеп, им се доделуваат на:

-**Тони Чатлески**, за постигнати резултати во ликовната уметност.

-**Михајло Мотески**, за развојот на туризмот во Прилеп.

-**Кирил Ристески**, за неговиот долгогодишен новинарски ангажман и придонесот во афирмацијата на Прилеп.

-**Милан Пројковски-Мичо**, за неговиот долгогодишен новинарски ангажман и придонесот во афирмацијата на Прилеп.

-**Марија Ѓорѓиоска**, како истакнат писател за деца и возрасни и творец во областа на сликарството.

-**Виолета Пепељугоска**, за особен продонес во развој на образовниот процес од областа на англискиот јазик.

-**Блаже Димески**, за особен придонес во развој на образовниот процес од областа на хемијата.

Член 4

Одлуката влегува во сила од денот на донесување, а истата ќе се објави во "Службен гласник на Општина Прилеп".

бр.07– 2320/1

20.10.2014 год.

П р и л е п

ПРЕТСЕДАТЕЛ

на Комисијата за одбележување празници и манифестации и доделување награди и признанија
Радко Наумоски

АКТ ОД КОМИСИЈА ЗА ОПШТЕСТВЕНИ ДЕЈНОСТИ И ПРАВА НА ДЕЦАТА

СТРАТЕГИЈА И АКЦИОНЕНЕ ПЛАН ЗА ПРАВАТА НА ДЕЦАТА

Содржина:

-	Водед	75
-	Република Македонија и меѓународни и домашни документи за правата на детето	75
-	Визија на општината	79
-	Методологија на изработка на стратегијата и акцискиот план за правата на децата	79
-	Ситуациона анализа за 2012	80
-	Разработка на конкретните мерки	87
-	Механизми за евалуација на активностите	117
-	Вклучени лица/институции во изработката на акцискиот план	117

Водед

Општина Прилеп е дел од иницијативата Општини по мерка на детето од 2009 година, проект поддржан од страна на УНИЦЕФ и реализиран од Центарот за човекови права и разрешување на конфликти од Скопје. Во рамките на оваа иницијатива во 2009, Комисијата за права на детето при Единицата на локалната самоуправа – Прилеп го донесе првиот акциски план за правата на детето 2009 – 2013.

Во јуни 2013, Центарот за граѓанска иницијатива здружение на граѓани од Прилеп, потегна иницијатива за изготвување на нов Акциски план за правата на детето 2014 – 2016 преку проектот Подобри услови за посветла иднина на децата, овозможен со поддршка од американскиот народ овозможена од УСАИД и ФООМ.

Овој процес ги вклучи сите релевантни чинители во општина Прилеп: Комисијата за општествени дејности и права на детето, основните средните училишта, претставници од институциите: Меѓуопштински центар за социјална работа, Полициска станица Прилеп, Здравствен дом, граѓани и ученици.

Република Македонија и меѓународни и домашни документи за правата на детето
Генералното собрание на Организацијата на Обединетите Нации во 1989 година ја усвои Конвенцијата за правата на детето и со тоа беше направен најголем прогрес во регулирањето на проблематиката за унапредување на правата на детето. Оваа Конвенција во Република Македонија е прифатена и ратификувана во 1992 година. Конвенцијата претставува надградба на Декларацијата за правата на детето од 1959 година, и во рекордно време беше прифатена од потребниот број држави членки на Обединетите Нации и влезе во сила само една година по нејзиното усвојување.

На Светскиот самит за деца што се одржа на највисоко ниво, во 1990 година во седиштето на Обединетите Нации, беа усвоени Светската декларација за опстанокот, заштитата и развојот на децата и Светскиот план за акција. Во овие документи зацртани се глобалните цели што треба да бидат реализирани на планот на детскиот развој. Учесниците на Светскиот Самит презедоа обврска да ги имплементираат одредбите од Светскиот план за акција, низ развој на сопствени Национални програми за акција за децата. Обврската е реафирмирана и во документот „Свет по мерка на децата“ усвоен на Специјалната сесија на Генералното собрание на ОН, одржана во 2002 година, со цел да се направи преглед на реализираните обврски од Светскиот самит за деца.

Република Македонија, како членка на Обединетите Нации, држава договорна страна на Конвенцијата за правата на детето и потписник на Светскиот план за акција, го изработи Националниот план за акција (НПА), што претставува национална стратегија за имплементирање на Конвенцијата за правата на детето.

Република Македонија има обврска да обезбедува услови за остварување и заштита на правата на децата и врз основа на други, потпишани и ратификувани меѓународни документи од областа на

човековите права и слободи, особено на тие што третираат специфични права на децата. Тука спаѓаат двата факултативни протоколи кон Конвенцијата за правата на детето, и тоа за вклучување на децата во вооружените судири и за продажбата на деца, детската проституција и детската порнографија, потоа конвенциите на Советот на Европа со кои се регулираат одделни сегменти или права на детето, како и релевантни политички декларации.

Сите тие и слични документи што ги има прифатено државата, претставуваат дел од внатрешниот правен поредок, согласно член 118 од Уставот на Република Македонија.

Донесувањето на Националниот план за акција 2006 - 2015 има за цел да ја зајакне улогата на децата и да даде апсолутен приоритет на нивните права и интереси. Инволвирањето на секој сегмент од општеството подразбира мултидисциплинарен пристап во активностите и мерките, кои се насочени, пред сè, кон унапредување на севкупната положба на децата во Република Македонија.

Заштитата на децата во Република Македонија е регулирана со Законот за заштита на децата (Службен весник на РМ, бр. 23/2013, 12/2014). Владата на Република Македонија на почетокот на секоја година донесува програма за развој на заштитата на децата која е во функција на унапредување и остварување на системот на заштита на децата.

Во рамките на Министерството за труд и социјална политика детските права се загарантирани со следните документи:

- Програма за развој на дејноста на заштита на децата за 2014 година
- Мултидисциплинарен протокол за постапување со деца на улица во Република Македонија
- Акциски план 2013-2015 за децана улица
- Протокол за соработка меѓу надлежните институции за случаи на сексуална злоупотреба на деца и педофилија
- Акционен план за превенција справување со сексуална злоупотреба и педофилија

Со започнувањето на процесот на децентрализација и пренесувањето на многу надлежности од централно на локално ниво, општината се поставува во улога на значаен фактор во остварувањето на потребите и интересите на граѓаните во повеќе клучни подрачја од нивното живеење, и тоа:

1. Урбанистичко (урбано и рурално) планирање
2. Заштита на животната средина и природата
3. Локален економски развој
4. Комунални дејности
5. Култура
6. Спорт и рекреација
7. Социјална заштита и заштита на деца
8. Образование
9. Здравствена заштита

Во законот за Локална самоуправа (Сл. весник на РМ 05/2002) во член 22 точка 7 се наведени надлежностите на општините за вршење на социјална заштита и заштита на деца. Со законот за Локална самоуправа и процесот на децентрализација, голем дел од обврските преземени од страна на Република Македонија преоѓаат во надлежност на општината. Во НПА на локалната самоуправа се гледа како на рамноправен партнер и носител на активностите поврзани со имплементација на Конвенцијата за правата на детето. Општината има обврска да обезбедува услови за промоција, остварување и заштита на правата на децата, која произлегува од обврските на Република Македонија прифатени со ратификацијата на Конвенцијата за правата на детето и врз основа на другите потпишани и ратификувани документи од областа на човековите права и слободи, особено на тие што се однесуваат на специфични права на детето. Според НПА, учеството на локалната самоуправа е идентификувано во сите сегменти на нејзината надлежност.

Локалниот план за акција (ЛПА) за правата на децата во Општина Прилеп се потпира на Националниот план за акција, Конвенцијата за правата на детето и другите меѓународни документи од областа на правата на децата ратификувани од страна на Република Македонија. Планот го изработува Комисијата за општествени дејности и права на децата, која е постојана комисија на

Советот на Општина Прилеп, а го усвојува Советот на Општина Прилеп. ЛПА на Општина Прилеп е изработен за период од 3 години (2014 – 2016).

Локалниот план за акција ќе овозможи имплементација на Конвенцијата за правата на детето на локално ниво, односно ќе ги даде насоките за изградба на општина по мерка на детето, општина во која ќе се применуваат стандардите на Конвенцијата. Локалниот план за акција е заснован на клучните принципи утврдени со конвенцијата за правата на детето:

1. Забрана на дискриминација - сите органи и поединци законски се обврзани да го почитуваат начелото на недискриминација, а непочитувањето на истото треба да се санкционира. На локално ниво тоа значи: промоција на принципот преку дефинирање на политиките и стратегиите, создавање услови за практикување на сите права од страна на сите деца на еднаков начин во донесувањето на конкретни одлуки и активности и заштита на детето кое е изложено на било кој облик на дискриминација со дефинирање на заштитни механизми и процедури.
2. Најдобар интерес на детето - интересот на детето има примарно значење и апсолутен приоритет при креирањето на политиките, при донесување конкретни одлуки и при преземање мерки и активности што се однесуваат на децата. На локално ниво, примената на принципот на најдобар интерес на детето подразбира: внесување на најдобриот интерес на детето во донесувањето на сите одлуки, и дефинирање на сите активности кои се поврзани со децата, како и, приоритизација на интересите на децата во однос на сите останати интереси во рамките на надлежностите на општината.
3. Партиципација на децата – да се слушне мислењето на децата и тоа да биде сериозно земено предвид во донесувањето на одлуките и спроведувањето на активностите што се однесуваат на децата. На ниво на локална самоуправа, принципот на партиципација на децата подразбира: детето да се третира како субјект и носител на права и обврски, на децата да им се обезбеди соодветен пристап до сите информации од значење за нивната добросостојба, да им се дозволи и овозможи да учествуваат во донесување одлуки за прашања од локално значење во средината каде што живеат и можност да го изразуваат своето мислење на разни дозволени начини (преку мирно собирање, детски здруженија, организации, преку училиштата, месните заедници и сл.).
4. Опстанок и развој – принцип којшто подразбира обединување на трите претходно спомнати принципи, во функција на остварување на опстанокот и развојот на детето како нешто многу повеќе од просто гарантирање на право на живот и преживување. Според Конвенцијата, опстанокот и развојот треба да бидат овозможени “...до највисок можен степен...”.

На ниво на локална самоуправа, принципот на опстанок и развој го означува динамичниот аспект во правото за живот (вклучувајќи ја и потребата од превентивни акции како, на пример, имунизација). Поимот развој се толкува во уште поширока смисла и додава нов квалитет кој го вклучува развојот на личноста на детето, неговите таленти и способности.

Локалниот план за акција за правата на децата во Општина Прилеп има за цел:

- да се дефинира политиката на Општина Прилеп во однос на правата на децата;
- да се воспостават стандарди преку кои ќе се обезбеди заштита и подобрување на условите за рамноправен пристап кон основните права на секое дете, како дел од правилниот развој на детето и дел од човековото достоинство;
- да се стават децата на прво место, односно најдобриот интерес на детето да биде од примарно значење во сите активности;
- да се елиминираат сите видови на дискриминација која задира во правата и интересите на децата;
- да се намалат разликите меѓу децата, односно да му се посвети еднаква грижа на секое дете, особено на децата што потекнуваат од сиромашни семејства или од поедини етнички заедници или пак се деца со посебни потреби;
- да се намали сиромаштијата кај децата;
- да се овозможи образование на секое дете;
- да се обезбедат услови и можности за создавање на училишта по мерка на децата;
- да се создадат услови за образование за мир и толеранција;
- да се создадат услови и можност за препознавање на талентираните деца и да се овозможи натаможен развој на нивниот талент;

- да им се обезбедат сите потребни услови и можности за остварување на сите права без никаква дискриминација на децата со посебни потреби;
- да се заштитат децата од сите видови злоупотреби и насилство ;
- да им се обезбеди здрава животна средина на децата;
- да му се обезбеди на секое дете највисоко ниво на здравствена заштита;
- да се слушне мислењето на децата за сите прашања што се однесуваат на нивните права и интереси;
- да се обезбеди стручно усовршување и континуирана обука на државните службеници во општината што се занимаваат со остварување и заштита на правата на децата.

Визија на општината

Општина Прилеп – Општина по мерка на детето

Општина Прилеп – општина во која има систем на локална власт кој е насочен кон исполнување на правата на децата, каде се почитува мислењето на децата и нивните потреби и се обезбедува нивно активно учествување во процесите во локалната заедница, училиштата и семејството. Децата се рамноправни граѓани на нашата општина без разлика на нивната етничка и верска припадност, место на живеење, пол, попреченост или социјален статус.

Во Општина Прилеп сите деца се чувствуваат безбедно и заштитено и имаат услови за правилен раст и развој, имаат пристап до современо образование, можности за дружење, игра и развивање на нивните посебни таленти.

Методологија на изработка на стратегијата и акцискиот план за правата на децата

Проектниот тим на Центар за граѓанска иницијатива, вклучен во проектот „Подобри услови за посветла иднина на децата“ составен од проектниот координатор, тимот за менторство составен од експерт за стратешко планирање, буџетирање, мониторинг и евалуација и права на децата организираа 5 редовни месечни состаноци за планирање со Комисијата за општествени дејности и права на децата при општина Прилеп. На овие состаноци се следеше и планираше имплементацијата на проектот, се утврдуваа можните недостатоци и предизвици и се развиваа стратегии за нивно надминување.

Во рамките на проектот беше формирано работно тело за самоевалуација. Ова тело го сочинуваа членовите на Комисија за општествени дејности и права на децата, експерт - евалуатор од Центар за граѓанска иницијатива и дваесет членови на работно тело од претставници на релевантни институции од Прилеп: Советник за образование, Претставници на комисиите на советот на општината, Здравствен дом, Меѓуопштински центар за социјална работа, Полициска станица, Претставници на предучилишни установи, основно и средно образование. Ова работно тело одржа 5 работни средби.

На овие работни средби, беше утврдено дека акцискиот план за правата на децата ќе ги опфати следниве области:

Сиромаштво,

Здравство,

Инклузија и

Превенција од злоставување.

Со цел да се обезбеди што пошироко учество на децата како и граѓаните, ЦГИ направи истражување во сите основни и средни училишта каде учениците, наставниците и родителите имаат можност да ги искажат своите мислења и ставови околу состојбата на детските права на територијата на Прилеп во сферите на: Сиромаштво, Здравство, Инклузија и Превенција од злоставување.

Согласно приоритетите кои се утврдија за акцискиот план, беа формирани фокус групи кои на менторирани средби од страна на ЦГИ ги креираа акциските планови.

Ситуациона анализа за 2012

Индикатор	Податоци од 2007	Нова состојба- 2012
1. Процент на население под 18 години (од вкупното население во општината)	Бр.на жители во Општина Прилеп: 76.593 Бр.на деца 0-19 год. 17.886 23,35%	Бр.на жители во Општина Прилеп: 76.768(попис 2002) Бр.на деца 0-19 год. 12.911 16,82%
2. Стапка на насилан криминал на 10.000 жители	77 случаи на насилан криминал во 2007 4 случаи на полов напад врз дете	64 случаи на насилан криминал во 2012 Нема случаи на полов напад врз дете Кривични пријави за насилство извршени од малолетници 4 случаеви.
3. Семејства кои примаат социјална помош – Општина Прилеп	Состојба на 31.12.2007 - 3.527 од вкупно 23.225 семејства во Општина Прилеп 15,2%	Состојба во 2012год -2.130од вкупно 21.935 семејства баратели на социјална помош во Општина Прилеп 9.71%
4. Активни баратели на работа споредено со бројот на работоспособно население	Број на невработени лица – 24.248 Број на активни баратели на работа - 18.854 Вкупно работоспособно население – 51.499 Процент на активни баратели на работа споредено со работоспособно население 36,6%	Број на невработени лица – 17.100 Број на активни баратели на работа – 7.100 Други лица кои бараат работа – 10.000 Вкупно работоспособно население – 22.707 вработени 17,100 невработени 39,807 граѓани Процент на активни баратели на работа споредено со работоспособно население
5. Детски игралишта (број/метри ² споредени со број на деца). Под детско игралиште се подразбираат сите површини кои се опремени или прилагодени за деца (а кои се за јавна употреба, надвор од конкретни установи) и не се спортски терени од било кој вид.	20 детски игралишта, со вкупна површина од 16.939м ² Споредено со бројот на деца - 0,95 м ² /дете	Големи детски паркови со детски игралишта од 2009 до 2013 60900м ² и 35 детски игралишта. Малски паркови и детски игралишта од 2007 до 2013 23150м ² и 29 детски игралишта.Споредено со бројот на деца – 15,36 м ² /дете.
6. Паркови и зелени површини (број/метри ² споредени со население). Под паркови се подразбираат само оние кои се во градското подрачје.	3 поголеми парковски површини во централно градско подрачје и повеќе (8) маалски паркови со вкупна површина од 28.000м ² 1,5м ² /дете	6 поголеми парковски површини во централно градско подрачје и 26 маалски паркови и паркови во населените места.
7. Безбедност на излезите на училиштата (сигнализација, ограда, пешачки премин, организирано преминување).	Вкупен број на училишта во општината: 16 Основни училишта: 11 централни ОУ, со 18 подрачни училишта Средни училишта: 5	Вкупен број на училишта во општината: 16 Основни училишта: 11 централни ОУ, со 19 подрачни училишта Средни училишта: 5 Безбедноста на училиштата,

Број на училишта пред кои има: семафори, ознаки за деца и пешачки премин со ознаки, испакнати места за намалување на брзината, сообраќајци во време на завршување на часовите)	Безбедноста на училиштата, поставувањето на огради на училишните дворови, како и безбедносни ознаки пред училишните влезови е на доста задоволително ниво - поставени се пред 95% од влезовите на училиштата. Нема единствено пред училиштата во рурална средина, но констатирано е и дека нема потреба. Организирано преминување на учениците од пониските одделенија има во едно училиште.	поставувањето на огради на училишните дворови, како и безбедносни ознаки пред училишните влезови е на доста задоволително ниво - поставени се пред 95% од влезовите на училиштата. Нема единствено пред училиштата во рурална средина, но констатирано е и дека нема потреба. Организирано преминување на учениците од пониските одделенија има во едно училиште.
8. Чистота на водата за пиење	Редовно се врши проверка на чистотата на водата за пиење од страна на ЈКП „Водовод и канализација“ и Заводот за здравствена заштита - Прилеп. Од направените испитувања може да се каже дека водоводните системи во Општина Прилеп располагаат со чиста и исправна вода за пиење.	Редовно се врши проверка на чистотата на водата за пиење од страна на ЈКП „Водовод и канализација“ и Заводот за здравствена заштита - Прилеп. Од направените испитувања може да се каже дека водоводните системи во Општина Прилеп располагаат со чиста и исправна вода за пиење.
9. Водовод/канализација (покриеност на сите населени места со активен водовод и канализација, постоење на населени места во кои ги нема двете или нема едно од нив)	Градот Прилеп и населените места Големо Коњари, Мало Коњари, Кадино Село, Галичани, Беровци, Ново Лагово, Тополчани, Мажучиште и Селце - водоводи под надлежност на ЈКП „Водовод и канализација“ И другите села имаат водоводи, но не се под ЈКП „Водовод и канализација“ Канализација има само граПрилеп.	Градот Прилеп и населените места Големо Коњари, Мало Коњари, Кадино Село, Галичани, Беровци, Ново Лагово, Тополчани, Мажучиште и Селце - водоводи под надлежност на ЈКП „Водовод и канализација“ И другите села имаат водоводи, но не се под ЈКП „Водовод и канализација“ а тоа се Лениште, Дуње, Лопатица, Крушевица. Канализација има само градот Прилеп. Во тек е поставување на канализација во населените места Канатларци, Големо Коњари, и Мало Коњари.
10. Депонии (број и капацитет)	1 депонија во која просечно се одведуваат 80 тони отпад/дневно, или вкупен капацитет на годишно ниво - 28.800 тони	1 депонија во која просечно се одведуваат 80 тони отпад/дневно, или вкупен капацитет на годишно ниво - 28.800 тони. ВО 2008 год. ЈКП Комуналец го отпочна проектот за примарна селекција на отпад. Оваа селекција на отпад покрај на јавно-прометните површини станбените згради, институциите овозможена е и во домаќинствата со набавка на канти

		од страна на ЈКП Комуналец.
11. Улично осветлување (километри осветлени улици во град и во селските населени места)	Вкупно 200 км осветлени улици, од кои: - во град: 130км - во селата: 70км	Вкупно 100 км поставени нови штедливи светилки до 2012 год: - во град: 40км - во селата: 60км
12. Културни манифестации за деца	2 детски фестивали: - Фестивал на детски песни „Свездички“ - Младински фестивал на забавни песни „Мелфест“ 5 детски театарски претстави 7 завршни приредби на ОУ 1 годишна приредба на детските градинки 2 концерти на Основното музичко училиште 1 новогодишна детска програма, детски програми при одбележување на општинските и државните празници, повеќе детски ликовни изложби, литературни читања	2 детски фестивали: - Фестивал на детски песни „Свездички“ - Младински фестивал на забавни песни „Мелфест“ -Карневал Прочка. - Дочек на Нова Година. - Велигденски хепенинг. - Палачинкаријада. - Прослава по пово 11ти Октомври. - Една годишна приредба на детските градинки. - 7 завршни приредбо на ОУ – смотри. - 5 детски театарски претстави. - Одбележување на општинските и државните празници , повеќе детски ликовни изложби, литературни читања.
. Спортски (детски) здруженија со број на опфатени деца во спортските здруженија	Вкупно 90 спортски здруженија, а податок за точен број за опфатени деца нема и тешко може да се дојде до овој податок	90 спортски клубови а податок за точен број за опфатени деца нема и тешко може да се дојде до овој податок. 31 здружение на граѓани
. Спортско-рекреативни центри (м ² на 10000 жители)	5 површини, со вкупно 133.727 м ² 13,37м ² на 10000жители	
. Центри за деца со пречки во развојот и број на деца со пречки во развој опфатени во нив	Еден дневен центар за деца со пречки во развојот во кој престојуваат 25 деца	Еден дневен центар за деца со пречки во развојот во кој престојуваат 23 деца
. Центри за ран детски развој (број на центри и број на деца кои се опфатени во нив во 2007 година)	нема	Нема
. Пријавено семејно насилство (во центрите за социјална работа) независно од тоа дали е понатаму спроведена било каква процедура	49 случаи на пријавено семејно насилство	Во 2012год. 40 случаи на пријавено семејно насилство и околу 30 случаи со кои се работело усно претежно советодавно.
. Број на деца опфатени во предучилишни установи (независно од тоа дали станува збор за државни или приватни)	650 деца	870 деца

Број на предучилишни установи (независно од тоа дали се државни или приватни)	4 предучилишни установи	4 Градинки- предучилишни установи
Деца кои не се регистрирани во матичната евиденција (деца без државјанство и деца кои немаат изводи)	Нема точен податок, се претпоставува дека нема многу вакви деца и се претежно сконцентрирани во Ромската популација	9 случаи решени со упис со лично име 7 случаи решени со дополнително со упис 6 случаи решени со ДНК анализа 5 случаи не заинтересирани родители за упис на нивните деца 1 случај не може да се направи ДНК анализа 4 случаи живеат во село Чичино во Скопје само ги има во евиденција РИЦ бидејќи се од Прилеп 19 случаи ќе се решаваат во наредниот период. Овие податоци се за период од 2012 до средината на 2013 год.
Деца со пречки во развојот вклучени во редовна настава	Основни училишта - 54 Средни училишта - 15 Вкупно - 69	Основни училишта - 56 Средни училишта - 8 Вкупно - 64
Простор во училиштата спореден со број на деца (број смени на изведување на настава и кога започнуваат и завршуваат)	Вкупен број на училишта во општината: 16 Основни училишта: 11 централни ОУ, со 18 подрачни училишта Средни училишта: 5 Вкупен број на ученици во основно и средно образование во 2007 год. 12.136 ученици основно - 7.888 средно - 4.248 Просторните услови во сите училишта задоволуваат, освен во едно училиште, каде заради недостаток на простор, наставата за ЈОДД. се одвива во три смени. Сите училишта работат во 2 смени, освен основното училиште во с. Тополчани и 18те подрачни училишта кои работат во една смена. I смена: 7:15 до 12:45 II смена: 13:00 до 18:30 Заради просторни услови, едно училиште наставата за ЈОДД. ја организира во 3 смени.	Вкупен број на училишта во општината: 16 Основни училишта: 11 централни ОУ, со 19 подрачни училишта Средни училишта: 5 Вкупен број на ученици во основно и средно образование во 2012 год. 11.000 ученици основно - 7.200 средно - 3.800 Просторните услови во сите училишта задоволуваат, освен во едно училиште, каде заради недостаток на простор, наставата за ЈОДД. се одвива во три смени. Сите училишта работат во 2 смени, освен основното училиште во с. Тополчани и 18те подрачни училишта кои работат во една смена. I смена: 7:15 до 12:45 II смена: 13:00 до 18:30 Заради просторни услови, едно училиште наставата за ЈОДД. ја организира во 3 смени.

. Однос на запишани и деца кои завршиле основно образование	Запишани во Iодд./Завршиле VIIIодд. 97% од запишаните ученици во прво одделение завршуваат основно училиште. Доколку се разгледува некоја специфична осетлива група може да се каже дека овој процент е нешто понизок кај ромската популација. Ако се разгледа односот на запишани во 2007 и кои завршиле во 2007, соодносот е 0,8 со што може да се каже дека бројот на деца кои се запишуваат во прво одделение се намалува	Запишани во Iодд./Завршиле VIIIодд. 99% од запишаните ученици во прво одделение завршуваат основно училиште. Доколку се разгледува некоја специфична осетлива група може да се каже дека овој процент е нешто понизок кај ромската популација.
. Дефектолози и обучен кадар за децата со посебни потреби	2 дефектолози, вработени во едно училиште во кое има посебни паралелки за деца со посебни потреби, останатите училишта немаат вработени дефектолози	2 дефектолози, вработени во едно училиште во кое има посебни паралелки за деца со посебни потреби уште 3 дефектолози за другите училишта.

Процент на имунизирани деца, по заболувања	Полиомиелит Вакцинација - 1039 (99,6%) Ревакцинација - 3629 (99%) Ди-Те-Пер Вакцинација - 1039 (102,5%) Ревакцинација - 1989 (100%) Ди-Те Ревакцинација - 2615 (98,7%) Те Ревакцинација - 1310 (97,7%) МРП (Морбили,Рубеола,Паротит) Вакцинација - 1029 (99,8%) Ревакцинација - 1035 (99,5%) Рубеола Ревакцинација - 661 (97,9%) Хепатит Б Вакцинација - 3118 (99,7%) Вкупно: 17.464 (99,4%)	Извештај за вакцинирани деца предучилишна за 2012 Хепатит Б Вакцинација -1084 (100%) Ревакцинација Инфекции со хемофилус инфлуенца тип Б Вакцинација – 998 (92%) Ревакцинација- 1069 (99%) Ди-Те-Пер Вакцинација -1008 (93%) Ревакцинација 1 – 1110 (102%) Ревакцинација 2-1039 (96%) Полио Вакцинација- 1008 (93%) Ревакцинација – 1110 (102%) МРП Вакцинација – 1204 (111%) БСГ До 60 дена - 33 (3%) До 12 месеци 408 (38%) Манту 76 (7%) Извештај за вакцинирани деца училишна за 2012 Полиомиелит Вакцинација Ревакцинација – 1942 Ди-Те-Пер Вакцинација Ревакцинација Ди-Те Ревакцинација- 1942 Те Ревакцинација – 1277 МРП (Морбили,Рубеола,Паротит) Вакцинација Ревакцинација – 1023 Рубеола Ревакцинација – 385 Хепатит Б Вакцинациј
Евиденција на најчести заболувања (листа со број на		

заболени) 0-6 год. 7-19год.									
Заболување		број	Мб. 1/100 0	број	Мб. 1/100 0	број	Мб. 1/100 0	број	Мб. 1/100 0
Акутен фарингит и акутен тонзилит	број % од вк. Мб.	8214 38,4	1190,4	6123 31,2	367,8	8399 28,0	1105.3	6370 20,8	436.2
- Акутен бронхит и бронхиолит	број % од вк. Мб.	2022 9,5	293,0	1482 7,6	89,0	3695 12.3	486.2	1834 6.0	125.6
- Други акутни горнореспираторни инфекции	број % од вк. Мб.	1433	207,7	1296 6,6	77,9	1744 5.8	229.5	1404 4.6	96.1
б- Акутен ларингит и трахеит	број % од вк. Мб.	972 4,5	140,9	882 4,5	53,0	1408 4.7	185.3	1087 3.5	74.4
- Други болести на цревата и перитонеумот	број % од вк. Мб.	706 3,3	102,3	263 1,3	15,8	1378 4.6	181.3	749 2.4	51.3
- Бронхопнеумонија	број % од вк. Мб.	649 3,0	94,1	234 1,2	14,1	805 2.7	105.9	160 0.5	11.0
- Други болести на горен респираторен тракт	број % од вк. Мб.	537 2,5	77,8	553 2,8	33,2	173 0.6	22.8	300 1.0	20.5
- Отитис медија и др. пореметувања на средно уво	број % од вк.	520 2,4	75,4	290 1,5	17,4	849 2.8	111.7	490 1.6	33.6

	Мб.								
- Коњуктивит	бро ј % од вк. Мб.	270 1,3	39,1	286 1,5	17,2	694 2.3	91.3	485 1.6	33.2
- Анемија поради дефицит на железо	бро ј % од вк. Мб.	618 2,9	89,6	356 1,8	21,4	930 3.1	122.4	292 1.0	20.0
Стапки на морбидитет	Претходно се наведени за пооделните болести								
//Стапки на морталитет	Предучилишни деца - 17 - стапка на морталитет 2,5‰ Училишни деца и младина - 6 - стапка на морталитет 0,4‰								
Број на проекти во општините во кои директна целна група се децата (независно од носителот на проектот и независно од возраста на децата)	4 (Инклузија на деца од рурална средина – носител НВО, Детски игралишта – носител ЈКП „Комуналец“ Прилеп, Собирај ПЕТ за подобар свет – ЈКП „Комуналец“, Општина Прилеп, УСАИД и НВО, Училишна програма на ЈКП „Водовод и канализација“ поддржана од KFWБанка „Секоја капка се брои“)								

Разработка на конкретните мерки

Сумарна анализа од прашалници од училиштата од Прилеп

Инклузија Децата да бидат сакани и почитувани Право на мислење, учење, живот, почитување, избор, државјанство, здрав живот, образование, слободно искажување, глас, слобода, еднакви можности Право на бесплатен превоз Одлука на децата за училишната униформа Право да се вклучуваат децата во донесување на одлуки во семејството, училиштето и спортските клубови Запознавање на децата со нивните права Повеќе здруженија во кои ќе учествуваат децата и ќе ги изразуваат своите желби и потреби преку говор Да учествува во проекти Активно вклучување на децата со посебни потреби во образовниот систем Електронски помагала за децата со посебни потреби и стручни лица за работа со истите Да се организираат активности за време на летен и зимски распуст Изградба на затворен простор за спорт и игри Еднакви можности за сите деца Различни стратегии за учење, спрема капацитетите на децата
--

Предавање од страна на стучни лица
Децата имаат право и обврска да учествуваат во одлучувањето за изгледот на нивните училишта и нивната околина
Градење на нови градинки
Градски базент
Компјутери во интернатот
Бифе во училиштата
Укинување на екстерното тестирање
Да се укине е- дневникот
Подвижни скали во поголемите училишта
Вклучување на децата како советници во парламент
Почесто спроведување на анкети во кои децата ќе можат да ги дадат своите предлози во врска со нивните права
Да се оспособи работилницата од дрвопреработувачката струка за изведување на практична настава во Ѓорче Петров
Отворање на локали од забавен карактер
Реконструкција на патиштата
Децата да одлучуваат каде ќе одат на екскурзија
Училиштата да работат во две смени
Да се направи патот од Ропотово до Лажани
Индивидуален пристап е еден од основните принципи за инклузивно учење , а со тоа и секое дете има право на квалитетно образование , топол дом, редовна исхрана, нега и одмор
Рампи во училиштата
Лифтови
Обуки за наставници
Детски совет на ниво на училиштата или на ниво на општината и преку свои претставници децата да ги искажуваат своите идеи
Музички училишта
Книжарници
Повеќе игралишта
Клупи за одмор во училишните дворови
Затворен базент
Велосипедски патеки
Аква парк
Лизгалиште
Градски превоз
Тениско игралиште
Место за скирол и ролери
Паркови
Луна парк
Претставници од децата на состаноците во општината еднаш месечно
Аквариум
Клими во училиштата
Зоолошка градина
Еколошки парк
Изградба на забавно рекреативни центри од затворен тип
Игротеки
Коли за превоз на децата со посебни потреби
Градско јавно WC
Бесплатен паркинг

Градинки Поголема комуникација помеѓу наставниците, родителите и ЕЛС Донесување на закони за правата на децата Да има чиста соблекувална по физичко, светилки во соблекувалните Детето да одлучува во изборот на наставници Вклучување на децата во секции за странски јазици Да нема екстерни тестирања за еднакви права и можности Вклучување во креирање на учебните програми Информирање на учениците за промените во училиштето Децата да изберат повозрасен претставник кој ќе ги заштитува нивните права Работа на проекти за детски права и потреби Донесување на одлуки во врска со концерти и забави кои се случуваат во училиштата Сандачиња за спортска опрема во училиштата На официјалната веб страна на општината да се креира посебен дел за деца и млади каде децата би ги истакнале своите мислења и предлози Полесен пристап до училиштата за децата со инвалидски колички Интернет за сите деца Електронска табла во секоја училница Компјутери за сите деца Одење во кино и на театар Бесплатни игротеки Развивање на волонтеризам Помалку часови Данема дополнителна настава Право на приватност Избор на гледање на цртан филм
Намалување на сиромаштија кај децата Право на топол дом Право на социјална заштита Право на образование Да живее во здрава средина Право на здравствено осигурување Хуманитарни акции со цел да се донира облека, храна, финансиски средства Бесплатни екскурзии Бесплатна униформа Поголеми плати за родителите Секое дете да оди на училиште Право на детски додаток Право на социјална помош, бесплатни учебници Вработување на родителите Да се направи национална стратегија и да се вклучат институциите во системот за еднаков и достоинствен живот Згрижување на децата од страна на државата Обуки Социјална помош за деца од самохрани родители , бесплатни учебници, помагала Отварање на нови фабрики Парични средства за децата без родители Донации за болни деца

Повисока цена за земјоделските производи Стипендија за сите ученици без разлика на отценките Бесплатно летување и зимување на социјално загрозените деца Можност за децата да работат како помошници во јавните претпријатија Јавни кујни Бесплатен оброк во училиштата Школски кујни со трпезарија Вработување за младите Донации на куќи и станови Донации од бизнис сектор Компјутери Нови табли во училиштата Катче во училишната библиотека со бесплатна опрема Домови за згрижување Продажба на рачни изработки од ученици за собирање на средства за социјално загрозени семејства Социјална помош само за деца Треба да им се помогне на децата со посебни потреби Стоп за питањето Изградба на дом за сирачиња Вработување на младите после 18 години Давање на помош од локалната самоуправа и помош при вработување По навршување на 16 години да им биде овозможено на децата да работата со скратено работно време Бесплатно здравство минимум до 18 години Намалување на цените на лековите за потешки детски болести Бесплатно образование и на универзитетите Вклучување на децата во локални, национални и меѓународни проекти со вклучени хонорари Бесплатен дневен престој во состав на училиштата Бесплатни сликовници, работни материјали и компјутери за сите деца Донирање на компјутери од работни организации и фирми Спортување Патека за велосипеди Спортска сала за кошарка и фудбал Бесплатни игротеки Отворање на пункт во училиштето каде би се носеле алишта кои би се делеле на социјално загрозени ученици Бесплатни тренинзи Социјална помош за 5 члени семејства Учество во делот на проектите на локалната самоуправа Заштита на децата со закон Бесплатна посета на театар
Подобро здравје за сите деца Редовни систематски прегледи Здрава храна Амбуланти во селата, аптеки, Предавање за заштита од заразни билести Бесплатно здравство Реновирање на тоалетите во училиштата Здрав оброк во училиштата составен од овошје и зеленчук

Изработка на програма за подобрување на здравјето на децата со цел да се спречи смртноста
Чист воздух, чиста вода
Редовни вакцини
Хигиена во училиштата
Поголема хигиена во болницата
Топла вода во интернатите за одржување на хигиената
Потопли училници
Повеќе часови по спорт и спортски активности
Организирање на спортски турнири меѓу класовите
Соодветни столчиња и клупи
Поправки на тоалетите во Ѓорче Петров
Просторот во кој учиме да не биде загаден
Бесплатно лекување за децата кои немаат родители
Спортски сали
Паркови и игралишта
Обезбедување на облека и прибор за на училиште
Треба да се води грижа за рециклирање на отпадоците
Зимска облека и други неопходни средства кои ќе го заштитат нивното здравје
Филтери на автомобилите и фабриките
Лекар во училиштата
Превенција од заразни болести
Подобри здравствени установи
Контрола при продажба на цигари и алкохол
Проекти за подобро здравство
Бесплатно лекување за децата во странство
Отворање на различни невладини организации за поздрав и поубав живот
Треба да се внимава каква храна се увезува
Поголема хигиена во училишните тоалети
Намалување на загадувањето од фабриките
Забрана за пушење на деца под 18 години
Бесплатни прегледи на децата до 18 години
Сексуална едукација на децата
Здравствено осигурување за сите
Децата бараат повисоки стандарди и поголем ангажман врз децата од страна на здравствените
работници
Игротеки
Циркус
Патеки за велосипеди
Повеќе работни материјали
Стадион
Туш кабини во близина на фискултурната сала
Терени за фудбал и кошарка во училиштата
Реновирање на спортските терени во училиштата
Подобрување на односот на медицинскиот персонал
Домашни миленичиња
Терен за картинг
Амбуланта во училиште
Затворен базент
Организирано планинарење

Зголемен фонд на часови по спорт Подобри хигиенски услови во училиштето Паркови зеленило Заболекар Проверка на храната која се продава Стручни лица во училиштата во случај на повреда Забрана за наркотични средства Бесплатни вакцини Бесплатенболекар Помош за разни операции Центри за кучиња бездомници Бесплатни спортски кампови Здравствена книшка Евтини кампови за деца Топли обувки Работа во една смена Пониски цени на неопходната храна Лекар во мажучиште Амбуланти- мажучиште Аптеки - мажучиште Засилена инспекција Часови по физичко образование на базент Забрана за продажба на алкохол и цигари на малолетни лица Физичка активност
Заштита на децата од злоставување, занемарување, искористување и насилство Аларми, камери и обезбедување во училиштата и училишниот двор Психолози во училиштата кои ќе работат со жртвите Суспендирање на насилните деца Поголеми казни за злосторниците Да се спречи семејното насилство Посебна институција која ќе се занимава со оваа проблематика Заштита на скитниците Да се подобри безбедноста во градот со обезбедување и полиција Злоставуваните деца да се сместуваат во прифатилишта Информирање на децата за броевите на кои можат да пријават насилство Пријави за родителите што ги тераат да питаат своите деца Децата да не бидат присилувани да работат нешто што не сакаат Организирање на патрола која ќе врши советување во домовите Заштита на децата од дрога Видео надзор на главните улици Обуки за децата да препознаат насилство и да го кажат на родителите и институциите Забрането користење на пиротехнички средства Државата треба да ги подобри методите на работа како во социјалните установи исто така и во воспитно образовните институции со вработување на стручни кадри, педагози, психолози Анонимна анкета неколку пати годишно Дом за сиромашни и бездомници Бесплатна говорница во секоја населба за итни повици Надгледување на интернет мрежите Да не се искористуваат децата за крадење и за тешка физичка работа

Блокирање на небезбедни интернет страници
Картичка на родителите за земање на дете од училиште
Да не биде сексуално малтретирано
Патот до училиште да е добро осветлен
Носење на спреј за самоодбрана
Пријавување во детска амбасада
Осудување напедофилите
Интернет форуми за споделување на проблемите од овој вид
Социјални работници во училиштата
Забрана за пушење на децата
Стоп за наркоманија
Вклучување на децата во детски организации каде ќе се информираат за нивните права
Јавно истакнување на вршителите на семејно насилство
Едукативни брошури за правата на децата за препознавање на знаците на насилство и искористување
Право на заштита од проституција
Право на заштита од трговија со органи
Да не бидат искористувани во политички и етнички конфликти
Да не биде злоупотребувано во партии

Сумарна анализа од средби со урбани заедници

Инклузија
Поголема транспарентност на НВО за да можат децата да се вклучат во нив
Агенции за испитување на мислењето на децата
На класен час наставниците да ги ислушаат мислењата на учениците
Улицата Димч Антулески да се прошири и да се стават тротоари
Отварање на интернет кафе
Брза помош
Сообраќајни знаци
Младински културен центар
Изградба на амбуланта
Рехабилитационен центар за децата со посебни потреби
Асфалтирање на улици
Реновирање и пешачки премин на ул. Трајко Николоски
Реновирање на постоечко детско игралиште
Бесплатни курсеви
Градинки
Училишта
Тротоари
Терен за мал фудбал
Автобуска постојка
Аква парк
Лизгалиште
Организирање на дневни забави
Секое дете да учествува во креирање на општествените одлуки
Детето само да одлучува во кои секции во училиштето ќе учествува
Детски работилници
Детски приредби
Децата сами да одлучуваат во кое училиште ќе учат

Да се намали бројот на часови во училиштата Затворен базент Тениски игралишта Едукација на секое дете за детските права Децата да се вклучат во носење на одлуки за културно забавниот живот Дебати
Намалување на сиромаштија кај децата Вработување на родителите Канцеларија за изучување на јазици Отворање на детски фондации Да се укине законот за ДДВ за деца до 18 години Децата дез родители и децата на самохраните родители да добиваат паричен надоместок до крајот на школувањето Вработување на најмалку еден член Изградба на спортски сали Донации Центар а деца со церебрална парализа со кои ќе работи стручен тим, помагала и справи за истите Бесплатен превоз за учениците Бесплатни униформи Градинка за урбаните заедници Корзо, Чачорица, Тапани Стипендии на најдобрите ученици Намалување на цената на производите Градење на домови за социјалните семејства Намалување на трошоците за струја, вода, данок Заштитни центри за згрижување на децата Поголема социјална парична помош Изградба на фабрики за вработување на родителите Обезбедување на храна и облека за социјалните семејства и средства за хигиена Еднократна парична помош на социјалните семејства Зголемена социјална помош
Подобро здравје за сите деца Детска амбуланта Подрачно училиште за децата од 1 до 4 одделение Подобра храна во училиштата Бесплатна храна во училиштата Заштитни огради околу училиштата Лекар во училиштата Право на бесплатно лекување до 18 години Здравствено осигурување Обезбедување на дом за секое дете Аптека Редовна вакцинација Редовни контроли од матичен лекар Хигиена и спорт Во училиштата да има општ лекар, стоматолог и дефектолог Забрана за употреба на пестициди и хемиски препарати Систематски прегледи во училиштата Спортски сали за бесплатно спортување Вакцинација

Излети на чист воздух Повеќе детски градинки Совети за здрав живот Изградба на спортски сали во основните и средните училишта Хигиена во училиштето Спортска сала во ОУ Рампо Левката Организирање на планинарски акции по училиштата Покривање на реката Изградба на канализација Докомплетирање на дрвооредот на улица Александар Македонски
Заштита на децата од злоставување, занемарување, искористување и насилство Тротоари за ул. Леце Котески за безбедно движење на децата Асвалтирање на улицата Савска Отстранување на кучињата скитници Најстроги казни за тие што ги искористуваат децата Поголемо обезбедување во училиштата Да бидат истакнати телефонските бореви за пријавување на насилство Реонска полиција во урбаните заедници Организации каде децата ќе пријавуваат насилство Трибини за родителите за запознавање со насилството Охрабрување на децата отворено да разговараат и да пријавуваат насилство Наставниците да ги едуцираат децата што е тоа насилство Поголема грижа од педагошката служба во училиштата Најстроги казни за педофилите Да се охрабрат децата да пријават насилство кај наставниците и на СОС телефонот Трибини за едукација Заштита од питачење Улично осветлување Зголемена безбедност во училиштата Курсеви за странски јазици Легнати полицајци Поголеми контроли во училиштата

Акциски планови по работни групи

Табеларен приказ на ЛПА за правата на децата во Општина Прилеп

Превенција од злоставување и запоставување на децата

	Стратешка цел/	Активности	Носител на активност	Индикатори	Извори на финансиски средства	Временска определба
1	Децата на територијата на општина Прилеп се заштитени од злоставување и запоставување					
	Мерка 1					
	Мотивирање на родителите да посветуваат повеќе време на своите деца	Вклучување на родителите во училишните активности (совет на родители, проекти)	Училишта, НВО	Број на родители вклучени во училишните активности	Училиштето, родителите, ЛС и донатори	Континуирано
		Поттикнување на индивидуална комуникација со родителите				
		Организирање на едукација за штетното влијание на алкохолот и дрогата				
	Мерка 2					
	Едукација на родителите за начини на воспитување на децата	Работилници со родители и стручната служба за методи на воспитување на децата	Стручна служба и родители	Број на организирани работилници и број на опфатени родители	Училиште, Центар за социјална работа, ЛС, донатори	

	Стратешка цел/	Активности	Носител на активноста	Индикатори	Извори на финансиски средства	Временска определба
		Работилници со родители и стручна служба за вештини на слушање	Стручна служба и родители	Број на организирани работилници и број на опфатени родители		
2	Надминување на социјалните разлики					
	Мерка 1					
	Воспоставување на кодекс на облекување во училишната средина	Обезбедување на работна облека за сите ученици и вработени во основните и средните училишта	Совет на родители, училишен одбор	Број на деца/лица кои ја носат униформата	Родители, ЛС, фирми, донатори	
	Мерка 2					
	Иницијативи за научни екскурзии	Посета на историски и културни знаменитости	Училиште и родителите	Број на одржани екскурзии и број на деца кои одеа на екскурзиите	Родители, локална самоуправа,	
	Мерка 3					

	Стратешка цел/	Активности	Носител на активност	Индикатори	Извори на финансиски средства	Временска определба
	Формирање на социјални катчиња за потрошен материјал за социјално загрозуени деца во училиштето	Овозможување на просторија за социјални катчиња во секое училиште	Училиште преку социјална програма	Број на формирани катчиња	Училиште и локална самоуправа	
	Мерка 4					
	Организирање на едукации за деца и родители за взаемно разбирање	Трибини и дебати	Стручна служба, полиција, центар за социјална работа, НВО	Број на одржани трибини	Училиште и локална самоуправа	
3	Намалување на агресивноста кај младите					
	Мерка 1					

	Стратешка цел/	Активности	Носител на активноста	Индикатори	Извори на финансиски средства	Временска определба
	Намалување на физичко и психичко семејно насилство	Едукација на родители	Училиште, НВО, полиција, здравствен дом, локална самоуправа	Лица вклучени во активностите	Донации, локална самоуправа, НВО	
		Организирање на трибини	Училиште, НВО, полиција, здравствен дом, локална самоуправа	Лица вклучени во активностите	Донации, локална самоуправа, НВО	
		Работилници	Училиште, НВО, полиција, здравствен дом, локална самоуправа	Лица вклучени во активностите	Донации, локална самоуправа, НВО	
		Едукација на ученици	Училиште, НВО, полиција, здравствен дом, локална самоуправа	Лица вклучени во активностите	Донации, локална самоуправа, НВО	
		Организирање на работилници меѓу родители и деца	Училиште, НВО, полиција, здравствен дом, локална самоуправа	Лица вклучени во активностите	Донации, локална самоуправа, НВО	

	Стратешка цел/	Активности	Носител на активноста	Индикатори	Извори на финансиски средства	Временска определба
	Мерка 2					
	Организирање на слободното време	Укинување на одредени интернет страни во училиштата	Училиште, НВО, локална самоуправа	Лица вклучени во активностите	Донации, локална самоуправа, НВО	
		Воведување на забрана на мобилни телефони	Училиште, НВО, локална самоуправа	Лица вклучени во активностите	Донации, локална самоуправа, НВО	
		Вклучување во спортски и други слободни активности	Училиште, НВО, локална самоуправа	Лица вклучени во активностите	Донации, локална самоуправа, НВО	
		Поголема контрола од страна на родителот	Училиште, НВО, локална самоуправа	Лица вклучени во активностите	Донации, локална самоуправа, НВО	

	Стратешка цел/	Активности	Носител на активноста	Индикатори	Извори на финансиски средства	Временска определба
	Мерка 3					
	Намалување на социјални разлики	Воведување на носење на униформи на ученици и професори	Училиште, НВО, локална самоуправа	Лица вклучени во активностите	Донации, локална самоуправа, НВО	
		Организирање на донации за ранливи групи	Училиште, НВО, локална самоуправа	Лица вклучени во активностите	Донации, локална самоуправа, НВО	
		Организирање на бесплатни екскурзии	Училиште, НВО, локална самоуправа	Лица вклучени во активностите	Донации, локална самоуправа, НВО	
	Мерка 4					

	Стратешка цел/	Активности	Носител на активноста	Индикатори	Извори на финансиски средства	Временска определба
	Намалување на употреба на алкохол и наркотични средства	Поголема контрола од родителите	Училиште, НВО, локална самоуправа	Лица вклучени во активностите	Донации, локална самоуправа, НВО	
		Поголеми казни за родителите	Училиште, НВО, локална самоуправа	Лица вклучени во активностите	Донации, локална самоуправа, НВО	
		Едукација на учениците за наркотични средства	Училиште, НВО, локална самоуправа	Лица вклучени во активностите	Донации, локална самоуправа, НВО	
	Превземање на мерки и активности за превенција од дрога и алкохол во и вон училиштата					
	Мерка 1					

	Стратешка цел/	Активности	Носител на активност	Индикатори	Извори на финансиски средства	Временска определба
	Отворање на дневни центри и советувајшта за лица зависници од дрога и алкохол	Организирање на работилници	Училиште, НВО, локална самоуправа	Лица вклучени во активностите	Донации, локална самоуправа, НВО	
		Градење на свеста кај родителите	Училиште, НВО, локална самоуправа	Лица вклучени во активностите	Донации, локална самоуправа, НВО	
	Мерка 2					
	Медиумска кампања поддржана од јавни личности и интернет кампања	Организирање на ТВ и радио емисии	Училиште, НВО, локална самоуправа	Лица вклучени во активностите	Донации, локална самоуправа, НВО	

Табеларен приказ на ЛПА за правата на децата во Општина Прилеп

Здравство

	Стратешка цел/	Активности	Носител на активност	Индикатори	Извори на финансиски средства	Временска определба
	Децата од општина Прилеп имат соодветен психо-физички развој и пристап до здравствени услуги и едукација					
	Мерка 1					

	Стратешка цел/	Активности	Носител на активноста	Индикатори	Извори на финансиски средства	Временска определба
	Обезбедување услови за превенција од преносливи болести	Кампања за лична хигиена	Медиуми и социјални мрежи	Број на опфатени деца со кампањите	Бизнис сектор и локална самоуправа	Два пати годишно 2014 – 2016
		Тематски трибини за деца и родители	НВО, Училишта	Број на одржани трибини – минимум 10 годишно	Бизнис сектор и локална самоуправа	
		Тематски трибини за општа популација	Центар за јавно здравство	Број на одржани трибини – минимум 10 годишно	Бизнис сектор и локална самоуправа	
		Печатен материјал со едукативна содржина	НВО, Училишта, медиуми	Најмалку 3 пати годишно дистрибуција на материјалот до училиштата	Донатори, НВО училишта	
	Мерка 2					
	Обезбедување на услови за здрав пред и пост натален развој на децата					
		Воведување на задолжително советување на бремени мајки и мајки на новороденчиња	Локална самоуправа и здравствен дом	3 советувајќишта во рамки на здравствен дом, број на мајки/трудници кои биле советувани	Локална самоуправа, НВО донатори	Тековно
		Служба на патронажни сестри со детален извештај за состојбата на мајката и детето / можност за телефонско советување (СОС телефон)	Локална самоуправа и здравствен дом	Број на посетени мајки годишно	Локална самоуправа, НВО донатори	Тековно

	Стратешка цел/	Активности	Носител на активноста	Индикатори	Извори на финансиски средства	Временска определба
	Специфична цел	Обезбедени услови за правилен психофизички развој				
	Мерка 1					
	Континуирана грижа за здравјето на децата	Детални систематски прегледи еднаш годишно	Здравствен дом и болница (специјалисти)	Евиденција за извршените систематски прегледи	Донации, локална самоуправа, НВО	2014-2016
				80% прегледани деца		
		Присуство на здравствен работник во градинка секој ден	Здравствен работник (општ доктор)	90% прегледани деца	Донации, локална самоуправа, НВО	2014-2016
		Посета на здравствен работник еднаш месечно и ортопедски преглед	Општ доктор (ортопед)	80% да бидат опфатени со преглед	Донации, локална самоуправа, НВО	2014-2016
	Мерка 2					
	Намалување на деформитети кај децата	Задолжителен годишен систематски преглед	Здравствен дом	Вклученост на 90% од децата систематски преглед	Државен буџет	
		Зголемена физичка активност во слободно време	Спортски клубови	Намален број на деформитети 10%	Буџет на ЛС Сопственост на клубови	
	Намалување на пороците кај младите	Едукативни активности за родители и деца	Завод за здравствена заштита ЛС НВО	Зголемено знаење за 20%	Државен буџет Буџет на ЛС	2014-2015
		Почести контроли на служби во МВР и	МВР Државен инспекторат	Поцелосни сознанија за	Државен буџет	2014-2015

	Стратешка цел/	Активности	Носител на активност	Индикатори	Извори на финансиски средства	Временска определба
		инспекција		пороците за 10%		
		Организирање на локална помош и лекување на зависници	ЛС	Формирани клубови из друженија во ЛС	Бучет на Општината	2015-2016
	Едукација на населението за психофизичката состојба на децата	Одржување на трибини од страна на стручно лице со локалното население	Општината	4 трибини годишно	Донации, локална самоуправа, НВО	3 години
		Вработување на соодветен кадар во секое училиште/градинка	Општината Директорите	Тим од психолог и дефектолог во сите училишта/градинки	локална самоуправа Министерство	Постојан работен однос
		Континуирана работа со родителите и децата во училишта/градинки	училишта/градинки	6 работилници со родители	/	Се додека има потреба

Табеларен приказ на ЛПА за правата на децата во Општина Прилеп

Почитување на мислењата на децата во рамките на семејството и средината во која што живеат

Инклузија

	Стратешка цел/ средина на живеење	Активности	Носител на активност	Индикатори	Извори на финансиски средства	Временска определба
	Децата од општина Прилеп се активни актери во креирањето на детските политики на локално ниво					
	Мерка					
	Земање на предвид на интересите на децата во донесување на одлуки	Разговор со децата Вклучување на децата	Родители деца			3 години

	Стратешка цел/ средина на живеење	Активности	Носител на активноста	Индикатори	Извори на финансиски средства	Временска определба
		Почитување на личноста на детето				
	Вклученост на децата во урбаната заедница при донесување на одлуки	Формирање на младисни центри	Претставници на урбаната заедница и децата		Буџет на месна заедница	3 години
		Активно учество на состаноците на урбаната средина за приоритетите за децата	Родители, наставници, претставници од урбана средина		ЛС	3 години
	Информирање и подигање на свеста на децата за нивните обврски и задолженија	Разговори, предавање, работилници, посети на институции	Деца			
	Вклучување на повисоко ниво на родителите во училишниот живот во целост	Учество на родителски средби, отворени часови со родителите, отворени денови, работилници Проектни активности Уредување на училишната околина	Родители, наставници, деца		Училишен буџет ЛС	3 години
	Грижа за вклучување(соработка) со институции од локална средина	Предавања, трибини, посети на институции (отворени денови)	Родители, деца, претставници од институции		Буџет на ЛС	3 години
		Формирање на дневни центри	Родители, деца, ЛС, училишта			

	Стратешка цел/ Здравство- вклучување на децата во активности за превенција и заознавање со нивните права	Активности	Носител на активност	Индикатори	Извори на финансиски средства	Временска определба
Мерка						
	Запознавање со нивните права како пациенти	Едукативни предавања за сите ученици	Претставници од здравствени институции	Запознати ученици	Донации, локална самоуправа, НВО	2014-2015
	Запознавање и превенција од заразни болести	Едукативно предавање за сите ученици	Претставници од здравствени институции	Инфоирмирани	Донации, локална самоуправа, НВО	Тековно секоја година
		Подигање на ниво на хигиена во училиштата	Стручни соработници во училиштата	Освестени ученици		
		Подигање на свеста кај учениците	Одделенски раководители Родители			
	Соработка со здравствените институции за надминување на стравот на децата од посета на амбуланта, стоматолог(до 10 годишна возраст	Посета на здравствени институции и објаснување на децата од потребата за посета на истите	Директори на училиште и здравствени установи Одделенски раководители	Посетени установи	Средства за превоз ЛС	Континуирано
	Обезбедување на бесплатни и задолжителни кино проекции со едукативни содржини од областа на здрава храна, пороци	Масовна посета од учениците	ЛС	Масовна посетеност	Донации, локална самоуправа, НВО	Од 2014 година континуирано на почеток на учебна година

	Стратешка цел/ Здравство- вклучување на децата во активности за превенција и заознавање со нивните права	Активности	Носител на активност	Индикатори	Извори на финансиски средства	Временска определба
	Побезбедна храна за учениците	Зачестен инспекциски надзор на објектите кои продаваат храна во и околу училиштата	ЛС Училиштата	Здрави ученици		Континуирано
		Воведување на овошни ужини Отворање на школки мензи				

	Стратешка цел/ Култура	Активности	Носител на активност	Индикатори	Извори на финансиски средства	Временска определба
	Мерка					
	Поголема поддршка на идеите на децата во делот на креирање на спортот и културата	Организација на спортски натпревари во сите спортски дисциплини	ЛС Училиштата	Училиштата И спортски клубови	ЛС Училиштата Донации од успешни организации	2 половина на 2014 1 половина на 2015 2016
		Прифаќање на идеите на децата за организирање на поголем број детски	Дом на култура Прилеп	Училиштата Директор Наставник	Училиштата и семејството	1 половина на 2014, 2015, 2016

	Стратешка цел/ Култура	Активности	Носител на активноста	Индикатори	Извори на финансиски средства	Временска определба
		претстави, кино, опера				
		Организација и реализација на натпревари и манифестации од сите сфери на образовниот процес (култура, математика, физика)	ЛС Училиштата НВО	ЛС Училиштата НВО	МОН ЛС Министерство за култура	2 половина на 2014, 2015,2016
		Едукација на ромските деца за стекнување на културно општествени навики во местото на живеење (однесување во кино, театар)	Училиштата НВО	Обука на родителите Обука на децата	Донации, локална самоуправа, НВО	2015 2016
		Организираны посети надвор од Прилеп (саем, опера и културни музеи)	ЛС Училиштата	ЛС Училиштата НВО	ЛС Училиштата НВО	2014 2015 2016
		Вклучување на децата во спортскиот и културниот живот	Адаптација на терени и простории за спортски настани	Активност во стилот на урбаните заедници		

	Стратешка цел/ Образование 100% вклученост на децата во образовниот процес и во креирањето на наставните програми	Активности	Носител на активноста	Индикатори	Извори на финансиски средства	Временска определба
	Мерка					
	Соработка помеѓу училиштата (средни- основни)	Изработка на заеднички проекти, настани, натпревари, предавања, анкети и сл.	Сите учесници	Наставник	ЛС	3 години
	Слобода на избор на групирање на определени предмети	Изработка на анкети и прашалници	Ученици	Директор ЛС	ЛС	3 години
	Наставниот предмет физичко образование во основните училишта да биде изведуван од соодветен кадар	Состаноци на совет на родители со нивните деца	Одговорни наставници	Директор ЛС	ЛС	3 години
	Поголема вклученост на дефектолози во училиштата	Работилници со децата со посебни потреби	Директор Соодветен наставен кадар	ЛС директор	ЛС	3 години
	Описно отценување само во прво одделение	Мислење(анкети) од родители и наставници	Директор Соодветен наставен кадар	ЛС директор	ЛС	3 години
	Едукација на родителите од ромската заедница	Предавања	ЛС Училишта	Предавачи	ЛС Училишта	3 години
	Вклучување на учениците во изработка на наставната					

	Стратешка цел/ Образование 100% вклученост на децата во образовниот процес и во креирањето на наставните програми	Активности	Носител на активноста	Индикатори	Извори на финансиски средства	Временска определба
	програма и воннаставната програма					

Табеларен приказ на ЛПА за правата на децата во Општина Прилеп

Сиромаштво

	Стратешка цел/	Активности	Носител на активност	Индикатори	Извори на финансиски средства	Временска определба
	Децата од општина Прилеп се згрижени и имаат соодветен квалитет на животот					
	Мерка 1 Креирање на предуслови за здрав социјален живот					
	Намалување на девијантно однесување	Едукација на ученици, родители	Невработени волонтери Наставници Социјални институции	70%ученици	ЛС ЦСР Приватни фирми	2014-2016
	Надгледување	Патролна служба	Родители Социјални служби Полиција	20%		2014
	Подобрување на семејната полжба	Временско вработување	ЛС Приватни фирми	30%		2014-2016

	Стратешка цел/ Сите деца да имаат добар социјален живот	Активности	Носител на активност	Индикатори	Извори на финансиски средства	Временска определба
	Мерка 1					
	Културни настани	Посета на театар кино Посета на музеј, споменици	Училиштата	85% од децата да бидат присутни	ЛС Училиштата кино и театар	Секоја година најмалку по една посета
	Дружење на децата	Организирање на приредби помеѓу	Да се организира забава (играанкаа0			

	Стратешка цел/ Сите деца да имаат добар социјален живот	Активности	Носител на активноста	Индикатори	Извори на финансиски средства	Временска определба
		училиштата и во училиштата				

	Стратешка цел/ Право на здравствена заштита	Активности	Носител на активноста	Индикатори	Извори на финансиски средства	Временска определба
	Мерка 1					
	Поддршка на децата од социјално загозените семејства за остварување на здравствена заштита	Редовна посета на медицинска служба во овие семејства	Здравствен дом	Број на посетени деца на годишно ниво	ЛС НВО Здравствен дом	2014-2015
		Финансиска поддршка за лекување на деца со потешка дијагноза	ЛС	Број на помогнати деца за лекување	ЛС НВО Здравствен дом Болница	2014- 2016
	Зголемена свесност за вакцинација	Редовни контроли на социјално загрозеани семејства за извршена вакцинација	Здравствен дом	Број на посетени и вакцирани деца	ЛС Здравствен дом	2015
	Намалување на бројот на заразни заболувања кај децата во субстандардни	Дезинфекција и дератизација во домовите на децата	Завод за здравствена заштита	Број на дезинфицирани домови на годишно	ЛС НВО	2015-2016

	Стратешка цел/ Право на здравствена заштита	Активности	Носител на активност	Индикатори	Извори на финансиски средства	Временска определба
	услови	од социјално загрозени семејства		ниво		
		Едукација на сите деца за превенција од заразни болести	Здравствен дом	Број на едуцирани деца на годишно ниво	ЛС Здравствен дом	2014-2015

	Стратешка цел/ Обезбедени услови за непречено одвивање на наставните програми за сите деца и оние кои се од социјално загрозени семејства	Активности	Носител на активност	Индикатори	Извори на финансиски средства	Временска определба
	Мерка 1					
	Бесплатни научни екскурзии и екскурзии од забавен карактер	Во рамки на наставни програми	Училиште	Евиденција од училиштата	ЛС	3 години
		Бесплатен училишен прибор за социјално загрозени деца	Училиште		ЛС	3 години
		Бесплатни униформи за децата од социјални семејства	Училиште	Евиденција од училиштата	ЛС Училиштата	3 години
	Следење на кино и театарски претстави организирани преку училиште		Училиште		ЛС	
	Насочување на децата на	Професионално	Училиште	500 ученици	Бизнис сектор	3 години

	Стратешка цел/ Обезбедени услови за непречено одвивање на наставните програми за сите деца и оние кои се од социјално загрозени семејства	Активности	Носител на активноста	Индикатори	Извори на финансиски средства	Временска определба
	потребите на локалниот пазар и труд	ориентирање на ученици од 8 и 9 одделение			ЛС	
		Соработка со локален бизнис сектор и стопанска комра				

Механизми за евалуација на активностите

Евалуацијата и мониторингот се процеси врз чија анализа ќе биде направена проценката за реализација на активностите од акцискиот план. За таа цел, Комисијата за општествени дејности и права на детето ќе биде примарно одговорно тело за контрола.

Ворамките на фокусгрупите кои работеа на изготвување на акциските планови се пријавија лица кои исто така во процесот на спроведување ќе земат активно учество во мониторингот и евалуацијата.

Група Инклузија, лица: Цеца Видова –Трајческа, професор по Македонски јазик и литература во „Кузман Јосифоски Питу“ и Цане Ѓорѓиоски – претставник на совет на родителу при „Добре Јованоски“

Група Здравство, лица: Јасмина Петреска – наставник при „Орде Чопела“ и Игор Гакоски – наставник при „Орде Чопела“

Група Сиромаштво, лица: Јане Ѓорески професор во Гимназија Мирче Ацев и Цнежана Бошкоска – професор во Гимназија Мирче Ацев

Група превенција од злоставување, лица: Изабела Кузманоска – инспектор при ПС Прилеп и Лидија Котеска – професор во „Блаже Конески“

Вака направената структура ќе биде контролниот механизам за проценка на спроведување на акциските планови.

Вклучени лица/институции во изработката на акцискиот план

Бр	Име и презиме	Институција
	Силвана Пашоска	Комисија за општествени дејности и права на деца - Претседател
	Бојан Ристески	Комисија за општествени дејности и права на деца - член
	Александар Неделкоски	Комисија за општествени дејности и права на деца - член
	Анета Наумоска	Комисија за општествени дејности и права на деца - член
	Еленче Ташкоска	Комисија за општествени дејности и права на деца - член
	Марјан Матракоски	Советник за образование – ЛС Прилеп
	Пеце Ристески	Здравствен дом – директор
	Снежана Јованоска	МЦСР Прилеп – директор
	Изабела Кузманоска	Инспектор во Полициска станица Прилеп и претставник на Општински совет за превенција на малолетничкото престапништво
.	Христина Трпческа	Градинки Наша иднина – директор
.	Гордана Иваноска	Градинки Наша иднина
.	Соња Ангелеска	Градинки Наша иднина
.	Каролина Ристеска	Градинки Наша иднина
.	Дарко Јовески	ООУ Климент Охридски
.	Марија Дулеска	ООУ Блаже Конески
.	Виолета Лашкоска	ООУ Добре Јованоски
.	Катерина Чавлеска Трпкоска	ООУ Рампо Левката
.	Никола Кузевски	ООУ Кире Гаврилоски
.	Ѓорѓија Ристески	ООУ Кире Гаврилоски
.	Трајче Каралиоски	ООУ Гоце Делчев
.	Пеце Крагуески	ООУ Кочо Рацин

Гоце Ѓорѓиоски	СОУ Гимназија Мирче Ацев
Спасија Нешкоска - Цуцулеска	СОУ Кузман Јосифоски – Питу
Дејан Димоски	СОУ Ѓорче Петров
Спасе Здравески	СОУ Ѓорче Петров
Анита Ѓорѓиоска	СОУ Орде Чопела
Цветанка Димовска	СОУ Орде Чопела
Жарко Темелкоски	СОУ Ристе Ристески – Ричко
Гоце Тодороски	Центар за граѓанска иницијатива
Марина Ѓ. Китаноска	Центар за граѓанска иницијатива
Марија Неделкоска	ООУ Блаже Конески
Ирена Пипиџаноска	СОУ Ристе Ристески – Ричко
Билјана Тинтоска	СОУ Ѓорче Петров
Татјана Шабаноска	СОУ Ѓорче Петров
Силвана Колеска	СОУ Ѓорче Петров
Марина Нолческа	ООУ Кире Гаврилоски
Виолета П. Велкоска	ООУ Кире Гаврилоски
Ирена Аџиоска	ООУ Кире Гаврилоски
Борче Аџески	ООУ Кире Гаврилоски
Наде Цветкоска	ООУ Кочо Рацин
Донка Деркоска	СОУ Гимназија Мирче Ацев

Број 07- 2336/2
24.10.2014 година
П р и л е п

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЈАТА
Силвана Пашоска

С О Д Р Ж И Н А
на Службен гласник на Општина Прилеп бр. 13
од 31.10.2014 година

1. Решение за констатирање престанок на мандат на член на Советот на Општина Прилеп.....	Стр. 1
2. Одлука за верификација на мандат на член на Советот на Општина Прилеп..	Стр. 1
3. Квартален Извештај за извршување на Буџетот на Општина Прилеп за трет квартал, период од 01.07.2014 до 30.09.2014 година.....	Стр. 3
4. Одлука за измени на Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Прилеп за 2014 година.....	Стр.37
5. Одлука за усвојување на Финансискиот Извештај за финансиското работење на ЈП за ПУП Прилеп за периодот од 01.07.2014 до 30.09.2014 година.	Стр.37
6. Одлука за усвојување на Финансискиот Извештај за финансиското работење на ЈКП „Пазари“ Прилеп за периодот од 01.07.2014 до 30.09.2014 година.	Стр. 38
7. Одлука за усвојување на Финансискиот Извештај за финансиското работење на ЈКП „Водовод и канализација“.....	Стр.38
8. Одлука за усвојување на Финансискиот Извештај за финансиското работење на ЈКП „Комуналец“ Прилеп за периодот од 01.07.2014 до 30.09.2014 година.	Стр.39
9. Одлука за доделување на помош - средства за изградбата на Црква "Св. Пантелејмон" во Прилеп.....	Стр.39
10. Заклучок за усвојување на Извештајот за работата на ПС - Општа надлежност Прилеп во првото полугодие 2014 година.....	Стр.40
11. Одлука за давање согласност на Статутарната одлука за дополнување на Статутот на ЈКП „Водовод и канализација“ Прилеп, бр.02-395/1-2 од 13.10.2014 година.	Стр. 40
12. Одлука за давање согласност на Одлуката на ЈП за ПУП-Прилеп, за дополнување на Ценовникот на услуги за изработка на урбанистичка и друга техничка документација за потребите на ЛС Општина Прилеп, бр.03-535/3 од 21.10.2014 година.	Стр. 41
13. Одлука за давање согласност на Програмата на ЈКП,, Комуналец“- Прилеп за одржување на јавна чистота на Општина Прилеп за 2015 година.....	Стр. 41
14. Одлука за давање согласност на Програмата на ЈКП,, Комуналец“- Прилеп за работа на градски гробишта и капела за 2015 година.....	Стр. 42
15. Одлука за давање согласност на Програмата на ЈКП,, Комуналец“- Прилеп за одржување и користење на паркови, зеленило, парк-шуми и рекреативни површина на Општина Прилеп за 2015 година.....	Стр. 42
16. Одлука за давање согласност на Програмата на ЈКП,, Комуналец“- Прилеп за управување со отпад на територијата на Општина Прилеп за 2015 година.	Стр. 43
17. Одлука за давање согласност на Годишната Програма за работа на ЈОУДГ „Наша иднина“-Прилеп за 2014/2015 година.....	Стр. 43
18. Решение за именување на член-претставник од Советот на родители на деца, во Управниот одбор на ЈОУДГ „Наша иднина“-Прилеп.....	Стр. 44
19. Одлука за давање согласност за користење на името на Општината "Прилеп" во името на Ракометен клуб "Прилеп" од Прилеп.....	Стр. 44
20. Одлука за донесување на Детален урбанистички план за УЕ7, УБ7.01, планскиопфат "Б", ко Прилеп, Општина Прилеп плански период 2012-2017.....	Стр. 45

21. Одлука за донесување на Детален урбанистички план за УЕ7, УБ7.02, планскиопфат "3", КО Прилеп, Општина Прилеп, плански период 2013-2018.Стр. 47
22. Одлука за донесување на Детален урбанистички план за УЕ9, УБ9.02, планскиопфат "2", , Ко Прилеп, Општина Прилеп, плански период 2013-2018.Стр. 49
23. Одлука за донесување на Детален урбанистички план за УЕ10, УБ 10.01, плански опфат "5", КО Прилеп, Општина Прилеп, планскипериод 2012-2017.....Стр. 51
24. Одлука за донесување на Детален урбанистички план за УЕ 16, УБ 16.01,"3", КО Прилеп, Општина Прилеп, плански период 2013-2018.....Стр. 54
25. Одлука за утврдување Нацрт Детален урбанистички план за УЕ бр.21, УБ бр.21.01,плански опфат „4,, , во Општина Прилеп.....Стр. 56
26. Одлука за откажување од корисничко право над КП 5837/1 КО-Прилеп.....Стр. 57
27. Одлука за откажување од корисничко право над КП 19409 КО-Прилеп.....Стр. 58
28. Одлука за откажување од корисничко право над КП 22921 КО-Прилеп.....Стр. 58
29. Одлука за откажување од корисничко право над КП 22922 КО-Прилеп.....Стр. 59
30. Одлука за откажување од корисничко право над КП 16842/2 КО-Прилеп....Стр. 59
31. Одлука за откажување од корисничко право над КП 23057 КО-Прилеп.....Стр. 60
32. Одлука за откажување од корисничко право над КП 24195 КО-Прилеп.....Стр. 60
33. Одлука за откажување од корисничко право над КП 6311 КО-Прилеп.....Стр. 61
34. Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.1/1-КО Тополчани, на барање од "ОНЕ" Телекомуникациски услуги ДОО.....Стр. 61
35. Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.1720/2-КО Плетвар, на барање од "ОНЕ" Телекомуникациски услуги ДОО.Стр.62
36. Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.16/1 и 16/2-КО Присад, на барање од "ОНЕ" Телекомуникациски услуги ДОО.Стр. 62
37. Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.1137/1-КО Кокре, на барање од "ОНЕ" Телекомуникациски услуги ДОО.Стр. 63
38. Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.2436-КО Прилеп, на барање од Гочевски Трајко.....Стр. 63
39. Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.2896/2-КО Присад, на барање од Кочоска Татјана.....Стр. 64
40. Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.1895/2-КО Ореовец, на барање од Наумоски Благоја.....Стр. 1
41. Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.1692/1-КО Варош, на барање од Реловски Илија.Стр.64
42. Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на

- бесправниот објект на КП бр.285и286-КО Ново Лагово, на барање од Стојковски Слободан. Стр. 65
43. Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.3247-КО Ореовец, на барање од Цветковски Цветко.Стр. 66
44. Одлука за утврдување неисполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши промена на сообраќајната инфраструктура, предвидена согласно ДУП за УАЕ бр.20,УБ 20/3 дел, А, објект бр. 2, на КП бр.20009-КО Прилеп, на барање од Атанасоски Димитрија.....Стр. 66
45. Одлука за утврдување неисполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши промена на сообраќајната инфраструктура, предвидена согласно ДУП за УАЕ бр.15 У.Б. 11/3,плански опфат "Б", објект бр. 2, 3 и 4, на КП бр.8366-КО Прилеп, на барање од Бучковски Богдан.....Стр. 67
46. Одлука за утврдување неисполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши промена на сообраќајната инфраструктура, предвидена согласно ДУП за УАЕ бр.15-дел, објект бр.3, на КП бр.21196/1-КО Прилеп, на барање од Гулески Стеван.....Стр. 67
47. Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши промена на сообраќајната инфраструктура, предвидена согласно ДУП за УАЕ бр.16-дел, објект бр.1, на КП бр.16910-КО Прилеп, на барање од Даниела Ачковска.....Стр. 68
48. Одлука за утврдување неисполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши промена на сообраќајната инфраструктура, предвидена согласно ДУП за УЕ бр.15-дел, објект бр. 2, на КП бр.22861-КО Прилеп, на барање од Јованоски Митре.....Стр. 68
49. Одлука за утврдување неисполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши промена на сообраќајната инфраструктура, предвидена согласно ДУП за УЕ бр.15-дел, објект бр. 4, на КП бр.23092-КО Прилеп, на барање од Марковски Зоранче.Стр. 69
50. Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши промена на сообраќајната инфраструктура, предвидена согласно ДУП за УЕ бр.9-УБ 9.2 квартал 3 и 4, објект бр. 1, на КП бр.14301/3-КО Прилеп, на барање од Мечев Иван.....Стр. 69
51. Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши промена на сообраќајната инфраструктура, предвидена согласно ДУП за УАЕ бр.11-УБ 11/3 плански опфат Б, објект бр. 3, на КП бр.8347-КО Прилеп, на барање од Николоски Златко.Стр. 70
52. Одлука за давање согласност на Одлуката на ЈКП„Водовод и канализација” Прилеп за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на плати, бр.02-395/1-4 од 13.10.2014 година.....Стр. 70
53. Одлука за утврдување Нацрт Детален урбанистички план за УЕ бр.18, УБ бр.18.03,плански опфат „1,, , во Општина Прилеп.Стр. 71
54. Одлука за подигање, чување, одржување, заштита и користење на спомен обележје - спомен плочи поставени на сквер (патека) во чест на славните личности од областа на културата од Прилеп.Стр. 72

АКТ ОД КОМИСИЈА ЗА СТАТУТ И ПРОПИСИ

1. Исправка бр. 07 - 1820/20 од 26.08.2014 година.....Стр. 73

**АКТ ОД КОМИСИЈА ЗА ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ НА ЗНАЧАЈНИ НАСТАНИ,
ДАТУМИ И ЛИЧНОСТИ**

1. Одлука за доделување на 3-то Ноемвриски награди и признаија.....Стр. 73

АКТ ОД КОМИСИЈА ЗА ОПШТЕСТВЕНИ ДЕЈНОСТИ И ПРАВА НА ДЕЦАТА

1. Стратегија и Акционен план за правата на децатаСтр. 75

ИЗДАВА: Општина Прилеп

ГЛАВЕН И ОДГОВОРЕН УРЕДНИК: Марјан Ристески -Градоначалник на Општина Прилеп

ДИЗАЈН И КОМПЈУТЕРСКА ОБРАБОТКА: Горица Чатлеска

ПЕЧАТИ: Одделение за правни и општи работи. Тираж: 50 примероци